



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Среда, 25 декември 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 54

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 10 динари
Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дина. — Редакцијата: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефони: централа 50 931 50 932, 50 933 и 50 934; Служба за претплата 51-732, Продавна служба 51-671

603.

Врз основа на членот 2 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/68), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА

1. Во Одлуката за определување на земјоделските и прехранбените производи за кои при увозот се плаќа посебна давачка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68 и 40/68) во точката 1 по редниот број 232 се додаваат осум нови редни броеви, кои гласат:

„233 054-50-91 Карфиол, свеж	07.01/3д
234 054-50-99 Друг зеленчук, свеж (салата)	07.01/3д
235 221-80-10 Семе од сончоглед	12.01/8а
236 291-96-10 Пердуви и меки пердуви, нечистени	05.07/1а
237 291-96-20 Пердуви исчистени и меки пердуви	05.07/1б
238 291-96-30 Пердуви и меки пердуви — други	05.07/2
239 292-40-01 Бухачев цвет	12.07/1
240 292-40-02 Бухач во прав	12.07/1“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 158

19 декември 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

603

Врз основа на членот 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УВОЗ НА ОДДЕЛНИ СТОКИ

1. Во Одлуката за обврската за прибавување согласност за увоз на одделни стоки, Р. п. бр. 82 од 12 јуни 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/68) во точката 1 став 1 по редниот број 194 се додаваат дванаесет нови редни броеви, кои гласат: „195 653-11-10 Ткаенини свилени ретки (муслин, гренадин, воал, газа, етамин и сл.)
196 653-11-90 Ткаенини свилени други

- 197 653-12-10 Ткаенини од бурет свила
198 653-13-10 Сомот, кадифе и жанил свилена ткаенина
199 657-41-10 Линолеум врз подлога на хартија или картон
200 657-41-10 Линолеум врз текстилна подлога
201 717-12-30 Машини за плетење
202 719-12-10 Клима уреди (за менување на температурата и влагата)
203 719-22-10 Компресори за воздух или гас
204 719-22-20 Воздушни пумпи
205 719-22-30 Вентилаторски уреди
206 899-97-10 Термос пшишиња и делови“.

2. Одредбата на точката 1 од оваа одлука не се однесува на работите на увозот на стоки што се склучени и ѝ се пријавени на банката до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 159

22 ноември 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

604.

Врз основа на чл. 31 и 33 од Законот за книговодството на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/66 и 1/68), во врска со членот 82 од Основниот закон за установите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65 и 50/68) и членот 43 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68 и 50/68), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1968 ГОДИНА

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Работните организации според одредбите на важечките прописи и овој правилник составуваат завршна сметка за 1968 година.

Член 2

Во завршната сметка за 1968 година (во натамошниот текст: завршната сметка) работната организација ја искажува состојбата на своите средства и нивните извори на 31 декември 1968 година, го утврдува конечно вкупниот приход и доход и врши распределба на доходот остварен во 1968 година, и тоа според прописите што важат за таа година.

Член 3

Работната организација ја составува завршната сметка врз основа на податоците од своето книговодство и други евиденции.

Член 4

Состојбата на средствата и нивните извори работната организација ја утврдува со попис (инвентарисување).

Член 5

Според одредбите на овој правилник составуваат завршна сметка:

1) претпријатијата и дуќаните со средства во општествена сопственост, вклучувајќи ги тука и здружените претпријатија;

2) задругите (земјоделски, занаетчиски, набавно-продавни, станбени, штедно-кредитни и други стопански задруги);

3) водните заедници и други водостопански организации;

4) банките, Поштенската штедилница, Југословенската лотарија, заедниците на социјалното осигурување, осигурителните заводи и заводите за реосигурување;

5) деловните здруженија;

6) установите;

7) посебните угостителски единици основани од страна на државни органи, општествено-политички организации и здруженија на граѓани според одредбите на членот 27 став 1 од Основниот закон за угостителската дејност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/65, 15/68 и 30/68).

Посебните угостителски единици основани од страна на работни организации се третираат како и другите работни единици на тие организации;

8) работните единици на органите на управата (државни органи) од членот 24 став 2 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64, 57/65 и 1/67);

9) организациите на ученици и студенти што вршат стопанска дејност или дејности слични на стопанската;

10) стопанските единици на казнено-поправните установи, што работат според Законот за работење на стопанските единици на казнено-поправителните установи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/60 и 16/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 15/69);

11) заштитните работилници за професионална рехабилитација и за запослување на инвалиди;

12) другите работни организации (заедници на стопански организации, заедници на установи и др.).

Член 6

Пописот (инвентарисувањето) на средствата и нивните извори работните организации од членот 5 на овој правилник го вршат според одредбите на Правилникот за пописот (инвентарисувањето) кај корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/66).

Елаборатот за пописот (инвентарисувањето) е составен дел на завршната сметка и се чува кај работната организација.

II. ЗАВРШНА СМЕТКА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**1. Составни делови на завршната сметка****Член 7**

Завршната сметка се составува за работната организација како целина.

Секоја организација во состав на здружено претпријатие составува своја завршна сметка, а здруженото претпријатие составува збирна завршна сметка за здруженото претпријатие како целина.

Ако здруженото претпријатие врши стопанска дејност вон дејностите на организациите во својот состав, тоа составува и посебна завршна сметка за таквото свое работење, вклучувајќи ги во таа завршна сметка и податоците за заедничките фондови на здруженото претпријатие.

Член 8

Завршната сметка на работната организација опфаќа:

1) состојба на средствата и нивните извори (биланс);

2) пресметка на вкупниот приход и доход и распределба на доходот;

3) прилози со кои се објаснуваат одделни позиции од билансот и пресметката на вкупниот приход и доход и распределбата на доходот;

4) извештај за работењето;

5) записник од седницата на која работничкиот совет односно соодветниот орган на управувањето ја разгледувал завршната сметка на работната организација и донесол одлука за нејзиното усвојување.

Член 9

Со завршната сметка работната организација го утврдува вкупниот приход и доход што го остварила со целокупната своја дејност како целина, утврден според наплатената реализација во смисла на членот 13 од Законот за утврдување на вкупниот приход и доход на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, 4/64, 14/65 и 35/65) односно во смисла на членот 77 од Основниот закон за установите како и во смисла на чл. 40 и 41 од Основниот закон за стопанското работење (стопанисувањето) со станбените згради во општествена сопственост („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65 и 50/68).

Вкупниот приход на организацијата во состав на здружено претпријатие го сочинува наплатената реализација утврдена во смисла на ставот 1 од овој член, вклучувајќи ја тука и наплатената реализација остварена со работење со други организации во состав на тоа здружено претпријатие.

Завршната сметка на погоните на стопански организации што изведуваат инвестициони работи во странство, составена во текот на годината, по завршувањето на работите, во смисла на точката 7 од Одлуката за располагањето со девизи во текот на изведувањето на инвестициони работи во странство и за пресметувањето на трошоците на работењето и утврдувањето на добивката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/66 и 30/67), се прилага како анекс кон завршната сметка на матичното претпријатие.

Член 10

Извештајот за работењето работната организација го составува на начинот и во обемот што им одговараат на потребите на работната организација.

Извештајот за работењето содржи, по правило, преглед и анализа на работењето на работната организација и анализа на постигнатите резултати во работата. Извештајот треба особено да опфати податоци: за состојбата и промените во средствата на работната организација и во изворите на тие средства, посебно во однос на потребите од обртни средства и од средства за реконструкција и модернизација, со динамиката на вложувањата; за извршените инвестициони вложувања; за извршувањето на плановите; за постигнатата продуктивност на трудот; за утврдувањето на вкупниот приход и доход и за распределбата на доходот; за остварените лични доходи и за квалификационата структура на работниците; за остварениот извоз и увоз; за дејството на инструментите на стопанската реформа врз економската положба на работната организација, како и други податоци од значење за работната организација.

Работните организации што во својот состав имаат фабрики, погони и работни единици со самостојна пресметка (во натамошниот текст: работните единици со самостојна пресметка) во својот извештај за работењето го наведуваат начинот и мерилата според кои е утврден вкупниот приход и доход на одделни единици.

2. Доставување на завршната сметка до Службата на општественото книговодство

Член 11

По донесувањето на завршната сметка од страна на работничкиот совет односно соодветниот орган на управувањето, работната организација е должна да ја достави завршната сметка до Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: Службата) односно на организационата единица на Службата кај која има жиро-сметка.

Организацијата во состав на здружено претпријатие ја доставува завршната сметка до Службата кај која има жиро-сметка.

Претпријатијата што произведуваат за определени воени потреби, покрај завршната сметка што ја доставуваат до Службата, еден примерок од завршната сметка му доставуваат и на Државниот секретаријат за народна одбрана во пропишаните рокви од членот 12 на овој правилник.

Член 12

Работните организации ја доставуваат завршната сметка до Службата во рок од 7 дена од денот на нејзиното донесување, а најдоцна:

1) до 5 февруари 1969 година:

а) стопанските организации за проектирање (411—00);

б) трговските стопански организации на мало што во својот состав имаат помалку од три погонски и деловни единици, без оглед на тоа дали самостојно го утврдуваат доходот, освен стоковните куќи (611—00, освен 611—40);

в) стопанските организации за вршење трговски услуги (614—00);

г) угостителските стопански организации што во својот состав имаат помалку од три погонски и деловни единици, без оглед на тоа дали самостојно го утврдуваат доходот, како и посебните угостителски единици од членот 5 точка 7 став 1 на овој правилник (620—00);

д) стопанските организации на занаетчиството што вршат лични и други услуги (770—00);

е) установите, освен здравствените;

ж) банките и штедилниците што во својот состав имаат помалку од пет филијали (013—10);

2) до 20 февруари 1969 година заедниците на социјалното осигурување, републичките и покраинските заводи за запослување и сите други работни организации;

3) до 5 март 1969 година Народната банка на Југославија и здружените претпријатија — збирна завршна сметка.

Службата може по исклучок, во оправдани случаи, на предлог од работничкиот совет односно соодветниот орган на управувањето на работната организација, да ѝ определи на работната организација од точ. 1 и 2 на ставот 1 од овој член да поднесе завршна сметка во продолжен рок, а најдоцна до 28 февруари 1969 година.

Продолжувањето на рокот од ставот 2 на овој член го одобрува Службата со заклучок, против кој не може да се поднесе приговор.

Член 13

Работната организација ја составува завршната сметка на обрасците пропишани со овој правилник.

На работната организација што на Службата непосредно ѝ ја доставува завршната сметка, Службата е должна да ѝ го потврди приемот на завршната сметка.

Ако завршната сметка не ги содржи сите делови односно пополнети обрасци предвидени во членот 22 од овој правилник, или ако обрасците не се пополнети на начинот предвиден со овој правилник, ќе се смета дека завршната сметка е непотполна.

Непотполната завршна сметка на работната организација, иако е поднесена во пропишаниот рок, ќе се смета како да не е поднесена.

Член 14

Работната организација што во својот состав има работни единици со самостојна пресметка или работни единици за заедничко работење во смисла на членот 63 од Законот за средствата на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/68, 24/68 и 48/68) и поднесува на Службата кај која има жиро-сметка кон својата завршна сметка и посебни податоци за тие свои единици.

Како посебни податоци од ставот 1 на овој член се сметаат податоците од пополнетите обрасци: ЗС-1, ЗСБ-1, ЗСНБ-1 и ЗСОС-1:

Ако работната организација од ставот 1 на овој член врши еден дел од своето работење надвор од работните единици со самостојна пресметка, и за тој дел работење таа кон својата завршна сметка ги поднесува посебните податоци од ставот 2 на овој член.

Член 15

Истовремено со доставувањето на завршната сметка работната организација ѝ поднесува на Службата налози за уплатување односно враќање на разликите помеѓу износите на обврските спрема буџетите и фондовите утврдени во завршната сметка и износите на аконтациите на тие обврски уплатени во текот на годината, налози за пренос на доходот на жиро-сметката, ако овој бил издвоен на посебна сметка кај Службата и налози за покривање загубата ако е таа утврдена.

Одредбата на ставот 1 од овој член се однесува и на организацијата во состав на здружено претпријатие.

Работните единици со самостојна пресметка што имаат жиро-сметка ѝ поднесуваат на Службата кај која се води нивната жиро-сметка пополнет образец ЗС-4 и налози за уплатување односно враќање на разликата помеѓу износите на обврските спрема буџетите и фондовите, што самостојно ги извршуваат, и износите на аконтациите на тие обврски уплатени во текот на годината. Овие налози тие единици ги поднесуваат во рокот што во членот 12 од овој правилник е определен за поднесување на завршната сметка на работната организација во чиј состав се тие.

3. Обрасци за составување на завршната сметка

Член 16

Билансот (состојба на средствата и нивните извори на 31 декември 1968 година), пресметката на вкупниот приход и доход и распределбата на доходот, работните организации ги составуваат и искажуваат на единствениот образец ЗС-1 — Биланс и пресметка на вкупниот приход и доход и распределба на доходот за 1968 година.

Прилозите со кои се објаснуваат одделни позиции на билансот, пресметката на вкупниот приход и доход и распределбата на доходот работните организации ги составуваат на:

1) образецот ЗС-2 — Заклучен лист на 31 декември 1968 година;

2) образецот ЗС-3 — Утврдување на елементите за составување на завршната сметка за 1968 година;

3) образецот ЗС-4 — Преглед на обврските спрема буџетите и фондовите, со состојба на 31 декември 1968 година;

4) образецот ЗС-5 — Рекапитулација на пописот на материјалните вредности на 31 декември 1968 година;

5) образецот ЗС-6 (Д. П.) — Коначна пресметка на данокот на промет за 1968 година;

6) образецот ЗС-7 — Годишна пресметка на амортизацијата на основните средства за 1968 година;

7) образецот ЗС-8 — Утврдување на делот од деловниот фонд што е користен за обртни цели на 31 декември 1968 година.

Член 17

По исклучок од членот 16 на овој правилник, установите што своите деловни книги не ги водат според начелата на двојното книговодство, не пополнуваат образец ЗС-2, а наместо образецот ЗС-3 пополнуваат посебен образец ЗС-3а — Утврдување на елементите за составување на завршната сметка на 31 декември 1968 година кај определените установи.

Член 18

Банките за составување на завршната сметка употребуваат посебни образци, и тоа:

1) образецот ЗСБ-1 — Биланс и пресметка на вкупниот приход и доход и распределба на доходот за 1968 година;

2) образецот ЗСБ-2 — Заклучен лист на 31 декември 1968 година;

3) образецот ЗСБ-3 — Утврдување на елементите за составување на завршната сметка за 1968 година;

4) образецот ЗСБ-4 — Преглед на обврските спрема буџетите и фондовите, со состојба на 31 декември 1968 година;

5) образецот ЗСБ-8 — Утврдување на делот од деловниот фонд што е користен за обртни цели на 31 декември 1968 година.

Покрај образците од ставот 1 на овој член, банките ги употребуваат и образците ЗС-5, ЗС-6 и ЗС-7 од членот 16 став 2 на овој правилник.

Народната банка на Југославија, наместо образецот ЗСБ-1 од ставот 1 на овој член, пополнува посебен образец ЗСНБ-1 — Биланс и пресметка на вкупниот приход и доход и распределба на доходот на Народната банка на Југославија за 1968 година.

Член 19

Осигурителните заводи и заводите за реосигурување (во натамошниот текст: осигурителните организации) за составување на завршната сметка употребуваат посебни образци и тоа:

1) образецот ЗСОС-1 — Биланс и пресметка на вкупниот приход и доход и распределба на доходот за 1968 година;

2) образецот ЗСОС-2 — Утврдување на елементите за составување на завршната сметка за 1968 година;

3) образецот ЗСОС-3 — Пресметка на средствата на осигурувањето и соосигурувањето за 1968 година;

4) образецот ЗСОС-4 — Пресметка на средствата на реосигурувањето за 1968 година.

Покрај образците од ставот 1 на овој член, осигурителните организации ги употребуваат и образците ЗС-2, ЗС-4, ЗС-5, ЗС-6, ЗС-7 и ЗС-8 од членот 16 став 2 на овој правилник.

Член 20

Заедниците на социјалното осигурување за работењето на секој фонд, а Југословенската заедница на социјалното осигурување за своето работење, за 1968 година составуваат и заклучен лист на 31 декември 1968 година на образецот ЗССО-1.

Покрај доставувањето на заклучниот лист на образецот ЗССО-1 од ставот 1 на овој член, заедниците на социјалното осигурување ја искажуваат состојбата и движењето на средствата на резервите на фондот и на другите наменски средства на фондовите на:

1) образецот ЗССО-2 — Резерва на фондовите на заедницата на социјалното осигурување за 1968 година, резерва на фондот _____;

2) образецот ЗССО-3 — Други средства на фондот што служат за унапредување на здравствената

служба, превентивната и друга здравствена заштита на осигурениците за 1968 година;

3) образецот ЗССО-4 — Средства наменети за закрепнување на пензионерите за 1968 година.

Комуналните заводи за социјално осигурување за книговодството на придонесите на социјалното осигурување составуваат биланс на образецот ЗССО-5 — Биланс на 31 декември 1968 година.

Сите образци ЗССО се пополнуваат по синтетичните (трицифрени) и задолжителни аналитични конти-пропишани со Правилникот за единствениот конти-план на заедниците на социјалното осигурување на работниците, а за фондските на заедниците на социјалното осигурување на земјоделците — по контата пропишани со конти-планови за тие заедници.

Член 21

Заводите за запослување ја составуваат завршната сметка на средствата за запослување на:

1) образецот ЗСЗЗ-1 — Пресметка на остварениот придонес за запослување за 1968 година;

2) образецот ЗСЗЗ-2 — Приходи и расходи на средствата за материјално обезбедување на 1968 година;

3) образецот ЗСЗЗ-3 — Приходи и расходи на средствата за подготвување на работните луѓе заради запослување за 1968 година;

4) образецот ЗСЗЗ-4 — Приходи и расходи на средствата за заеднички работи на запослувањето за 1968 година.

Член 22

Работната организација ѝ ја поднесува на Службата завршната сметка во еден примерок.

Завршната сметка на работната организација ја сочинуваат пополнетите образци од чл. 16 до 21 на овој правилник и нејзините делови од членот 8 точ. 4 и 5 на овој правилник, завршната сметка на фондовите и резервите на фондовите на заедниците на социјалното осигурување — и одлуката на собранieto на заедницата на социјалното осигурување за усвојување на завршната сметка, а завршната сметка на заводите за запослување во поглед на средствата наменети за запослување — и одлуката на собранieto на заедницата за запослување за одобрение на завршната сметка.

Покрај комплетната завршна сметка од ставот 2 на овој член, работната организација ѝ поднесува на Службата и пополнети образци ЗС-1, ЗСБ-1, ЗСНБ-1 и ЗС-6 во по три примерока, од кои еден мора да биде пополнет со рака; осигурителните организации по еден примерок од образците ЗСОС-1, ЗСОС-3 и ЗСОС-4, пополнет со рака; заедниците на социјалното осигурување образците ЗСОС-1 до 5 во по еден примерок пополнет со рака, а заводите за запослување образците ЗСЗЗ-1 до 4 во по еден примерок пополнет со рака.

Работната организација што во својот состав има работни единици со самостојна пресметка или работни единици за заедничко работење во смисла на членот 63 од Законот за средствата на работните организации, доставува и посебно податоци за тие работни единици и за заедничкото работење на образецот ЗС-1, ЗСБ-1, ЗСНБ-1 и ЗСОС-1, во по три примерока, од кои еден мора да биде пополнет со рака.

Осигурителните заводи што се занимаваат и со работи на реосигурување доставуваат посебно податоци на образецот ЗСОС-1 за дејноста на реосигурувањето, а заводите за реосигурување што се занимаваат и со работи на осигурување доставуваат посебно податоци на образецот ЗСОС-1 за дејноста на осигурувањето.

III. ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ

Член 23

Во сите образци од чл. 16 до 21 од овој правилник паричните вредности се искажуваат во полни износи (со пари).

Другите податоци (број на персоналот, часови на работа и сл.) работните организации ги искажуваат во износи без децимали.

Член 24

Образецот ЗС-1 се пополнува на следниот начин:

Податоците во колоната 4 се внесуваат од образецот ЗС-1 за 1967 година односно од решението за завршната сметка за таа година. За да се овозможи споредување, податоците се групираат на начинот предвиден за пополнување на податоците за 1968 година.

Работните организации настанати со спојување во 1968 година ги искажуваат податоците во колоната 4 на тој начин што ги собираат износите на соодветните податоци од завршните сметки за 1967 година односно од посебниот образец ЗС-1 за 1967 година кој е поднесен како прилог кон завршната сметка на сите споени организации. Ако организациите по извршеното спојување имаат статус на работни единици со самостојна пресметка, тие во колоната 4 од посебниот образец ЗС-1 ги внесуваат податоците од своите завршни сметки за 1967 година односно од посебниот образец ЗС-1 за 1967 година кој е поднесен како прилог кон завршната сметка.

Работните организации настанати со спојување во 1968 година, покрај пополнетиот образец ЗС-1 во кој е опфатено работењето од денот на спојувањето до 31 декември 1968 година, заради статистичка обработка поднесуваат посебно и пополнет образец ЗС-1 во кој ги искажуваат определените податоци за сите стопански организации што се споени. Во овој образец ЗС-1 се внесуваат податоци само во колоната 5 од ред. бр. 73 до 203 (освен ред. бр. 167, 168, 182 до 185, 198 и 199) врз основа на завршните сметки односно посебните обрасци ЗС-1 од сите споени организации составени за период од 1 јануари 1968 година до денот на спојувањето.

Работните организации кон кои во 1968 година се припоени други организации, ги искажуваат податоците во колоната 4 на тој начин што ги собираат износите на соодветните податоци од својата завршна сметка за 1967 година и од завршните сметки за 1967 година односно посебните обрасци ЗС-1 за 1967 година од организациите што им се припоени. Ако припоените организации имаат статус на работна организација со самостојна пресметка, тие во колоната 4 внесуваат податоци од посебниот образец ЗС-1 за 1967 година кој е поднесен како прилог кон завршната сметка, односно од својата завршна сметка за 1967 година.

Работните организации кон кои во текот на 1968 година се припоени други организации, покрај пополнетиот образец ЗС-1 што го поднесуваат за своето работење во текот на 1968 година, заради статистичка обработка поднесуваат посебно и пополнет образец ЗС-1 во кој ги искажуваат определените податоци за организациите што им се припоени. Во овој образец ЗС-1 се внесуваат податоци само во колоната 5 под ред. бр. 73 до 203 (освен ред. бр. 167, 168, 182 до 185, 198 и 199), врз основа на завршните сметки односно посебните обрасци ЗС-1 од сите припоени организации составени за период од 1 јануари 1968 година до денот на припојувањето.

Работните организации што во 1968 година се поделиле односно кај кои во 1968 година е извршено издвојување, ќе ги искажат по претходна меѓусебна спогодба податоците во колоната 4 само кај една од организациите настанати со поделба односно издвојување, додека другите организации настанати со поделба односно издвојување назначуваат во колоната 4 дека податоците се искажани кај определена организација, наведувајќи го називот на таа организација. Ако новите организации пред поделбата односно издвојувањето работеле како работни единици со самостојна пресметка, податоците во колоната 4 тие ги внесуваат од посебниот образец ЗС-1 за 1967 година што е поднесен како прилог кон завршната сметка,

Работните организации настанати со поделба во 1968 година, меѓусебно ќе се спогодат која од нив заради статистичка обработка ќе го пополни посебно и образецот ЗС-1 за работната организација што се поделила. Во овој образец ЗС-1 се внесуваат податоци само во колоната 5 од ред. бр. 73 до 203 (освен ред. бр. 167, 168, 182 до 185, 198 и 199), врз основа на завршната сметка на поделената работна организација.

Работните организации основани во 1968 година во колоната 4 ставаат ознака: „Новооснована организација“.

Пополнувањето на одделни податоци за 1968 година се врши на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 до 71 се внесуваат податоци од соодветните конта означени во колоната 2 на овој образец, според состојбата искажана на одделни конта во образецот ЗС-2.

Установите од членот 17 на овој правилник под ред. бр. 1 до 71 ги внесуваат податоците за средствата и изворите на средства според состојбата утврдена со пописот на материјалните вредности, побарувањата и обврските на 31 декември 1968 година, а по класификацијата на податоците дадени на самиот образец. За пополнување на овие податоци се користат и расположивите евиденции за состојбата на тие средства и нивните извори, како и изводите за состојбата на сметките кај Службата на банката.

Под ред. бр. 17 установите од членот 17 на овој правилник го внесуваат збирот на состојбата на средствата во благајната, средствата на доходот издвоени во текот на годината на посебна сметка, средствата на чекови, валути, девизи и отворени кредитиви во домашна валута.

Под ред. бр. 21 установите од членот 17 на овој правилник ги внесуваат депозитите на неисплатените лични доходи, издвоените заеднички парични средства за инвестиции, издвоените заеднички парични средства за заедничка потрошувачка, динарските средства за купување девизи и средствата на посебните фондови.

Под ред. бр. 22 установите од членот 17 на овој правилник ги внесуваат вредносните хартии, деловните меници, обврзниците, благајничките записи, дадените средства за кредитирање на општествени и правни лица, дадените дополнителни средства според прописите на републиката за довршување електроенергетски објекти, авансите дадени за основни средства, дадениот заем на работниците за станбена изградба;

2) под ред. бр. 26 и 28 се искажуваат побарувањата од купувањето по бруто-принцип, според податоците од усогласените аналитични евиденции. По исклучок, контото 124 се искажува по нето-принцип, т. е. по одбивање исправката на вредноста книжена на контото 129;

3) под ред. бр. 22 се внесуваат средствата евидентирани на групите конта наведени во колоната 2 на овој образец, освен деловите на контата 179 и 185 кои се искажани под ред. бр. 23, 24 и 25 на овој образец, со тоа што контото 188 се искажува по нето-принцип, т. е. по одбивање исправката на вредноста книжена на контото 189, што се однесува на контото 188;

4) под ред. бр. 30 до 33 обртните средства содржани во класите 3, 5 и 6 треба да се искажат по нето-принцип, т. е. по намалувањето односно наголемувањето за износите на исправката на вредноста.

Под ред. бр. 30 установите од членот 17 на овој правилник ја внесуваат состојбата на залихите на материјали и ситен инвентар утврдена со пописот на 31 декември.

Под ред. бр. 34 установите од членот 17 на овој правилник ги искажуваат непресметаните аконтации по службена работа, побарувањата по основ на заеднички вложувања, побарувањата од граѓани и граѓански правни лица, нерезондирани надоместоци на личниот доход за време на воена вежба, со придонесите, и другите лични доходи што се рефундираат, побарувањата од осигурителен завод за надоместок на штета и преплатените обврски;

5) под ред. бр. 45 се внесува состојбата на непокриената загуба на крајот на годината, која мора да се сложува со износот искажан во овој образец под ред. бр. 145.

Под ред. бр. 47 установите од членот 17 на овој правилник ја внесуваат состојбата на деловниот фонд, која се добива кога вкупниот износ на активата (ред. бр. 46) ќе се намали со збирот на износите искажани под ред. бр. 48 до 71.

Под ред. бр. 60 установите од членот 17 на овој правилник го внесуваат износот на обврските што не се опфатени со другите редни броеви на обврските — пасива, вклучувајќи ги тука и неисплатените лични доходи по завршната сметка за 1968 година.

Под ред. бр. 64 установите од членот 17 на овој правилник го внесуваат збирот на износите од ред. бр. 37 и 39, намален за износот од ред. бр. 38 и износите на кредитите за средства за заедничка потрошувачка и други извори на средства за заедничка потрошувачка (обврски спрема добавувачите, обврски по основ на заедничко вложување и други обврски од средствата за заедничка потрошувачка), а наголемен за износот на ненамирените обврски спрема фондот за заедничка потрошувачка, вклучувајќи ги тука и обврските по завршната сметка за 1968 година;

6) под ред. бр. 73 до 106, 125, 126, 147, 148, 165 и 166 во колоната 5 се внесуваат податоци од соодветните редни броеви од образецот ЗС-3, означени во колоната 2 на овој образец.

Установите од членот 17 на овој правилник под ред. бр. 73 до 77 во колоната 5 ги внесуваат податоците од колоните 7, 8 и 9 од ред. бр. 8 до 10 на образецот ЗС-3а, а под ред. бр. 78 до 107 во колоната 5 — податоците од колоната 8 од ред. бр. 12 до 37 на образецот ЗС-3а.

Под ред. бр. 110 односно 111 се внесува износот на доходот остварен со заедничко работење што е искажан во посебни обрасци ЗС-1 за заедничко работење под ред. бр. 108.

Под ред. бр. 112 се внесува износот што работната организација при која се наоѓа единицата за заедничко работење го примила од други содоговарачи на име покритие на загубата од заедничкото работење, и тоа до височината на ненамирените лични доходи од заедничкото работење, додека под ред. бр. 122 од овој образец се внесува вкупниот износ примен од други содоговарачи за покритие на загубата од заедничкото работење.

Под ред. бр. 113 се внесуваат: а) износот на доходот што работната организација го примила од друга работна организација на име учество во доходот остварен во заедничко работење; б) износот на средствата што работната организација ги примила од деловното здружение во вид на зголемување, утврден со завршната сметка на деловното здружение за текуштата година; в) износот што работната единица го примила од други единици за покритие на загубата до височината на ненамирените лични доходи; и г) износот што единицата за заедничко работење го примила од други работни единици на работната организација за покритие на делст на загубата од заедничкото работење што паѓа на товар на матичната работна организација до височината на ненамирените лични доходи. Износите под в и г) во образецот ЗС-1 за претпријатието како целина не се искажуваат.

Под ред. бр. 114 се внесува износот што работната организација врз основа на договор им ги дава на други работни организации на име учество во доходот остварен со заедничкото работење.

Под ред. бр. 115 се внесува износот на доходот што му одговара на уделот на странско лице во доходот остварен со заедничкото работење, вклучувајќи го тука и данокот на добивка.

Под ред. бр. 116 се внесуваат: а) износот на доходот што деловното здружение им го вратило на работните организации здружени во тоа деловно здружение по завршната сметка за 1968 година; б) износот на доходот што работната единица го издвоила за покритие на загубата на други единици,

и в) износот на доходот што работната единица го издвоила за покритие на загубата од заедничкото работење. Износите под б) и в) во образецот ЗС-1 за работната организација како целина не се искажуваат.

Под ред. бр. 120 се внесува вкупниот износ на загубата од заедничкото работење изразен во посебни обрасци ЗС-1 за заедничко работење под ред. бр. 118 и 119 како статистички податок.

Под ред. бр. 121 се внесуваат: а) износот што работната организација го издвојува за покритие на загубата на деловното здружение ако и работната организација работела со загуба; б) износот што работната организација која работела со загуба е должна да ѝ го надомести за покритие на загубата од заедничко работење на друга работна организација.

Под ред. бр. 122 се внесува вкупниот износ што работната организација го примила од други содоговарачи на име покритие на загуба од заедничко работење, додека делот на овие средства до височината на ненамирените лични доходи се искажува под ред. бр. 112 од овој образец.

Под ред. бр. 123 се внесуваат: а) кај деловните здруженија износот примен од членовите на здружението на име покритие на загуба на деловното здружение; б) вкупниот износ примен од други единици за покритие на загубата на работната единица, и в) вкупниот износ што единицата за заедничко работење го примила од други работни единици за покритие на загубата. Износите под б) и в) не се искажуваат во образецот ЗС-1 за работната организација како целина;

7) под ред. бр. 127, 128 и 129 се внесува делот од доходот издвоен за лични доходи според одредбите на статутот и општиот акт за распределба на доходот. Издвоениот износ мора да ги покрие исплатените лични доходи и надоместоци за првите 30 дена спреченост за работа кои се содржани во наплатените производи и извршените услуги, како и исплатените лични доходи и лични примања што не се укалкулирани а се книжени преку контата на групата 15, ако износот на делот на доходот е доволен за тоа покритие.

Делот на доходот распореден за лични доходи според ставот 1 на оваа точка се распоредува на дел кој се однесува на личните доходи со придонесите што се плаќаат од личниот доход и се искажува под ред. бр. 127, на дел кој се однесува на средствата издвоени за станбена изградба што се искажува под ред. бр. 128 и на дел кој се однесува на придонесот на Скопје од личниот доход од работен однос што се искажува под ред. бр. 129;

8) под ред. бр. 130 се внесува дел од доходот за отплатување на санациониот кредит за покритие на загубата, во смисла на членот 77 став 2 од Законот за средствата на работните организации;

9) под ред. бр. 131 се внесува износот на придонесот за Скопје од средствата наменети за инвестиции, што е пресметан од износот на доходот што според завршната сметка се издвојува за деловен фонд и фонд за заедничка потрошувачка;

10) под ред. бр. 132 се внесува делот на доходот што се издвојува за деловен фонд, а работната организација што во поранешните години според членот 77 од Законот за средствата на работните организации ја покрила загубата од деловниот фонд, под овој реден број го внесува и делот на доходот што му го враќа на деловниот фонд по овој основ;

11) под ред. бр. 133 се внесува дел од доходот издвоен за фондот за заедничка потрошувачка;

12) под ред. бр. 135 се внесуваат податоци за издвојување делот на доходот на поморските бродарски претпријатија за прекуморска пловидба — во Заедничкиот фонд за ризици, заштитните работилници — во заедничките фондови на заштитните работилници, на стопанските единици на казнено-поправните установи — во фондовите на тие единици, како и за други издвојувања од доходот за други фондови;

13) под ред. бр. 136 се внесуваат средствата што не влегуваат во вкупниот приход, а кои работната

организација врз основа на важечките прописи ги внесува непосредно во доходот, и тоа: наградите што работната организација ги добива на саеми, натпреварувања и сл., награди што претпријатијата ги примаат од сопствениците на бродови или товари на име остварени заштеди во време за натоварување и истоварување на бродовите (диспеч), дотации примени за определени намени што не влегуваат во вкупниот приход, и други приходи кои според сојузните прописи не влегуваат во вкупниот приход;

14) под ред. бр. 138 во колоната 4 се внесува непокриениот дел на загубата по завршната сметка за 1966 година, а во колоната 5 непокриената загуба по завршната сметка за 1967 година. Овие износи го опфаќаат и привременото покривање од санациониот кредит односно од деловниот фонд.

Под ред. бр. 143 се искажува делот на доходот во текуштата година за втасани отплати на санационен кредит за покривање на загубата, т. е. на износот искажан под ред. бр. 130 од овој образец;

15) кај заводите за социјално осигурување износот на личните доходи во наплатени производи и услуги под ред. бр. 148 е еднаков со износот на укалкулираните лични доходи во текот на годината искажани под ред. бр. 147.

Под ред. бр. 165 заводите за социјално осигурување ги внесуваат податоците за бројот на часовите на работа од исплатните листи. Тој број часови заводите го внесуваат и под ред. бр. 166;

16) под ред. бр. 149 до 151 се внесуваат износите од побарувачката страна на контата означени во заградата на колоната 3, со тоа што од ред. бр. 149 (контото 146) треба претходно да се одбие почетната состојба пренесена од претходната година;

17) под ред. бр. 156 до 162 се внесуваат податоци од побарувачката страна на контата означени во колоната 2, по одбивање на почетната состојба пренесена од претходната година, со тоа што придонесот за изградба на станови за учесниците во Народноослободителната војна се искажува под ред. бр. 161, заедно со средствата за субвенционирање на станарината;

18) под ред. бр. 167 се внесуваат податоци на тој начин што износот на укалкулираните часови на работа искажан под ред. бр. 165 ќе се подели со бројот на часовите на работа по работник од редовниот работен однос. Бројот на часовите на работа по еден работник се изнаоѓа така што бројот на месеците на работа ќе се помножи со месечниот број часови кој е предвиден со општиот акт на работната организација;

19) под ред. бр. 168 се внесуваат податоци за бројот на запослените, врз основа на бројната состојба на крајот на секој месец во текот на годината;

20) под ред. бр. 169 до 172 се внесуваат податоци за движењето на вредноста на предметите на основните средства — по набавната вредност на тие средства, вклучувајќи го тука и припадниот дел од заедничките основни средства, додека основните средства во изградба или изработка не се опфаќаат.

Како зголемување (прилив) на основните средства под ред. бр. 169 се искажуваат набавените или примените во 1968 година нови основни средства од сите извори, па и од амортизација, без оглед на тоа дали и кога се платени, и тоа според нивната набавна вредност.

Под ред. бр. 170 се искажуваат примените и набавените половни основни средства според нивната набавна вредност, без оглед на тоа колку и кога се платени. Под овој реден број се искажува и вредноста на набавеното земјиште што служи за стопански цели.

Под ред. бр. 171 и 172 се искажува намалувањето (одливот) на основните средства, т.е. продадените, отстапените и расходуваниите основни средства, и тоа според нивната набавна вредност.

Ако набавната вредност на некое половно основно средство не е позната или е изменета, промената (приливот, односно одливот) на такво основно средство и неговото расходување треба да се иска-

же по цената по која во времето на промената можело да се набави такво или слично ново основно средство.

Под ред. бр. 169 до 172 станбеното претпријатие внесува и податоци за движењата на предметите од средствата на фондот на станбените згради;

21) под ред. бр. 173 се внесуваат износите од долговната страна на контото 270, без делот на ова konto што се однесува на ануитети за кредити на товар на средствата за заедничка потрошувачка, намалени и за износот на каматата по кредитите за основни средства, за почетниот фонд на обртните средства и трајни обртни средства.

Под ред. бр. 174 се внесуваат податоци од долговната страна на контото 913 кои се однесуваат на отплатите на кредити добиени од банките.

Под ред. бр. 175 се внесува состојбата на контото 270 на 31 декември 1968 година, без делот на ова konto кој се однесува на ануитети по кредитите на товар на средствата за заедничка потрошувачка, намалена за износот на каматата по кредитите за основни и трајни обртни средства;

22) под ред. бр. 177 и 178 се внесуваат потрошените средства по наведените намени, врз основа на податоците од аналитичната евиденција на синтетичното konto 105. Состојба на непотрошените средства за станбена изградба се утврдува под ред. бр. 179 врз основа на движењето на овие средства на контата 940 и контото 105, со тоа што во оваа состојба се вклучуваат и средствата што се привремено користени како обртни а кои до крајот на 1968 година не се вратени;

23) под ред. бр. 180 се внесува износот на фактурираната реализација во текуштата година, т. е. износот искажан под ред. бр. 73 намален за износот на ненаплатената реализација пренесена од претходната година од контото 298;

24) под ред. бр. 181 се внесува износот на данокот на промет содржан во фактурираната реализација во текуштата година, искажана под ред. бр. 180;

25) под ред. бр. 182 се внесува износот на просечно користените основни средства кои се утврдуваат на тој начин што збирот на состојбите на почетокот на секој месец и на крајот на годината (31 декември) на контата на групата 00 без контото 008, контото 020, контото 103 и дел од контото 135, кои се однесуваат на заеднички вложувања во основни средства, намален за збирот на месечните состојби на контата од групата 01 и контото 021, ќе се подели со бројот на месеците плус 1 односно со бројот на состојбите земени во пресметката;

26) под ред. бр. 183 се внесува износот на просечно користените средства на фондот на станбените згради, кој се утврдува на тој начин што збирот на месечните состојби на почетокот на секој месец и на крајот на годината (31 декември) од групата conta 07 без контото 077, намален за збирот на состојбите на контото 073, ќе се подели со бројот на месеците плус 1 односно со бројот на состојбите земени во пресметката;

27) под ред. бр. 184 се внесува износот на просечно расположивите обртни средства, кој се утврдува на тој начин што збирот на состојбите на почетокот на секој месец на крајот на годината (31 декември) на контата 900, 910, 911, 912, 913, 915 и 930, намален за состојбите на контото 104, како и месечните состојби на паричните средства за заедничка потрошувачка, што во текот на годината се користени како обртни средства. Ќе се подели со бројот на месеците плус 1 односно со бројот на состојбите земени во пресметката и така добиениот износ ќе се намали за износот искажан под ред. бр. 182 од овој образец и за просечниот износ на контото 008 утврден на ист начин;

28) под ред. бр. 185 се внесува износот кој се добива на тој начин што збирот на состојбите на почетокот на секој месец и на крајот на годината (31 декември) на контото 900 ќе се подели со бројот на месеците плус 1 односно со бројот на состојбите земени во пресметката;

29) под ред. бр. 192 се внесува износот на разликата во цените настаната поради извршена продажба на залихи на одделни видови стоки, по намалени цени, со кое е товарен вкупниот приход на текуштата година, а кое намалување на цените е извршено според одредбите од Законот за покривање на разликата во цените при продажбата на залихи на одделни видови стоки во 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67). Овој износ е содржан и во износот под ред. бр. 87.

Под ред. бр. 193 се внесува износот на разликата во цените настаната поради извршена продажба на залихи на одделни видови стоки по намалени цени, со кој е товарен деловниот фонд според одредбите од Законот за покривање на разликата во цените при продажбата на залихи на одделни видови стоки во 1968 и 1969 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/68).

Под ред. бр. 194 се искажува износот на разликата во цените настаната поради извршена продажба на залихи на одделни видови стоки по намалени цени, натовар на резервниот фонд според одредбите од Законот за средствата на работните организации;

30) под ред. бр. 196 се внесува вкупниот износ на амортизацијата кој е конечно утврден за текушната година според одлука од органите на управувањето и искажан во образецот ЗС-7 во колоната 6 ако се усвоени минимални стопи, во колоната 7 ако се усвоени стопи според членот 3 од Законот за амортизацијата на основните средства на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 30/68 и 50/68), или во колоната 8 ако на крајот на годината е извршена исправка на пресметаната амортизација според одредбите на членот 21 став 5 од тој закон.

Под ред. бр. 197 се внесува износот на непотрошената амортизација со состојбата на 31 декември 1968 година, искажан на посебно аналитично konto од синтетичното konto 100;

31) под ред. бр. 198 и 199 во колоната 5 се внесуваат податоци од образецот ЗС-8 под ред. бр. 13 и 15, а во колоната 4 податоци од завршната сметка за 1967 година;

32) под ред. бр. 204 и 205 се искажуваат приходите остварени од општествените фондови од кои се финансираат одделни видови установи, на пр.: од фондовите на здравственото осигурување на работниците и земјоделците, од фондовите за образование и од фондовите формирани во смисла на членот 72 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67 и 30/68), со тоа што под ред. бр. 204 се искажуваат средствата добиени од општинските комунални и меѓукомунални фондови, додека под ред. бр. 205 се искажуваат средствата остварени од сојузните, републичките и покраинските фондови.

Установите од членот 17 на овој правилник под ред. бр. 204 до 209 внесуваат податоци на начинот објаснет под ред. бр. 1 до 7 од колоната 3 на образецот ЗС-3а;

33) под ред. бр. 206 и 207 се искажуваат приходите остварени од буџетот директно (без посредство на општествените фондови од точката 32 на овој член), како наплати за извршените услуги или како дополнителни средства и др., и тоа: под ред. бр. 206 средствата остварени од општинските буџети, а под ред. бр. 207 приходите од сојузниот, републичкиот и покраинскиот буџет;

34) под ред. бр. 208 и 209 се искажуваат приходите остварени за извршени услуги и продадени производи, од продажбата на материјали и отпадници, како и други приходи остварени од работните организации, и тоа: под ред. бр. 208 приходите од стопанските организации — претпријатија, а под ред. бр. 209 приходите од установите и други нестопански организации (институти, заводи, училишта, банки, здравствени и други установи и организации вон од стопанството);

35) под ред. бр. 210 се искажуваат приходите остварени од граѓани и граѓански правни лица;

36) под ред. бр. 212 и 213 ги искажуваат посебните трошоци, по правило, здравствените и социјалните установи. Другите установи ќе ги искажат овие податоци ако имаат такви посебни трошоци;

37) под ред. бр. 215 се искажуваат трошоците на паричниот и платниот промет, трошоците за комунални услуги (освен плаќањата на градскиот водовод, топаните, кирии и закупнини), судските, административните и други такси, како и други нестопански услуги што им се плаќаат на нестопански организации: комунални установи, институти и заводи, болници и други здравствени установи, банки и други финансиски организации, како и други нестопански организации (овде не се опфаќаат услугите што им се плаќаат на стопански организации — претпријатија);

38) под ред. бр. 216 и 217 внесуваат податоци за наплатената реализација сите научноистражувачки организации од гранката 912-00 (оддел Г),

Збирот на износите под ред. бр. 216 и 217 го претставува вкупниот приход искажан под ред. бр. 77 од овој образец.

Член 25

Во образецот ЗС-2 се внесува состојбата по сите пропишани синтетични conta, и тоа по оној ред како што е пропишано во единствениот контен план.

Установите што водат двојно книговодство, а не го применуваат единствениот контен план, го пополнуваат овој образец врз основа на податоците од своето книговодство, по редот и називот на контата од контниот план што го применуваат.

Член 26

Образецот ЗС-3 се пополнува врз основа на книговодствените состојби на соодветните conta наведени во колоната 2 односно 3 на овој образец и другите елементи дадени на самиот образец.

Работната организација ги утврдува трошоците на работењето и личните доходи во фактурираната односно наплатената реализација врз основа на книговодствените и други податоци.

Ако работната организација во своето книговодство и други евиденции не располага со податоци за трошоците на работењето и за личните доходи содржани во фактурираната односно во наплатената реализација, тие трошоци и лични доходи ќе ги утврди на начинот предвиден во овој член.

Образецот ЗС-3 се пополнува на следниот начин:

1) личните доходи содржани во фактурираната реализација, работните организации од ставот 3 на овој член, освен трговските и други работни организации кои на крајот на годината немаат залихи на недовршено производство и на готови производи, ќе ги утврдат врз основа на книговодствените состојби на крајот на годината на контата од групата 26 без контото 269, на контата од класата 5 и на контата од групите 60 и 64, како и врз основа на учеството на укалкулираните лични доходи во текот на годината во вкупните трошоци на работењето и укалкулираните лични доходи (контата на групата 49 намалени за контата на групата 48), според формулата:

Личните доходи содржани во фактурираната реализација	=	контата од групата 26 без контото 269
вредноста на залихите на крајот на минус година — од класата 5 и контата од групите 60 и 64	×	ред. бр. 25, кол. 4 на овој образец
		—
		ред. бр. 26, кол. 4 на овој образец

Износот на личните доходи утврден на горниот начин се внесува под ред. бр. 25 во колоната 5 на овој образец.

Трговските и други работни организации кои на крајот на годината немаат залихи на недовршено производство и залихи на готови производи под ред. бр. 25 во колоната 5 на овој образец го внесуваат износот што на крајот на годината е искажан на контата од групата 26 без контото 269;

2) личните доходи содржани во наплатената реализација, сите работни организации од ставот 3 на овој член ги утврдуваат врз основа на личните доходи содржани во фактурираната реализација и личните доходи содржани во ненаплатената реализација со примена на формулата:

Лични доходи содржани во наплатената реализација

$$\begin{array}{r} \text{ред. бр. 26 кол. 5} \\ \text{минус намален за ред. бр.} \\ \text{26 кол. 6} \end{array} \times \begin{array}{r} \text{ред. бр. 25 кол. 4 од} \\ \text{овој образец} \\ \hline \text{ред. бр. 26 кол. 4 од} \\ \text{овој образец} \end{array}$$

Вака утврдениот износ на личните доходи содржани во наплатената реализација сите работни организации го внесуваат под ред. бр. 25 во колоната 6 на овој образец;

3) под ред. бр. 1 сите работни организации од ставот 3 на овој член го пресметуваат коефициентот Р-1, кој им служи за изнаоѓање на трошоците на работењето по видовите (без укалкулираните лични доходи) содржани во фактурираните производи и услуги.

Износот под ред. бр. 24 во колоната 5 се добива кога од износот под ред. бр. 26 (долговна страна на контото 719 односно на контата од групата 70 без контото 709) ќе се одбие износот на личните доходи под ред. бр. 25 во колоната 5 утврден на начинот од точката 1 на овој член.

Работните организации кои, покрај основната дејност, се занимаваат и со производствена дејност, односно кои покрај основната дејност се занимаваат и со трговска дејност, го пополнуваат образецот ЗС-3, посебно за производствената а посебно за трговската дејност, и тоа: ред. бр. 1 во колоната 3, а ред. бр. 7 до 25 во колоните 4 и 5;

4) под ред. бр. 2 сите работни организации од ставот 3 на овој член го пресметуваат коефициентот Р-2, кој им служи за изнаоѓање на вкупниот износ на трошоците на работењето и личните доходи во наплатената реализација (ред. бр. 26 колона 6) и другите трошоци пред утврдувањето на доходот искажани во ред. бр. 27 до 31 и 33.

Работните организации го утврдуваат конечниот годишен износ на данокот на промет според одредбите на членот 32 од Правилникот за водење евиденција за прометот и за начинот на промет пресметување и плаќање на данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/68) и овие износи ги внесуваат во колоната 5 односно 6 под ред. бр. 28, 29 и 30. При пресметувањето на коефициентот Р-2 ќе се исклучат од износот на фактурираната реализација (ред. бр. 4 колона 4 на овој образец) износот на данокот на промет искажан под ред. бр. 28, 29 и 30 во колоната 5 и од износот на наплатената реализација (ред. бр. 6 колона 4) на износот на данокот на промет искажан под ред. бр. 28, 29 и 30 во колоната 6;

5) под ред. бр. 3 сите работни организации од ставот 3 на овој член го пресметуваат коефициентот Р-3, кој им служи за изнаоѓање на трошоците на работењето по видови (без укалкулираните лични доходи), содржани во наплатената реализација (ред. бр. 7 до 23).

Коефициентите Р-1, Р-2 и Р-3 се пресметуваат најмалку на четири децимали, со тоа што четвртиот децимал да се заокружи нагоре ако петтиот децимал е 5 или поголем од 5.

Ако работната организација ги утврдила трошоците на работењето и личните доходи содржани во фактурираната односно наплатената реализација

врз основа на податоците од книговодството и другите евиденции (без примена на коефициенти), таа на местото предвидено за запишување на коефициентите става ознака: „Без коефициенти“.

Заводите за социјално осигурување и заводите за запослување не ги пресметуваат коефициентите под ред. бр. 1, 2 и 3;

6) под ред. бр. 4 во колоната 4 се внесува износот на фактурираната реализација, заедно со пренесеното салдо на ненаплатената реализација од изминатата година што е искажана на контата од групите 75 до 77 во книговодството на стопанската организација. Интерната реализација (синтетично konto 759) не влегува во фактурираната реализација односно во вкупниот приход;

7) под ред. бр. 5 во колоната 4 се внесуваат непребиените ненаплатени побарувања за испорачани и фактурирани стоки односно за извршени и фактурирани услуги, според состојбата на 31 декември 1968 година. Податоците, по правило, се земаат од следните конта:

- 120 — Купувачи во земјата,
- 121 — Купувачи во странство,
- 124 — Сомнителни и спорни побарувања од купувачи,
- 137 — Други побарувања што се однесуваат на продажба со регрес,
- 174 — Деловни меници што се однесуваат на продажба на стоки, освен меници по потрошувачки кредити,
- 180 — Кредитни односи во земјоделското производство со индивидуалните производители
- 1810 — Кредити во стоки,
- 188 — Сомнителни и спорни побарувања од кредитните односи, како и непребиени побарувања од другите конта што се во врска со книжењето во класата 7, но без интерната реализација.

Како побарувања од ставот 1 на оваа точка се подразбираат само ненаплатените побарувања по основ на испорачани производи односно извршени и фактурирани услуги на купувачи надвор од работната организација (екстерна реализација).

Збирот на побарувањата од наведените конта се намалува за износот на исправката на вредноста на сомнителните и спорните побарувања (конта 129 и 189);

8) под ред. бр. 4 и 6 во колоната 4 заводите за социјално осигурување и заводите за запослување го внесуваат остварениот износ на надоместокот од контата на групата 75, по одбивање на делот на надоместокот што им се отстапува на други заводи односно организации;

9) под ред. бр. 4 до 6 во колоната 4 работните организации со специфичен начин на наплатување и распределба на приходот (железнички транспортни претпријатија, претпријатија на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, заводи за социјално осигурување и заводи за запослување) го внесуваат износот на реализацијата наплатена до 31 декември 1968 година, иако поради постапката за распределба на заедничките приходи од збирната сметка или од други причини соодветен дел од тие приходи не е одобрен на жиро-сметка на одделни работни организации до 31 декември 1968 година;

10) под ред. бр. 7 до 26 во колоната 4 се внесуваат вкупно укалкулираните трошоци по видови, од соодветните конта на класата 4 означени во колоната 2.

Под ред. бр. 8 се внесуваат податоците евидентирани на групата конта 41 без контото 414, податоците за надоместоците за искористување на мелиорациони и посебни водостопански објекти евидентирани на посебното аналитично конто на синтетичното конто 454 и податоците за трошоците на поштенско-телеграфско-телефонските претпријатија за превоз во јавниот сообраќај, евидентирани на

посебно аналитично konto на синтетичното konto 429. Податоците за водниот придонес евидентирани на посебно аналитично konto на синтетичното konto 454 се искажуваат под ред. бр. 23.

Под ред. бр. 16 се искажуваат износите на други разни трошоци евидентирани на контото 429, освен укалкулираните просечни трошоци на производствено откривање минерални сировини искажани под ред. бр. 15 и трошоците на поштенско-телеграфско-телефонските претпријатија за превоз во јавниот сообраќај искажани под ред. бр. 8;

11) под ред. бр. 7 до 23 во колоната 5 ги внесуваат сите работни организации од ставот 3 на овој член износите на трошоците на работењето содржани во фактурираната реализација, добиени со примена на коефициентот Р-1 врз износите во колоната 4;

12) под ред. бр. 7 до 23 во колоната 6 сите работни организации од ставот 3 на овој член ги внесуваат износите на трошоците на работењето содржани во наплатената реализација, добиени со примена на коефициентот Р-3 врз износите под тие редни броеви во колоната 5;

13) под ред. бр. 25 во колоните 5 и 6 работните организации од ставот 3 на овој член го внесуваат износот на личните доходи утврден на начинот што е изнесен во точката 1 односно 2 на овој став;

14) под ред. бр. 26 во колоната 6 работните организации од ставот 3 на овој член го внесуваат износот на трошоците на работењето и укалкулираните лични доходи содржани во наплатената реализација, што се добива со примена на коефициентот Р-2 врз износот искажан под тој реден број во колоната 5;

15) под ред. бр. 27 до 35 во колоната 5 се внесуваат податоци од контата означени во колоната 2;

16) под ред. бр. 27 трговските и угостителските претпријатија и дуќани, продавниците на производствени претпријатија и земјоделските задруги — за трговска дејност, како и други работни организации што вршат трговска дејност, ја внесуваат набавната вредност на продадените трговски стоки, материјали и отпадоци, со соодветните износи на зависните трошоци, освен издатоците што се подмируваат од средствата за лични доходи на работниците.

Во набавната вредност се вклучува и данокот на промет што овие работни организации го плаќаат при набавката на стоките.

Данокот на промет што овие работни организации го плаќаат на прометот на продадените производи се внесува под ред. бр. 28, 29 и 30.

Трговските стопански организации што при отворањето на деловните книги за 1968 година постапиле според членот 32 став 8 од Правилникот за единствениот контен план на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/66, 24/66 и 12/67), т. е. што за разликата помеѓу пренесената ненаплатена реализација (од контото 298) и соодветниот износ на набавната вредност на реализираните трговски стоки содржани во ненаплатената реализација (од контото 198) ги задолжиле контата од групата 71 во корист на контата од групата 69. Ке ја сторнираат (со црвено сторно) таа разлика пред пресметувањето на разликата во цените;

17) под ред. бр. 32 се внесуваат податоци за износот на втасаните отплати по кредити што се отплатуваат од вкупниот приход пред утврдувањето на доходот и податоците за придонесот од прометот на филмови и придонесот од надоместок за изнајмување увезени филмови (дел од контото 749);

18) под ред. бр. 27, 31 и 33 во колоната 6 работните организации од ставот 3 на овој член ги внесуваат податоците пресметани со примена на коефициентот Р-2 врз износите искажани во колоната 5;

19) работните организации конечниот износ на данокот на промет, утврден по постапката предвидена во членот 32 од Правилникот за водење евиденција за прометот и за начинот на пресметување и плаќање данок на промет, го внесуваат под ред.

бр. 28, 29 и 30 во колоната 5 односно во колоната 6, износ кој е искажан во образецот ЗС-6 (Д. П.) без примена на коефициентот Р-2;

20) под ред. бр. 35 се внесуваат износите на разликата во цената утврдени во согласност со одредбите од Правилникот за пописот (инвентарисувањето) кај корисниците на општествените средства и делот од разликата во цената кој го товари вкупниот приход во 1968 година според одредбите од Законот за покривање на разликата во цените при продажбата на залихи на одделни видови стоки во 1967 година.

При покривањето на разликата во цената на стоки на залихи, трговските стопански организации ги применуваат и одредбите од Одлуката за употреба на средствата од резервниот фонд на стопанските организации за внатрешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/59) — до 20 јуни 1968 година кога таа одлука престанала да важи, како и од Наредбата за маржите во прометот на стоки на големо и мало („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 46/65 и 51/65);

21) под ред. бр. 32, 34, 35 и 37 во колоната 6 се внесуваат податоците од колоната 5 без примена на коефициентот Р-2, освен износот од малопродавната цена на бензинот и плинското масло наменет за одржување и реконструкција на патишта, кој се внесува во колоните 5 и 6 во височината утврдена според одредбите од Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на износот од малопродавната цена на бензинот и плинското масло наменет за одржување и реконструкција на патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/67 и 2/68) и според членот 32 од Правилникот за водење евиденција за прометот и за начинот на пресметување и плаќање данок на промет;

22) заводите за социјално осигурување, заводите за запослување според сите елементи од ред. бр. 7 до 39 внесуваат податоци само во колоната 6;

23) под ред. бр. 39 во колоната 6 се искажува износот што треба да се прокнижи на товар на синтетичното konto 795, со одобрување на соодветните konta од групите 70 до 74;

24) под ред. бр. 40 до 44 внесуваат податоци само оние работни организации што работеле со загуба.

Сите работни организации внесуваат податоци под ред. бр. 45 до 47 од овој образец;

25) под ред. бр. 49 се внесува износот на личните доходи содржани во наплатените производи и услуги (ред. бр. 25 колони 6) наголемен за износот на исплатените лични доходи и лични примања што не се укалкулирани а се книжени на контата од групата 15.

Член 27

Образецот ЗС-3а го пополнуваат установите кои своите деловни книги не ги водат според начелата на двојното книговодство, пред пополнувањето на образецот ЗС-1, и тоа на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 до 7 во колоната 5, ги внесуваат приходите според изворите на средствата, врз основа на податоците од евиденцијата за извршувањето на финансискиот план;

2) под ред. бр. 1 до 7 во колоната 6 ги внесуваат уплатите на жиро-сметката (содржани во износите од колоната 5) што не претставуваат приход на установата за 1968 година или не влегуваат во вкупниот приход, како што се: аконтации за услуги и задачи што ќе се извршат во наредните пресметковни периоди, дел од примените средства соразмерен на вредноста на неизвршените услуги односно задачи, позајмици, наменски дотации во деловниот фонд и други уплати на жиро-сметката, што не влегуваат во вкупниот приход;

3) под ред. бр. 1 до 7 во колоната 7 ја внесуваат вредноста на услугите и задачите извршени во 1968 година за кои не е примен надоместок од соодветните извори;

4) под ред. бр. 1 до 7 во колоните 8 и 9, ги внесуваат износите што се изнаоѓаат по сметковен пат

врз основа на податоците од колоните 5, 6 и 7, а на начинот објаснет во заглавјето на самиот образец;

5) под ред. бр. 9 го внесуваат збирот на уплатите на жиро-сметката што не се содржани под ред. бр. 1 до 7, а се однесуваат на: надоместоци на штети добиени по основ на осигурување обртни средства, наплатени договорни казни, пенали, денгуби, затезни камати и други вонредни приходи;

6) под ред. бр. 11 го пресметуваат коефициентот најмалку на четири децимали, со тоа што четвртиот децимал го заокружуваат нагоре, ако е петтиот децимал 5 или повеќе од 5. Овој коефициент служи за пронаоѓање трошоците на работењето и на личните доходи содржани во наплатената реализација;

7) под ред. бр. 12 до 33, 35 и 36 во колоната 4 ги внесуваат податоците од евиденциите за извршувањето на финансискиот план, при што под соодветните редни броеви ги опфаќаат издатоците по елементите од образецот;

8) под ред. бр. 12 до 33, 35 и 36 во колоната 5 ги внесуваат исплатите од жиро-сметките (содржани во износите од колоната 4) што не паѓаат на товар на вкупниот приход за 1968 година и исплатите што не претставуваат трошоци на работењето, како што се: однапред извршени исплати за материјали чија испорака ќе уследи во наредниот пресметковен период, односно делот на тие исплати сразмерен на вредноста на неиспорачаните материјали, ако испораката е делумно извршена; исплати на личните доходи од средствата издвоени за лични доходи по завршната сметка од претходната година, како и исплати на надоместоци на личните доходи за првите триесет календарски дена спреченост за работа. Установите што во текот на 1968 година набавиле и исплатиле поголеми количини материјали што не се потрошени во целина (на пример: огревни материјали друго), треба од пописните листи да ја утврдат вредноста на залихите на тие материјали и истата да ја внесат под ред. бр. 12 во колоната 5;

9) под ред. бр. 12 до 33, 35 и 36 во колоната 6 ги внесуваат трошоците и личните доходи што се однесуваат на 1968 година, а според кои до крајот на 1968 година не е извршена исплата (неисплатени материјали примени и потрошени во 1968 година, неисплатени услуги извршени од други, пресметани а неисплатени доходи за 1968 година, ненамирени обврски за придонесот за Скопје од средствата за материјалните расходи на општата потрошувачка и др.);

10) под ред. бр. 12 до 33, 35 и 36 во колоната 7 ги внесуваат износите што се добиваат кога на износите од колоната 4 ќе им се додадат износите од колоната 6 а ќе се одбијат износите од колоната 5;

11) под ред. бр. 12 до 33, 35 и 36, освен под ред. бр. 19 и 33, во колоната 8 ги внесуваат износите што се добиваат со множење на утврдениот коефициент под ред. бр. 11 со износите на трошоците искажани во колоната 7.

Податоците под ред. бр. 19 и 33 се внесуваат во колоната 8 во износите искажани во колоната 7, без примена на коефициентот;

12) под ред. бр. 20 го внесуваат придонесот за Скопје од средствата за материјални расходи на општата потрошувачка, каматата на деловниот фонд на дел од средствата на деловниот фонд што се користи за стопанска дејност согласно со членот 79 од Основниот закон за установите и други разни трошоци;

13) под ред. бр. 33 го внесуваат придонесот од прометот на филмови и непокриената разлика на неамортизираниот дел на основните средства.

Член 28

Образецот ЗС-4 се пополнува според елементите дадени на самиот образец.

Во колоната 4 од овој образец се внесува вкупниот износ на обврските за 1968 година, со состојбата на 31 декември 1968 година. Податоците се земаат од побарувачката страна на соодветните конта од

групите 23 и 24 од книговодството на работната организација.

Во колоната 5 се внесува износот на уплатени обврски за 1968 година (до 31 декември 1968 година). Податоците се земаат од долговната страна на соодветните конта од групите 23 и 24 од книговодството на работната организација.

Установите што плаќаат придонес за Скопје од средствата за материјални расходи на општата потрошувачка податоците за оваа обврска ги внесуваат под ред. бр. 9 под д).

Под ред. бр. 13 за колоните 4 и 5 се земаат податоци од контото 900, т. е. износот што со распределбата на доходот според завршната сметка за 1968 година е издвоен во деловниот фонд.

Сите износи се земаат по одбивање на почетната состојба, бидејќи податоците во образецот ЗС-4 ги покажуваат само обврските за 1968 година и уплатите на тие обврски извршени во 1968 година.

Установите што своите деловни книги не ги водат според начелата на двојното книговодство, внесуваат податоци во овој образец од своите евиденции и документација.

При наплатувањето на обврските според поднесената завршна сметка надлежната Служба води сметка за износите на обврските уплатени по 31 декември 1968 година, односно ја наплатува разликата помеѓу износите на обврските искажани во колоната 6 и износите на уплатите извршени до 31 декември 1968 година до поднесувањето на завршната сметка, т. е. до поднесувањето на пополнетиот образец ЗС-4 заедно со наложите за уплатување.

Член 29

Во образецот ЗС-5 се внесуваат податоци за извршениот попис (инвентарисување) на сите средства и нивните извори, групирани по основните синтетични (трицифрени) конта на единствениот контен план на стопанските организации, без контата на класите 4 и 7 и без групата на контата 83 и 89. Ознаките на контата се внесуваат во колоната 2, а називите во колоната 3 од овој образец.

Банките во колоната 2 односно 3 од овој образец ги внесуваат ознаките и називите на трицифрните конта од единствениот контен план за банките, освен контата на класите 4 и 8.

Ако во рамките на едно синтетично konto се утврди истовремено постоење на вишоци и кусоци кај одделни видови средства, тие вишоци односно кусоци се внесуваат во колоната 6 односно 7 по бруто-принципот, т. е. во непребиени износи.

Овој пополнет образец е составен дел на елаборатот за извршениот попис.

Член 30

Конечно пресметување на данокот на промет се врши врз основа на податоците за остварениот промет и примените надоместоци за услугите, со примена на соодветните одредби од Основниот закон за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 29/65, 33/65, 57/65, 52/66, 31/67, 54/67, 26/67, 30/68, 40/68 и 48/68), Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 5/67, 18/67, 31/67, 24/68, 30/68 и 45/68), Правилникот за водење евиденција за прометот и за начинот на пресметување и плаќање на данокот на промет, како и републичките и општинските прописи донесени врз основа на сојузни прописи.

Пресметаните износи на даночните основици и износите на данокот на промет според одредбите на членот 32 од Правилникот за водење евиденција за прометот и за начинот на пресметување и плаќање на данокот на промет се внесуваат во образецот ЗС-6 (Д. II).

Член 31

Работните организации го пополнуваат образецот ЗС-7 на следниот начин:

1) во колоната 1 се внесува редниот број на групата основни средства од Законот за стопите на амортизацијата на основните средства на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66, 40/68 и 50/68);

2) во колоната 2 се внесува називот на групата на основните средства од Законот за стопите на амортизацијата на основните средства на работните организации и во рамките на одделни групи — по временските периоди за кои се пресметува амортизацијата.

Временските периоди се утврдуваат зависно од промените на основните средства настанати во текот на годината. Така, на пример: ако до првата промена (зголемување или намалување) дошло во текот на март првиот временски период ќе биде од 1 јануари до 31 март, а вториот од 1 април до 31 декември, ако и по март не настапиле некои промени. Во спротивно, вториот временски период ќе биде од 1 април од крајот на месецот во кој настапиле новите промени врз основните средства;

3) во колоната 3 се менува набавната вредност на основните средства односно основницата за амортизацијата во смисла на чл. 12 и 13 од Законот за амортизација на основните средства на работните организации — вредноста на групата основни средства и во рамките на групите — по временските периоди за кои се пресметува амортизацијата. На пример, во случајот од точката 2 на овој член за првиот период се внесува вредноста на групата основни средства со состојбата на 31 декември 1967 година, а за вториот период — вредноста на групата основни средства со состојбата на 31 март 1968 година.

Износот за група основни средства искажан во колоната 3 е еднаков со износот искажан за временскиот период на истата група на крајот на годината (по правило, состојбата на 30 ноември).

На крајот на оваа колона по збирот се внесува салдото на промените на основните средства во декември, така што со додавање или одземање на овој износ од збирот се добива вредноста на основните средства на крајот на 1968 година искажани под ред. бр. 7 на образецот ЗС-1 без вредноста на земјиштето;

4) во колоната 4 се внесуваат годишните стопи на амортизацијата на основните средства за одделни групи основни средства, пропишани во чл. 3 до 7 од Законот за стопите на амортизацијата на основните средства на работните организации;

5) во колоната 5 се внесуваат годишните стопи на амортизацијата на основните средства за одделни групи основни средства утврдени според членот 3 став 1 од Законот за амортизацијата на основните средства на работните организации;

6) во колоната 6 се внесува износот на амортизацијата според стопите од чл. 3 до 7 од Законот за стопите на амортизацијата на основните средства на работните организации, кој му одговара на износот што се добива кога износот од колоната 3 ќе се помножи со стопата од колоната 4 поделен со 12 и помножен со бројот на месеците што му одговара на односниот временски период од колоната 2;

7) во колоната 7 се внесува износот на амортизацијата пресметан според стопите од членот 3 од Законот за амортизацијата на основните средства на работните организации, кој му одговара на износот што се добива кога износот од колоната 3 ќе се помножи со стопата од колоната 5 на начинот изложен во точката 6 на овој член;

8) во колоната 8 се внесува износот на амортизацијата кој на крајот на годината се добива со примена на членот 21 став 5 од Законот за амортизацијата на основните средства на работните организации, распореден по групите основни средства и временските периоди на начинот што го усвоила работната организација. Ако не се применува постапката предвидена со наведените одредби, колоната 8 не се пополнува. Исто така, ако работната организација не ги применила одредбите на членот 3 од Законот за амортизацијата на основните средства на работните организации, покрај тоа што не

ја пополнува колоната 8, не ја пополнува ниту колоната 7 на овој образец;

9) во колоната 9 на овој образец се внесуваат износите што служат за исправка на вредноста на основните средства на крајот на годината. Во оваа колона се внесуваат на крајот на образецот и пресметаните износи што служат за исправка на вредноста на основните средства за кои не постои обврска за пресметување на амортизацијата во смисла на членот 8 од Законот за амортизацијата на основните средства на работните организации.

Организациите за стопанисување со станбените згради пополнуваат посебен образец ЗС-7 за пресметка на амортизацијата на станбените згради.

Ако работната организација ги усвоила стопите на амортизацијата од чл. 3 до 7 од Законот за стопите на амортизацијата на основните средства на работните организации, колоните 5, 7 и 8 не се пополнуваат;

10) на крајот на овој образец, по збирот, во колоната 8 се внесува износот на амортизацијата што останал непотрошен според одредбите на членот 25 став 1 од Законот за амортизацијата на основните средства на работните организации, на 31 декември 1968 година (искажана на посебното аналитично konto на синтетичното konto 100 — Жиро-сметка, а кај банките во рамките на аналитичното konto 9001 — Деловен фонд во парични средства);

11) ако стопите на амортизацијата од колоната 5 на овој образец се утврдени различно по погонски односно деловни единици, во согласност со одредбите од Законот за амортизацијата на основните средства на работните организации, образецот ЗС-7 се пополнува посебно за секоја таква единица за која се утврдени посебни стопи на амортизација.

Член 32

Образецот ЗС-8 се пополнува според објаснувањата дадени на самиот образец, со тоа што за одделни редни броеви се зема само дел од контата наведени во колоната 2 односно состојбата од соодветните аналитични conta, и тоа:

1) за ред. бр. 2 — од контата 106, 135 и 271 се земаат само издвоените средства, обврските и побарувањата по основ на заедничко вложување во основни средства, а од контото 184 се зема само состојбата на дадените аванси за основни средства;

2) за ред. бр. 3, покрај состојбата на контото 103, се зема состојбата на ограничените средства на деловниот фонд од контото 102, како и издвоените средства на задолжителните резерви на деловниот фонд и издвоените средства за кауции, од аналитично konto во рамките на синтетичното konto 100;

3) за ред. бр. 4 од контата 107, 175, 176, 177 и 179 се земаат само орочените средства, влогот во кредитниот фонд на банките, трајно вложените средства, обврзниците, записите и др. од средствата на деловниот фонд;

4) за ред. бр. 5 од контата 181 и 182 се земаат кредитите дадени на стопанските и други организации од средствата на деловниот фонд, независно од тоа дали кредитите се дадени за основни или обртни средства.

Од контата 180 и 187 се земаат кредитите дадени на индивидуалните земјоделски производители и други кредити, и тоа само ако се дадени од средствата на деловниот фонд.

Од контата 188 и 189 (како корекција) се земаат спорните и сомнителните побарувања по основот на овие кредити;

5) за ред. бр. 6 се зема состојбата на одобрените искористени потрошувачки кредити од контото 185, што стопанската организација во смисла на важечките прописи им ги дала на граѓаните и граѓански правни лица од средствата на својот деловен фонд (Уредба за општите услови за давање потрошувачки кредити — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/66, 42/66, 27/67, 51/67, 8/68, 17/68 и 23/68 и Уредба за општите услови за давање потрошувачки кредити за унапре-

дување на туризмот — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/66 и 23/68). Состојбата на одобрените искористени потрошувачки кредити за кои стопанската организација добила посебен кредит од банката или од друга организација не се искажува на ред. бр. 6.

Износот на состојбата на потрошувачките кредити треба да се зголеми за сомнителните и спорните побарувања по овој основ од соодветното аналитично konto на синтетичното konto 188, намалени за исправката на вредноста на контото 189;

6) за ред. бр. 7 како непокриена загуба се зема само оној дел од загубата од контото 850 што останал непокриен и делот за кој е добиен посебен санационен кредит. Делот на загубата што е покриен на товар на деловниот фонд не се зема предвид;

7) работните организации кои на 31 декември 1968 година имаат втасани а ненаплатени отплати по кредитите за основни средства, под ред. бр. 10 ја внесуваат состојбата на контото 910 наголемена за износот на втасаните а ненаплатени отплати по тие кредити книжени на контото 270 (од контото 270 не се земаат износите книжени на име неплатена камата по кредитите на основни средства, како ниту износите на неплатените отплати и камати по кредитите за трајни обртни средства и средства за заедничка потрошувачка).

Работните организации што добиле посебен санационен кредит за покривање на загубата, под овој реден број ја внесуваат состојбата на овој кредит од контото 915. Ако состојбата на контото 915 е поголема од состојбата на аналитичното konto во рамките на синтетичното konto 850 на кое се води делот од изгубата за кој е добиен санационен кредит, за ред. бр. 10 се зема состојбата од контото 915 само до височина на состојбата на тоа аналитично konto од синтетичното konto 850;

8) за ред. бр. 14 се зема позитивната разлика што работната организација ја внесла во 1965 година во својот деловен фонд во смисла на чл. 19 и 25 од Уредбата за начинот за формирање на цените и за пресметување на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 36/65, 40/65, 50/65, 11/66 и 22/66) и задолжителните резерви на фондовите издвоени во текот на 1961, 1962 и 1963 година што согласно со чл. 16, 17 и 18 од Законот за насочување користењето на средствата на работните организации и општествените фондови во 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65) треба да се користат за трајни обртни средства.

Член 33

Образецот ЗСОС-1 се пополнува на следниот начин:

Податоците во колоната 4 се внесуваат од образците ЗС-1 и ЗСОС-1 за 1967 година. Заради овозможување споредување, податоците се групираат на начинот предвиден за пополнување на податоците за 1968 година.

Осигурителните организации настанати со спојување во 1967 година ги искажуваат податоците во колоната 4 на тој начин што вршат собирање на износите на соодветните податоци по завршните сметки за 1967 година на споените осигурителни организации. Ако бившите осигурителни заводи по извршеното спојување имаат статус на работни единици што самостојно го утврдуваат и распределуваат доходот, тие во колоната 4 на посебниот образец ЗСОС-1 внесуваат за средствата на работната заедница податоци од своите завршни сметки за 1967 година.

Пополнувањето на одделните податоци за 1968 година се врши на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 до 86 во колоната 5 се внесуваат податоци од соодветните conta означени во колоната 2 на овој образец, според состојбата искажана на одделните conta во образецот ЗС-2.

Средствата и изворите на средствата се групирани посебно за средствата на работната заедница, а посебно за средствата на осигурувањето, за што е

потребно да се води сметка при пополнувањето на податоците под ред. бр. 1 до 86 на овој образец;

2) под ред. бр. 87 до 112, 122, 132, 133, 158 и 175 во колоната 5 се внесуваат податоци од соодветните редни броеви од образецот ЗСОС-2, означени во колоната 2 на овој образец;

3) под ред. бр. 127 и 128 се внесуваат податоци за загубата во средствата на осигурувањето односно реосигурувањето што е утврдена на образецот ЗСОС-3 за средствата на осигурувањето и на образецот ЗСОС-4 за средствата на реосигурувањето;

4) под ред. бр. 145 до 153 се внесуваат податоци за вкупната загуба и за покривањето на загубата. Покривањето на загубата, ако до неа дошло, во средствата на работната заедница, се врши според прописите што важат за покривање на загубите на стопанските организации, а покривањето на загубата во средствата на осигурувањето односно реосигурувањето — според одредбите на чл. 86 и 93 од Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/67, 17/67 и 50/68).

Под ред. бр. 156 се искажува износот на непокриената загуба во средствата на осигурувањето, а под ред. бр. 157 — износот на непокриената загуба во средствата на реосигурувањето, што не можеле да бидат покриени со средствата на работната заедница и кои се покриваат со средствата на почетните резерви на сигурноста на осигурувањето односно реосигурувањето, според прописите од Законот за условите за основање и работење на осигурителните заводи и заводите за реосигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/67);

5) под ред. бр. 115 до 119, 124 до 130 и 159 до 202 се внесуваат податоци по соодветните елементи, на аналоген начин како кај образецот ЗС-1.

Член 34

На образецот ЗСОС-2 осигурителните организации ги утврдуваат елементите за составување на завршната сметка врз основа на книговодствените и други податоци.

Образецот ЗСОС-2 се пополнува на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 се внесуваат износите на делот на премијата за вкупниот приход и за другите услуги по издадените фактури.

Под ред. бр. 2 се внесуваат износите на делот од премијата за вкупниот приход што не се наплатени.

Под ред. бр. 3 се внесуваат износите на наплатениот дел на премиите за вкупниот приход и за другите услуги, евидентирани на контата на групата 75 без контото 759;

2) под ред. бр. 4 до 28 се внесуваат податоци за трошоците на работењето од соодветните conta означени во колоната 2 на овој образец;

3) под ред. бр. 29 и 30 внесуваат податоци само осигурителните организации што работеле со загуба во средствата на работната заедница или во средствата на осигурувањето.

Сите осигурителни организации внесуваат податоци под ред. бр. 32;

4) под ред. бр. 33 до 42 се изнаоѓа основницата и се врши пресметување на средствата што се издвојуваат во резервниот фонд — задолжителен дел, на истиот начин како и кај стопанските организации;

5) под ред. бр. 43 и 44 се врши пресметување на придонесот за заедничките резерви на стопанските организации, на истиот начин како и кај стопанските организации;

6) под ред. бр. 45 до 65 се внесуваат податоци за фактурираните премии на осигурувањето односно реосигурувањето, според елементите дадени на самиот образец;

7) под ред. бр. 66 и 67 се врши пресметување на обврските за противпожарниот придонес, според елементите дадени врз самиот образец;

8) под ред. бр. 68 се врши пресметување на премијата за осигурување од ризикот на земјотрес, спо-

ред елементите дадени на самиот образец и стопите утврдени врз основа на членот 2 од Законот за задолжително опфаќање на ризикот од земјотрес во одделни видови осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/67);

9) под ред. бр. 69 до 72 се врши пресметување на делот на премијата за покривање на загубите по завршните сметки за 1967 година, според елементите дадени на самиот образец и стопите утврдени врз основа на членот 126 од Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации.

Член 35

На образецот ЗСОС-3 осигурителниот завод врши пресметка на средствата на осигурувањето и соосигурувањето, го утврдува финансискиот резултат и врши распоред на финансискиот резултат од работите на осигурувањето и соосигурувањето.

Образецот ЗСОС-3 се пополнува на следниот начин:

1) осигурителните заводи не внесуваат податоци за 1967 година во колоната 4 на образецот, поради неможност за спроведување со 1968 година.

Под ред. бр. 2 се внесуваат приходите на техничката премија по основ на уделот на соосигурувачите и реосигурувачите во ликвидираниите обврски по договорот од соосигурувањето односно реосигурувањето.

Под ред. бр. 4 се внесува износот за покривање на ликвидираниите штети од резервираните штети на 1967 година и тоа делот што е должен да го надомести правниот наследник на бившата Југословенска заедница на осигурувањето и делот што заводот го надоместува од сопствените средства.

Под ред. бр. 7 се внесува износот на резервираните обврски што осигурителниот завод го покрил од сопствените средства по завршната сметка за 1967 година.

Под ред. бр. 13 се внесува износот на ликвидираниите штети (обврски) од резервата на штетите на 1967 година со трошоците на процената.

Под ред. бр. 17 се внесува износот на настанатите а неликвидираниите (резервираните) обврски на крајот на годината, по одбивање на уделот на соосигурувачите и реосигурувачите во тие обврски.

Под ред. бр. 20 се внесува износот на остварената камата на резервите на сигурноста на осигурувањето на животот;

2) под ред. бр. 24 се внесува износот определен за учество на осигурениците во позитивниот резултат на осигурувањето на животот, утврден на начинот пропишан со општиот акт на заводот.

Под ред. бр. 25 и 26 се внесуваат износите определени со одлука на собранието на заводот според членот 85 од Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации.

Под ред. бр. 30 се внесува износот на резервниот фонд на заводот со кој се покрива загубата во средствата на осигурувањето на животот според членот 86 став 2 од Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации;

3) под ред. бр. 36 се внесуваат приходите и техничките премии по основ на уделот на соосигурувачите и реосигурувачите во ликвидираниите штети и другите приходи остварени по основ на договорот за соосигурувањето и реосигурувањето.

Под ред. бр. 33 се внесува износот за покривање на ликвидираниите штети од резервираните штети на 1967 година, и тоа делот што е должен да го надомести правниот наследник на бившата Југословенска заедница на осигурувањето и делот што заводот го надоместува од сопствените средства.

Под ред. бр. 41 се внесува износот на резервираните штети што осигурителниот завод го покрил од сопствените средства по завршната сметка за 1967 година.

Под ред. бр. 46 осигурителниот завод го внесува аликувтниот дел на ликвидираниите штети предизвикани од непознати возачи, кој отпаѓа на него според пресметката на заводот според членот 20 став 2

од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/68).

Под ред. бр. 47 се внесуваат износите на ликвидираниите штети од резервата на штетите на 1967 година со трошоците на процената.

Под ред. бр. 54 и 55 се внесуваат износите на преносните премии и резервираните штети на крајот на годината, по одбивање на уделот на соосигурувачите и реосигурувачите според договорите за соосигурувањето односно реосигурувањето;

4) под ред. бр. 62 и 63 се внесуваат износите утврдени на начинот како кај ред. бр. 25 и 26 од овој образец.

Под ред. бр. 67 се внесува износот на резервниот фонд со кој се покрива загубата во средствата на другите осигурувања, на истиот начин како кај ред. бр. 30 од овој образец.

Податоците под другите редни броеви се пополнуваат според описот на самиот образец.

Член 36

На образецот ЗСОС-4 заводот за реосигурување врши пресметување на средствата на реосигурувањето во земјата и во странство, го утврдува финансискиот резултат и врши распоред на финансискиот резултат од работите на реосигурувањето.

Образец ЗСОС-4 се пополнува на следниот начин:

1) заводите за реосигурувањето, како новоосновани организации за работите на реосигурувањето, не пополнуваат податоци за 1967 година во колоната 4 од овој образец;

2) под ред. бр. 5 и 6 се внесуваат износите на преносните премии и резервираните штети на осигурувањето на почетокот на годината, кои претставуваат збир на уделите на реосигурувачите кај реосигураните заводи, по одбивање на уделот на другите реосигурувачи (ретроцесионари).

Под ред. бр. 11 се внесува премијата што реосигурителните заводи им ја плаќаат на другите заводи за реосигурување за извршени реосигурувања (ретроцесија) кај тие заводи.

Под ред. бр. 13 и 14 се внесуваат податоците за преносните премии и резервираните штети на реосигурувањето на крајот на годината кој претставуваат збир на уделите на реосигурувачите пресметани спогодбено со реосигураните заводи врз основа на договорот за реосигурувањето, по одбивање на уделот на другите реосигурувачи (ретроцесионари);

3) под ред. бр. 19 се внесуваат приходите на техничката премија на реосигурувањето остварени по основ на уделите на реосигурувачите во обврските по основ на договорот за ретроцесија.

Под ред. бр. 22 и 23 се внесуваат податоците за преносните премии и резервираните штети на почетокот на годината кој претставува збир на уделите на реосигурувачите пресметани спогодбено со заводите за реосигурување врз основа на договорот за ретроцесија.

Под ред. бр. 28 и 29 се внесуваат податоците за преносните премии и резервираните штети на крајот на годината кои претставуваат збир на уделите на ретроцесионарите пресметани спогодбено со заводите за реосигурување врз основа на договорот за ретроцесија;

4) под ред. бр. 33 се внесуваат износите на техничката премија што ги платиле осигурителните заводи за реосигурувања што се вршат во странство.

Под ред. бр. 34 се внесуваат износите примени од странски реосигурувачи по основ на нивниот удел во настанатите штети и другите приходи врз основа на договорот за реосигурувањето во странство.

Под ред. бр. 37 и 39 се внесуваат податоците за преносните премии и резервираните штети на почетокот на годината кои претставуваат збир на уделите на заводите за реосигурување по одбивање на уделите на странските реосигурувачи.

Под ред. бр. 40 се внесува премијата што им се отстапува на странски реосигурувачи.

Под ред. бр. 43 и 44 се внесуваат податоците за преносните премии и резервираните штети на крајот на годината кои претставуваат збир на уделите на заводите за реосигурување по одбивање на уделите на странски реосигурувачи;

5) под ред. бр. 52 и 53 се внесуваат податоците за преносните премии и резервираните штети на почетокот на годината, според почетната состојба при отворањето на книгите за 1968 година.

Под ред. бр. 57 и 58 се внесуваат податоците за преносните премии и резервираните штети на крајот на годината кои претставуваат збир на уделите на заводите за реосигурување, а се пресметуваат според одредбите на општиот акт на заводот;

6) под ред. бр. 68 и 69 се внесуваат износите определени со одлуката на собранieto на заводот за реосигурување.

Под ред. бр. 73 се внесува износот на резервниот фонд на заводот за реосигурување со кој се покрива загубата во средствата на реосигурувањето според членот 93 од Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации.

Податоците под другите редни броеви се пополнуваат според описот на самиот образец.

Член 37

Заедниците на социјалното осигурување за секој свој фонд го пополнуваат образецот ЗССО-1 со податоци за движењето, состојбата и инвентарната состојба на средствата и изворите на средствата, за остварените приходи и извршените расходи на фондовите на заедниците на социјалното осигурување. Заедницата ги пополнува образците ЗССО-2, ЗССО-3 и ЗССО-4 со податоци за остварените средства, потрошокот на средствата и состојбата на средствата — врз основа на книговодствената состојба на 31 декември 1968 година. Комуналните заводи за социјално осигурување го пополнуваат образецот ЗССО-5 за остварените и распоредените придонеси за социјалното осигурување.

Како приходи на фондовите на заедниците на социјално осигурување се распоредуваат и книжат соодветните износи на придонесот за социјално осигурување содржани во уплатените и евидентирани придонеси за социјално осигурување до 31 декември 1968 година на збирната сметка 847 — Придонес за социјално осигурување — кај Службата кои до 31 декември 1968 година не се пренесени на соодветните жиро-сметки на фондовите.

Како приходи од учеството на федерацијата и републиките во финансирањето на инвалидското и пензиското осигурување се земаат фактично пресметаните приходи до 31 декември 1968 година, без оглед на тоа дали до 31 декември 1968 година се уплатени на жиро-сметката на фондот на инвалидското или пензиското осигурување.

Како приходи на фондовите на реосигурувањето и на фондовите за станбени потреби на пензионерите и инвалидите се сметаат пресметаните приходи, без оглед дали до 31 декември 1968 година се уплатени на жиро-сметката на фондот.

Како расходи на фондовите на заедниците на социјалното осигурување во завршната сметка се книжат и искажуваат и обврските спрема здравствените установи и другите обврски за кои се примени фактури односно пресметки до крајот на 1968 година, а кои не се исплатени до 31 декември 1968 година.

Пополнувањето на образецот ЗССО-1 се врши на следниот начин:

1) во колоната 1 се внесува редниот број на контото,

2) во колоната 2 се внесуваат по хронолошки ред основните (трицифрени) и задолжителните аналитични конта пропишани со контниот план на заедниците на социјалното осигурување, а кои се отворени во главните книги на фондот;

3) во колоната 3 се запишува називот на контото;

4) во колоните 4 и 5 се внесува долговниот и побарувачкиот промет на контата од точ. 2 и 3 на овој став, без оглед дали имаат салдо или се израмнати. Вкупниот промет мора да биде сметковно урамнотежен;

5) во колоната 6 се искажуваат салдата на контата на активата и расходите, а во колоната 7 се искажуваат салдата на контата на пасивата и приходите. Збирите на колоните „должи“ и „побарува“ на салдо — билансот мораат меѓусебно да се согласуваат;

6) откако врз основа на главната книга претходно ќе се состави бруто-биланс а врз основа на бруто-билансот салдо-биланс, во колоната 8 се искажуваат долговните салда на контата на пасивата, а во колоната 9 се искажуваат побарувачките салда на контата на состојбата (овие конта претходно мораат да бидат усогласени со фактичната состојба). Разликата помеѓу вкупната актива и пасива претставува остварен резултат; ако активата е поголема од пасивата, остварен е позитивен финансиски резултат, кој се искажува на страната на пасивата и со тоа се воспоставува билансна рамнотежа; во противен случај, разликата претставува негативен финансиски резултат, кој се внесува на страната на активата. Оваа разлика помеѓу активата и пасивата треба да ѝ одговара на разликата помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи на билансот на успехот;

7) во колоната 10 се внесуваат расходите, а во колоната 11 приходите на фондот — на тој начин што од салдото — билансните долговни салда на контата на резултатот се пренесуваат на страната на расходите, а побарувачките салда на овие конта на страната на приходите на билансот на успехот. Разликата помеѓу вкупните приходи и расходи претставува финансиски резултат. Ако збирот на приходите е поголем од збирот на расходите, разликата претставува позитивен финансиски резултат кој заради израмнување се внесува на страната на расходите. Во противен случај разликата претставува негативен финансиски резултат, кој се внесува на страната на приходите. Остварениот резултат ѝ одговара на разликата помеѓу активата и пасивата на билансот на состојбата.

Член 38

Пополнувањето на образецот ЗССО-2 се врши на следниот начин:

1) под називот на образецот се запишува називот на резервата на фондот на заедницата на социјалното осигурување;

2) за средствата под ред. бр. 1 до 5 во колоната 4 се внесуваат соодветните износи, по изворите на средствата означени во образецот, од побарувачката страна на односните конта од групата конта 93 и побарувачкото салдо на соодветното синтетично односно аналитично конто од групата конта 28.

Под ред. бр. 1 до 5 во колоната 3 се внесуваат соодветните податоци по изворите на средствата, врз основа на состојбата искажана на соодветните конта од групите конта 93 и 28 во завршната сметка за 1967 година;

3) за потрошените средства под ред. бр. 6 и 7 во колоната 4 се внесуваат соодветните износи, по намените на потрошокот означени во образецот, од долговната страна на односните конта од групата конта 93.

Под ред. бр. 6 се искажуваат износите на резервата употребени за покривање на вишокот на расходите над приходите на фондот.

Под ред. бр. 6 и 7 во колоната 3 се внесуваат соодветните податоци, по намените на потрошокот на средствата, врз основа на состојбата искажана на соодветните конта од групата конта 93 во завршната сметка за 1967 година.

Под ред. бр. 14 во колоната 4 се внесува салдото на средствата на резервата за 1968 година, а во колоната 3 — салдото на средствата на резервата во завршната сметка за 1967 година.

Под ред. бр. 9 до 13 во колоната 4 се внесуваат износите на расчленетото салдо на средствата на резервата за 1968 година, и тоа:

- а) во парични средства на издвоената сметка на резервата — износот на салдото на соодветното konto од групата conta 10;
- б) во вложени средства — износот на салдото на соодветното konto за односната резерва во групата conta 17;
- в) во дадени лансенски кредити — износот на салдото на соодветното konto за односната резерва во групата conta 18;
- г) во обртни средства — износот на салдото на соодветното konto 939 за односната резерва;
- д) во ненамиреени обврски — износот на салдото на соодветното konto за односната резерва во групата conta 28.

Член 39

Образецот ЗССО-3 се пополнува на следниот начин:

1) за средствата под ред. бр. 1 и 2 во колоната 4 се внесуваат соодветниот износ на побарувачкиот промет на контото 960 и побарувачкото салдо на контото 285.

Под ред. бр. 1 и 2 во колоната 3 се внесуваат соодветниот износ на побарувачкиот промет од контото 960 и побарувачкото салдо од контото 285, врз основа на состојбата искажана во завршната сметка за 1967 година;

2) за потрошок на средствата под ред. бр. 4 во колоната 4 се внесуваат соодветниот износ на долговниот промет од контото 960, врз основа на состојбата искажана во завршната сметка за 1967 година;

3) под ред. бр. 9 во колоната 4 се внесуваат салдото на средствата за 1968 година, а во колоната 3 салдото на средствата во завршната сметка за 1967 година.

Под ред. бр. 5 до 8 во колоната 4 се внесуваат износите на расчленетото салдо на средствата за 1968 година, и тоа:

- а) во парични средства на издвоената сметка на средствата — износот на салдото на контото 105;
- б) во вложени средства — износот на салдото на соодветното konto од групата conta 17;
- в) во дадени кредити — износот на салдото на соодветното konto од групата conta 18;
- г) во побарувања — во ненамиреени обврски — износот на побарувачкото салдо од контото 285.

Член 40

Образецот ЗССО-4 се пополнува на следниот начин:

1) за средствата под ред. бр. 1 и 2 во колоната 4 се внесуваат соодветните износи на побарувачкиот промет на контото 961, по изворите на средствата означени во образецот, и побарувачкото салдо на контото 239.

Под ред. бр. 1 и 2 во колоната 3 се внесуваат соодветниот износ на побарувачкиот промет на контото 961 и побарувачкото салдо на контото 239, врз основа на состојбата искажана во завршната сметка за 1967 година;

2) за потрошокот на средствата под ред. бр. 4 во колоната 4 се внесуваат соодветниот износ на долговниот промет на контото 961.

Под ред. бр. 4 во колоната 3 се внесуваат соодветниот износ на долговниот промет на контото 961, врз основа на состојбата искажана во завршната сметка за 1967 година;

3) под ред. бр. 7 во колоната 4 се внесуваат износите на расчленетото салдо на средствата за 1968 година, расчленети според образецот, и тоа:

- а) во парични средства на издвоената сметка на средствата — износот на салдото на контото 103;
- б) во побарувања по основ на ненамиреени обврски на фондот — износот на побарувачкото салдо на контото 239;

Член 41

Образецот ЗССО-5 се пополнува на следниот начин:

1) во колоната 1 се внесуваат редниот број на контото;

2) во колоната 3 се запишуваат називот на контото;

3) во колоните 4 и 5 се внесуваат долговниот и побарувачкиот промет на контото од точ. 2 и 3 на овој член, без оглед дали имаат салдо или се израмнати, бидејќи вкупниот промет мора да биде сметковно урамнотезен;

4) во колоната 6 се искажуваат долговното салдо на контото, а во колоната 7 — побарувачкото салдо на контото. Збирките на колоните „должи“ и „побарува“ на салдо — билансот мораат меѓусебно да се согласуваат.

Член 42

Заводите за запослување во сите обрасци што се однесуваат на средствата за запослување ги пополнуваат податоците за остварените приходи — по изворите и за извршените расходи — по намените, врз основа на книговодствената состојба на 31 декември 1968 година. Податоците во колоната 4 се внесуваат од соодветните обрасци — делови на завршната сметка за 1967 година, односно од решенијата за завршната сметка за 1967 година. Заради овозможување споредување, податоците се групирани на начинот предвиден за пополнување на податоците за 1968 година.

Во образецот ЗСЗЗ-1 под ред. бр. 1 до 3 се внесуваат податоците за наплатениот придонес за запослување, уплатен до 31 декември 1967 година на посебна сметка кај Службата.

Под ред. бр. 5 и 6 се внесуваат податоците за распоредот на придонесот за запослување, при што распоредените вкупни износи на тој придонес мораат да се сложуваат со вкупниот износ на наплатениот придонес, без оглед на тоа дали одделни распоредени износи на тој придонес и се уплатени на соодветна сметка на односната заедница.

Член 43

Во образецот ЗСЗЗ-2 под ред. бр. 2 како приходи се искажуваат распоредените износи на придонесот за запослување (ред. бр. 8 на образецот ЗСЗЗ-1), без оглед дали така распоредениот износ е и пренесен на соодветните посебни сметки кај Службата.

Под ред. бр. 7 до 10 се искажуваат расходите што втасале за плаќање до 31 декември 1968 година, а се искажани во книговодството на заводот, без оглед дали се фактично и платени.

Под ред. бр. 21 се искажуваат само оној дел од средствата на резервата за материјално обезбедување што е по завршната сметка употребен за покривање на вишокот на расходите во трошоците на материјалното обезбедување во смисла на членот 51 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на запослувањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65, 51/65 и 47/66), без оглед дали тој износ е и пренесен од сметката на резервата на редовната сметка на средствата за материјално обезбедување кај Службата.

Под ред. бр. 26 се искажуваат податоците за втасаниот за исплата а поради недостиг на средства неисплатениот паричен надоместок, со тоа што и овој износ да е опфатен во расходите под ред. бр. 7.

Другите податоци заводите за запослување ги внесуваат во овој образец според елементите дадени во самиот образец.

Член 44

Образецот ЗСЗЗ-3 се пополнува според елементите дадени во самиот образец.

Делот на приходот што потекнува од распоредениот придонес за запослување, се внесува во вписанијата утврдена со распоредот (ред. бр. 9 од образецот ЗСЗЗ-1), без оглед дали тој износ е и пренесен на посебната сметка на овие средства кај Службата.

Член 45

Во образецот ЗСЗЗ-4 под ред. бр. 2 се внесува дел од придонесот за запослување кој по пресметката од образецот ЗСЗЗ-1 се распоредува за заеднички работи на запослувањето (збирно за територијата на републиката — покраината), без оглед дали овој износ е и уплатен на соодветната сметка кај Службата.

Член 46

Образецот ЗСБ-1 се пополнува на следниот начин:

1) во колоната 5 се внесуваат податоците од образецот ЗСБ-1 за 1967 година, односно од решението за завршната сметка за 1967 година, а се групираат на начинот предвиден во образецот ЗСБ-1 за 1968 година.

Банките настанати со спојување по 1 јануари 1968 година во колоната 5 внесуваат податоци за сите припоени банки на тој начин што вршат собирање на соодветните износи според податоците на контата назначени во колоната 2;

2) во колоната 6 под ред. бр. 1 до 207 се внесува книговодствената состојба на контата или групите на контата назначени во колоната 3. За контата 310 и 311 збирот на отворените активни позиции се внесува во активата, а збирот на отворените пасивни позиции се внесува во пасивата.

Под ред. бр. 39 се внесуваат расположивите парични средства на жиро-сметката за краткорочно кредитно работење.

Под ред. бр. 66 се внесуваат расположивите парични средства на жиро-сметката за долгорочно кредитирање на работењето.

Под ред. бр. 108 се внесува податок за посебниот кредитен фонд за станбена и комунална изградба кој е формиран врз основа на чл. 75 и 91а од Законот за банките и кредитните работи.

Под ред. бр. 147 до 155 се внесуваат податоците врз основа на кои се утврдува остварениот приход што се внесува во посебниот кредитен фонд за станбена и комунална изградба, согласно со одредбите на чл. 75 и 91а од Законот за банките и кредитните работи.

Под ред. бр. 157 се внесува делот на приходите издвоен од остварените приходи на посебниот кредитен фонд за станбена и комунална изградба — за покривање на трошоците на банката, во смисла на членот 75 од Законот за банките и кредитните работи.

Под ред. бр. 158 се внесува вкупниот приход на работната заедница на банката кој, согласно одлуката на органот на управувањето, е издвоен од приходот на банката.

Под ред. бр. 159 се внесува пресметаниот посебен данок согласно со одредбите од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет. Тој данок се плаќа по стопа од 15% на вкупните приходи на работната заедница што на работната заедница ѝ се распоредени од приходот на банката, а се искажани под ред. бр. 158 од овој образец. По исклучок за 1968 година, посебен данок по стопа од 15% банките ќе пресметуваат само на две дванаестини од приходите искажани под ред. бр. 158.

Под ред. бр. 183 се внесува делот од доходот издвоен за лични доходи според одредбите на статутот и општиот акт за распределба на доходот. Издвоениот износ мора да ги покрие исплатените лични доходи и надоместоци за првите 30 дена спреченост за работа, како и исплатените лични доходи и лични примања што не се укалкулирани а се книжени преку контото 881, ако износот на тој дел од доходот е доволен за тоа покривање.

Делот од доходот распореден за лични доходи според претходниот став, се распоредува: на дел кој се однесува на бруто личните доходи и придонесот за Скопје од личниот доход од работен однос и се искажува под ред. бр. 183, и на дел од средствата издвоен за станбена изградба, кој се искажува под ред. бр. 187.

Збирот на активата во колоната 6 под ред. бр. 69 мора да му одговара на збирот на пасивата под ред. бр. 114 колона 6.

Под ред. бр. 209 се внесува податокот за бројот на запослените, утврден врз основа на платните списоци.

Под ред. бр. 210 до 215 се внесуваат податоци за просечниот број запослени, кој се добива кога вкупната бројна состојба на работниците групирани според стручните квалификации, на крајот на сите месеци ќе се подели со бројот 12.

Под ред. бр. 223, 224 и 225 се внесуваат износите на пресметаната а до 31 декември 1968 година ненаплатена камата по кредитите за обртни средства.

Член 47

Во образецот ЗСБ-2 се внесува состојбата по сите пропишани конта, а според колоните предвидени во самиот образец.

Збирот на колоните 7 и 8 од образецот ЗСБ-2 не се сложува со збирот на активата и пасивата од образецот ЗСБ-1 за 1968 година за исправките на вредноста на основните средства и на средствата на заедничката потрошувачка.

Член 48

Образецот ЗСБ-3 се пополнува на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 се внесува износот на средствата за посебен резервен фонд, кој според одлука на собрание на банката се издвојува од делот на приходите распореден во кредитниот фонд;

2) под ред. бр. 2 се внесува состојбата на кредитите по завршната сметка за 1968 година од групата конта назначени во колоната 2;

3) под ред. бр. 3 во колоната 2 се врши пресметување на средствата за посебниот резервен фонд, што банката во смисла на членот 78 став 2 од Законот за банките и кредитните работи е должна да ги издвои. Пресметаниот износ на средствата на посебниот резервен фонд се внесува во колоната 3;

4) под ред. бр. 4 се врши пресметување на просечниот износ на дадените кредити по завршната сметка на банката за последните три години според објаснението дадено во колоната 2. Како дадени кредити се подразбираат девизните краткорочните и инвестиционите кредити и кредитите за станбена и комунална изградба дадени на крајните корисници. Во просечниот износ на кредитите не влегуваат кредитите дадени од комисиони средства.

Просечниот износ на дадените кредити се внесува во колоната 3;

5) под ред. бр. 5 се пресметува горната граница на издвојувањето на средствата за посебниот резервен фонд, според објаснението дадено во колоната 2 и се внесува во колоната 3;

6) под ред. бр. 7 до 9 се врши пресметување според објаснението дадено во колоната 2;

7) под ред. бр. 10 до 24 се изнаоѓа основицата и се врши пресметување на средствата што се издвојуваат за резервниот фонд — задолжителен дел, на ист начин како и за стопанските организации;

8) под ред. бр. 25 до 30 се внесуваат податоците и се врши пресметување на придонесот за заедничките резерви на стопанските организации, на начинот изложен во колоната 2.

Член 49

Образецот ЗСБ-4 се пополнува на тој начин што во него се внесуваат податоците од контата наведени во колоната 1.

Сите износи се внесуваат по одбивање на почетната состојба, бидејќи пополнетиот образец ЗСБ-4 ги покажува само обврските и уплатите за 1968 година.

Филијалите на банките го пополнуваат образецот ЗСБ-4 за обврските што тие ги намираваат (обврски за придонесот од личните доходи) и го доставуваат до својата централа, која го прилага кон завршната сметка.

Член 50

Образецот ЗСБ-8 се пополнува според објасне- нијата дадени на самиот образец, со тоа што во одделни редни броеви се искажува состојбата (сал- дото) од групата конта или основните конта наведе- ни во колоната 2.

Член 51

Пополнувањето на образецот ЗСНБ-1 се врши на следниот начин:

1) во колоната 5 се внесуваат податоците од образецот ЗСНБ-1 за 1967 година односно од реше- нието за завршната сметка за 1967 година. Подато- ците се групирани според контата и групите конта назначени во колоната 2 на овој образец.

Збирот на активата и пасивата нема да се сло- жи со збирот на колоните 3 и 4 на образецот ЗСБ-2, за исправките на вредноста на: основните средства, средствата за заедничка потрошувачка и на стан- бените згради;

2) во колоната 6 под ред. бр. 1 до 152 се вне- суваат податоци од соодветните конта означени во колоната 3 на овој образец, а според состојбата искажана на одделни конта во колоните 7 и 8 на образецот ЗСБ-2. Податоците за контата 310 и 311 се внесуваат под ред. бр. 24 и 53 така што збирот на отворените долговни позиции се искажува во активата, а збирот на отворените побарувачки по- зиции — во пасивата;

3) збирот на вкупната актива под ред. бр. 44 и збирот на вкупната пасива под ред. бр. 68 нема да се сложуваат со збирот на колоните 7 и 8 на образе- цот ЗСБ-2 за исправките на вредноста на основ- ните средства и на средствата за заедничка потро- шувачка;

4) под ред. бр. 102 се искажува вкупно остваре- ниот приход на работната заедница на Народната банка на Југославија, што го распределуваат работ- ните заедници на деловните единици на Народната банка на Југославија. Две дванаесетини на вака утврдените приходи претставуваат основа за пре- сметување на 15% од посебниот данок за 1968 го-

Под ред. бр. 103 се искажува пресметаниот по- себен данок по стопи од 15% врз основницата, кој за 1968 година сочинува две дванаесетини од при- ходите искажани под ред. бр. 102;

5) под ред. бр. 154 се внесуваат податоците за бројот на запослените, врз основа на платните спи- соци;

6) под ред. бр. 155 до 160 се внесуваат подато- ците за просечниот број запослени, кој се добива кога вкупната бројна состојба на работниците гру- пирани според стручните квалификации, на крајот на сите месеци ќе се подели со 12;

7) под ред. бр. 161 до 168 се внесуваат подато- ците врз основа на книговодствените и други еви- денции на банката.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 52

Обрасците наведени во чл. 16 до 21 од овој пра- вилник се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Заради овозможување механиграфска обработка на податоците од завршните сметки, работните ор- ганизации што ги издаваат обрасците можат обрас- ците ЗС-1, ЗС-6 (Д. П.), ЗСБ-1, ЗСНБ-1, ЗСОС-1, ЗСОС-3, ЗСОС-4, ЗССО-1, ЗССО-2, ЗССО-3, ЗССО-4, ЗССО-5, ЗСЗЗ-1, ЗСЗЗ-2, ЗСЗЗ-3 и ЗСЗЗ-4 да ги печатат според димензиите и другите технички ус- лови што ќе ги определи Службата на општестве- ното книговодство — Главна централа.

Член 53

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-8529/1

18 декември 1968 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

Образец ЗС-1

СР _____ Општина _____
 Работна организација _____
 Место _____ Шифра на дејноста _____
 Назив на матичната работна организација _____
 Година во која работната организација минала на _____ (се пополнува за работни и погонски единици со самостојна пресметка и за единици од заедничкото работење)
 работна недела пократка од 48 часа _____

БИЛАНС И ПРЕСМЕТКА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ ЗА 1968 ГОДИНА

I. БИЛАНС

Реден број	Класа, група или konto	Е Л Е М Е Н Т И	Состојба на 31 декември	
			1967 год.	1968 год.
1	2	3	4	5
		А. АКТИВА		
1	000	Земјишта што служат за стопански цели		
2	001	Градежни објекти од стопански карактер		
3	003	Орудија за работа		
4	002, 004	Рударски работи, длабински дупчења, шуми и долгогодишни насади		
5	005	Основно стадо		
6	006, 007, 009 и 020	Други основни средства		
7		Активни основни средства (1 до 6)		
8	дел 010	Исправка на вредноста на градежните објекти		
9	дел 010	Исправка на вредноста на орудијата за работа		
10	дел 010	Исправка на вредноста на рударските работи, длабинските дупчења, шумите и долгогодишните насади		
11	дел 010	Исправка на вредноста на основното стадо		
12	дел 010 и 021	Исправка на вредноста на другите основни средства		
13	010 и 021	Вкупни исправки на вредноста на основните средства (8 до 12)		
14	00 без 008, 02 минус 010	Сегашна вредност на активните основни средства (7 минус 13)		
15	008	Основни средства во изградба или изработка		
16	100	Парични средства на жиро-сметката		
17	101, 109, 11	Други парични средства		
18	102	Издвоени ограничени средства на фондовите		
19	107	Орочени парични средства		
20	103	Средства издвоени за инвестиции		
21	106, 108	Други средства		
22	17, без делот 179, 18 без 185, 011	Разни средства и кредитни односи		
23	дел 179	Средства внесени во кредитниот фонд на банките		
24	дел 179	Средства вложени во заедничко работење		
25	185	Потрошувачки кредити		
26	12 без 121	Купувачи во земјата		
27	22 без 221	Добавувачи во земјата		
28	121	Купувачи во странство		
29	221	Добавувачи во странство		
30	3	Залихи на материјал и ситен инвентар		
31	5	Недовршено производство		
32	60 и 64	Залихи на готови производи		
33	65, 66, 68 и 69	Залихи на трговски стоки		
34	13, 23, 24, 27	Други побарувања и преплатени обврски		
35	14 до 16, 19, 21, 25, 28 и 29	Разна актива		
36	104	Средства на резервниот фонд		

1	2	3	4	5
37	040 до 048	Средства на заедничката потрошувачка		
38	049	Исправка на вредноста на средствата на заедничката потрошувачка		
39	105	Парични средства на заедничката потрошувачка		
40	071	Станбени згради		
41	073	Исправка на вредноста на станбените згради		
42	074	Парични средства на фондот на станбени згради		
43	077	Станбени згради во изградба		
44	078, 079	Други средства на фондот на станбени згради		
45	850	Непокриена загуба		
46		Вкупно активата (14 до 45 без 38 и 41) минус (38 + 41) = 72		
Б. ПАСИВА				
47	900	Деловен фонд		
48	дел 910	Кредити за основни средства добиени од банки		
49	дел 910	Кредити за основни средства добиени од работни и други организации		
50	911, 912	Кредити за почетниот фонд на обртни средства и кредити за трајни обртни средства		
51	дел 913	Кредити за повремени обртни средства добиени од банки		
52	дел 913	Други кредити за повремени обртни средства (кредити добиени од други работни организации)		
53	915	Санациони кредити за покривање на загубите		
54	22 без 221 и дел 920	Добавувачи во земјата		
55	12 без 121	Купувачи во земјата		
56	221, дел 920	Добавувачи во странство		
57	121	Купувачи во странство		
58	929	Други извори на основните средства		
59	13, без делот 135 и делот 137, 23, 24, 27	Обврски од вкупниот приход и други обврски		
60	14 до 16 19, 21, 25, 26 без 268 и 29	Разна пасива		
61	268	Пресметани лични доходи во залихите на крајот на годината		
62	930	Резервен фонд		
63	939	Други фондови		
64	940	Фонд на заедничката потрошувачка		
65	919	Кредити за средства на заедничката потрошувачка		
66	94 без 940 дел 135 и дел 137	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка		
67	950	Вложувачи на средства за заедничко работење — домашни		
68	951	Вложувачи на средства за заедничко работење — странски		
69	970	Фонд на станбени згради		
70	971	Долгорочни кредити за средства на фондот на станбени згради		
71	973 и 976	Други извори на средства на фондот на станбени згради		
72		Вкупно пасивата (од 47 до 71 = 46)		

II. УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ

Реден број	Реден број од образецот ЗС-3	Е Л Е М Е Н Т И	1967 год.	1968 год.
1	2	3	4	5
А. УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД				
73	4 кол. 4.	Реализација на готови производи и услуги по издадени фактури		
74	5 кол. 4.	Побарувања од купувачи		
75	6 кол. 4.	Наплатена реализација (73 минус 74)		
76		Други приходи (конта од групата 78)		
77		Вкупен приход (75 + 76)		
Б. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ				
78	7	Потрошен материјал		
79	8	Издатоци за услуги		
80	9	Кирија и закупнина		
81	12	Трошоци за реклама и пропаганда, репрезентација, учествување на саеми, изложби, филмски фестивали и слично		
82	14	Трошоци за инвестиционо одржување на основните средства		
83	27	Набавна вредност на трговските стоки, материјали и отпадоци		
84	20	Амортизација		
85	15	Трошоци за обновување, одржување и истражување резерви на рудно и друго минерално богатство, трошоци за освојување ново производство и трошоци за производно откривање минерални сировини		
86	31	Трошоци за подвоз, натовар и истовар на реализираните производи		
87	35	Отпишана разлика во цената на залихите		
88	16 и 34	Други разни трошоци		
89	37	Вонредни трошоци		
90		Потрошени средства (78 до 89)		
91		Нето-продукт (77 минус 90)		
92		Негативна разлика (90 минус 77)		
93	10	Камата на кредитите		
94	21	Камата на деловниот фонд		
95	13	Премии за осигурување		
96	22	Придонеси и членарини за коморите и други организации и други придонеси и членарини што ги товарат трошоците на работењето		
97	23	Воден придонес		
98	28	Сојузен данок на промет — Тар. бр. 1 до 16		
99	29	Сојузен данок на промет — Тар. бр. 17 до 20		
100	30	Републички и општински данок на промет		
101	33	Придонес за користење градско земјиште		
102	19	Придонес за социјално осигурување — додатен		
103	17	Лични издатоци што ги товарат трошоците на работењето		
104	18	Придонеси за личните издатоци што ги товарат трошоците на работењето		
105	11	Трошоци за образование на стручните кадри		
106	32	Други трошоци пред утврдувањето на доходот		
107	38 кол. 6	Вкупно на товар на вкупниот приход (90 + 93 до 106)		
108		Доход (77 минус 107)		
109		Доход од самостојно работење		
110		Доход од заедничко работење со домашни содоговарачи		

1	2	3	4	5
111		Доход од заедничко работење со странски лица		
112		Зголемување на доходот за делот од учеството на други содоговарачи во покривање на загубата од заедничко работење		
113		Други зголемувања на доходот		
114		Намалување на доходот за учеството на другите домашни содоговарачи во доходот од заедничко работење		
115		Намалување на доходот за учество на странски содоговарачи во доходот од заедничко работење		
116		Други намалувања на доходот		
117		Доход за распределба (109 до 113 минус 114 до 115)		
118		Загуба од трошоците на работењето (107 минус 77)		
119		Загуба поради неподмирени лични доходи		
120		Загуба од заедничкото работење — вкупно		
121		Зголемување на загубата		
122		Намалување на загубата со учество на другите содоговарачи во ризикот од заедничкото работење		
123		Други намалувања на загубата		
124		Вкупно загубата (118 плус 119 плус 121 минус 122 минус 123)		
		В. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ		
125	57	Издвоено за резервниот фонд — задолжителен дел		
126	60	Придонес за заедничките резерви на стопанските организации		
127		Издвоено за лични доходи		
128		Издвоени средства за станбена изградба		
129		Придонес за Скопје од личниот доход од работен однос		
130		Издвоено за отплатување на кредитот за покривање на загубата		
131		Придонес за Скопје од средствата наменети за инвестиции		
132		Издвоено за деловниот фонд		
133		Издвоено за фондот за заедничка потрошувачка		
134		Издвоено во резервниот фонд — незадолжителен дел		
135		Издвоено во другите фондови		
		III. СРЕДСТВА ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ ВО ВКУПНИОТ ПРИХОД		
136		Средства што не влегуваат во вкупниот приход (контно 831)		
137		Од средствата под ред. бр. 136 распоредено за лични доходи		
		IV. ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА		
138		Непокриена загуба според завршната сметка за претходната година		
139		Вкупно загуба (124 + 138)		
140		Од средствата на резервниот фонд		
141		Од средствата на заедничките резерви што не се враќаат		
142		Од дотација и други средства што не се враќаат		
143		Од средствата на доходот издвоени за отплатување санационен кредит		
144		Од средствата на доходот издвоени за деловниот фонд за покривање на загубата од поранешните години		
145		Непокриена загуба — намалување на деловниот фонд (139 минус 140 до 144 = 45)		

V. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТАНИТЕ И ИСПЛАТЕНИ ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЛИЧНИ ПРИМАЊА

Реден број	Реден број од образецот ЗС-3 односно група конта, конто	Е Л Е М Е Н Т И	1967 година	1968 година
1	2	3	4	5
146		Пресметани лични доходи во пренесените залихи (конто 268 на почетокот на годината)		
147	25 кол. 4.	Укалкулирани лични доходи во текот на годината (конта од групата 46)		
148	25 кол. 6.	Лични доходи во наплатените производи и услуги		
149	146	Исплатени нето лични доходи од изминатата година		
150	140	Аконтација на нето личните доходи од работен однос		
151	143	Исплатени надоместоци на лични доходи за првите 30 дена спреченост за работа		
152	141, 142, дел 144 и 276	Други нето-исплати од средствата за лични доходи		
153	дел 147, дел 276	Лични примања на товар на прошоците на работното		
154	148	Лични примања на товар на основните средства и средствата за заедничка потрошувачка		
155		Вкупно нето личните доходи и личните примања (149 до 154)		
156	236	Придонес од личниот доход од работен однос, со придонесот за образование		
157	дел 237	Придонеси за социјално осигурување		
158	дел 237	Придонес за детска заштита		
159	дел 239	Придонес за запослување		
160	дел 238	Средства за станбена изградба — дел внесен во фондот за заедничка потрошувачка		
161	дел 238	Средства за станбена изградба — дел за субвенционирање на станарината		
162	дел 239	Придонес за Скопје од личниот доход од работен однос		
163		Вкупно придонесите (156 до 162)		
164		Вкупно личните доходи со придонесите (155 плус 163)		

VI. ПОДАТОЦИ ЗА ЧАСОВИТЕ НА РАБОТА И БРОЈОТ НА ЗАПОСЛЕНИТЕ

165	45	Укалкулирани часови на работа во текот на годината		
166	47	Потрошени часови на работа во наплатените производи и услуги		
167		Просечен број на запослените врз база на укалкулираните часови работа во текот на годината		
168		Просечен број на запослените врз база на бројната состојба кон крајот на месецот		

VII. РАЗНИ ПОДАТОЦИ

A. ДВИЖЕЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА

а) Зголемување (прилив)

169		Нови средства, вклучувајќи ги и набавките од амортизацијата		
170		Половни основни средства по набавната вредност		

б) Намалување (одлив)

171		Продадени и отстапени основни средства		
172		Расходувани основни средства		

1	2	3	4	5
		Б. ПОДАТОЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ВЛОЖУВАЊА И ЗА ОТПЛАТИТЕ ПО ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ		
173		Извршени отплати во текуштата година по кредитите за основни средства, за почетниот фонд на обртни средства и за трајни обртни средства		
174		Извршени отплати во текуштата година по кредитите за повременни обртни средства		
175		Втасани а неуплатени отплати по инвестиционите кредити за основни и трајни обртни средства		
176		Отплати по инвестиционите кредити за основни и трајни обртни средства што втасуваат во следната година		
		В. СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА		
177		Потрошени средства за станбена изградба		
178		Потрошени средства за други потреби		
179		Состојба на средствата за заедничка потрошувачка за станбена изградба од делот 4% на крајот на годината		
		Г. ДРУГИ ПОДАТОЦИ		
180		Фактурирана реализација во текуштата година		
181		Данок на промет во фактурираната реализација од текуштата година		
182		Просечно користени основни средства		
183		Просечно користени средства на фондот на станбени згради		
184		Просечно расположиви обртни средства		
185		Просечен износ на деловниот фонд		
186		Наплатени регреси, премии, надоместоци и средства за санации и дотации што влегуваат во вкупниот приход		
187		Трошоци за инвестиционо одржување		
188		Трошоци за обновување, одржување и истражување резерви на рудно и друго минерално богатство (дел од долговната страна на контото 192 без пренесена состојба)		
189		Сомнителни и спорни побарувања по сите основи (конто 124, 138 и 187 минус 129, 139 и 189)		
190		Некурентни залихи (конто 315, 366, 524, 581, 601, 661 и 684)		
191		Непотребен инвестиционен материјал, запрени инвестиции и основни средства вон од употреба		
192		Разлика во цената — намалување на цената на одделни видови стоки на товар на вкупниот приход од текуштата година	xxx	
193		Разлика во цената — намалување на цената на одделни видови стоки на товар на деловниот фонд	xxx	
194		Разлика во цената — намалување на цената на одделни видови стоки на товар на резервниот фонд		
195		Пресметана амортизација по пропишаните — минимални стопи (кол. 6 на образецот ЗС-7)		
196		Конечно пресметана амортизација според завршената сметка		
197		Непотрошени средства на амортизацијата на крајот на годината		
		Д. СОСТОЈБА НА ДЕЛОВНИОТ ФОНД КОЈ СЕ КОРИСТИ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА		
198		Дел од деловниот фонд што се користи за обртни средства		
199		Дел од обртните средства што е користен за инвестиции		

1	2	3	4	5
		Г. ДОБИВКА НА СТРАНСКИ ЛИЦА ПО ОСНОВОТ НА ВЛОЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗАРАДИ ЗАЕДНИЧКО РАБОТЕЊЕ		
200		Приходи на странски лица од членот 3 став 2 на Законот за данокот на добивка на странски лица што вложуваат средства во домашна стопанска организација за заедничко работење		
201		Вкупно добивката на странски лица (115 плус 200)		
202		Данок на добивка		
203		Уплатен износ на данокот на добивка до крајот на годината		

Е. ПОДАТОЦИ ЗА УСТАНОВИ

Реден број	Класа, група, konto	Е Л Е М Е Н Т И	Состојба на 31 декември	
			1967 год.	1968 год.
1	2	3	4	5
204		Приходи од општинските-комуналните и меѓукомуналните општествени фондови		
205		Приходи од сојузните, републичките и покраинските општествени фондови		
206		Приходи од општинските буџети		
207		Приходи од сојузниот, републичкиот и покраинскиот буџет		
208		Наплатена реализација од стопански организации — претпријатија		
209		Наплатена реализација од нестопански организации — институти, заводи, училишта, банки, здравствени и други установи и организации вон од стопанството		
210		Наплатена реализација од граѓани и граѓански правни лица		
211		Вкупно (204 до 210 = 75)		
212		Трошоци за лекови и друг санитарски материјал		
213		Трошоци за прехранбени продукти и за купување готова храна		
214		Трошоци за облека и обувки на штитеници		
215		Трошоци за нестопански услуги што им се плаќаат на установи и други нестопански организации		
216		Приходи на научноистражувачките организации од научноистражувачка работа		
217		Други приходи на научноистражувачките организации		

На _____ 1969 година

Раководител
на сметководството,Претседател
на управниот одбор,

Директор,

Образец ЗС-2

СР _____ Општина _____

Работна организација _____

Место _____ Шифра на дејноста _____

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА

Број на контото	НАЗИВ НА КОНТОТО	Почетна состојба на 1 јануари 1968 год.		Промет во 1968 год. со почетната состојба		Состојба на 31 декември 1968 година	
		Активна	Пасивна	Должи	Побарува	Активна	Пасивна
1	2	3	4	5	6	7	8

На _____ 1969 година

Раководител
на сметководството,Претседател
на управниот одбор,

Директор,

Образец ЗС-3

СР _____ Општина _____
 Работна организација _____
 Место _____ Шифра на дејноста _____

УТВРДУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 1968 ГОДИНА

I. Пресметување на коефициентите за изнаоѓање на трошоците на работењето по видови, содржани во фактурираните и наплатени производи и услуги

Реден број	Е Л Е М Е Н Т И	Коефициент
1	2	3
1	$P_1 = \frac{\text{ред. бр. 24 кол. 5 на овој образец}}{\text{ред. бр. 24 кол. 4 на овој образец}}$	= _____
2	$P_2 = \frac{\text{ред. бр. 6 кол. 4 на овој образец}}{\text{ред. бр. 4 кол. 4 на овој образец}}$	= _____
3	$P_3 = \frac{\text{ред. бр. 24 кол. 6 на овој образец}}{\text{ред. бр. 24 кол. 5 на овој образец}}$	= _____

II. Пресметување на наплатената реализација

Реден број	Реден број на образецот ЗС-1	ЕЛЕМЕНТИ И БРОЈ НА КОНТОТО	Износ
1	2	3	4
4	73	Реализација на готовите производи и услуги, по издадени фактури, заедно со пренесеното салдо од претходната година (конта од групите 75, 76 и 77, без конто 759)	
5	74	Ненаплатени побарувања од купувачи	
6	75	Наплатена екстерна реализација	

III. Пресметување на трошоците по видови, содржани во фактурираната и наплатената реализација

Реден број	Конта	Е Л Е М Е Н Т И	Т р о ш о ц и		
			укалкулирани	во реализација фактурирано	наплатено
1	2	3	4	5	6
7	40 и 470	Материјал			
8	41 без 414, дел 454 и дел 429	Услуги			
9	414	Кирија и закупнина			
10	420	Камата на кредитите			
11	421	Трошоци за образование на стручни кадри			
12	422, 423, 424	Трошоци за реклама и пропаганда, репрезентација, учествување на саеми, изложби, филмски фестивали и сл.			
13	425	Премии за осигурување			
14	426	Трошоци за инвестиционо одржување на основните средства			
15	427, 428 и дел 429	Трошоци за обновување, одржување и истражување резерви на рудно и друго минерално богатство, трошоци за освојување ново производство и трошоци за производно откривање минерални сировини			

1	2	3	4	5	6
16	дел 429	Други разни трошоци			
17	дел 43 и дел 47 без 470	Лични издатоци што ги товарат трошоците на работењето			
18	дел 43 и дел 47 без 470	Придонеси на личните издатоци што ги товарат трошоците на работењето			
19	452	Придонес за социјално осигурување — додатен			
20	440	Амортизација			
21	450	Камата на деловниот фонд			
22	451, 459	Придонеси и членарини на коморите и други организации и други придонеси и членарини што ги товарат трошоците на работењето			
23	дел 454	Воден придонес			
24	—	Вкупно (7 до 23)			
25	46	Укалкулирани лични доходи и надоместоци на лични доходи			
26	—	Вкупно (24 плус 25)			
27	71, 7 ^а без 719	Набавна вредност на реализираните трговски стоки, материјали и отпадоци	x x x		
28	дел 740	Сојузен данок на промет — Т. бр. 1 до 16	x x x		
29	дел 740	Сојузен данок на промет — Т. бр. 17 до 20	x x x		
30	дел 740	Републички и општински данок на промет	x x x		
31	747	Трошоци за подвоз, натовар и истовар на реализирани производи	x x x		
32	744, 745 и дел 749	Придонес од првметот на филмови, придонес од надоместокот за изнајмување увезени филмови, втасани отплати по кредитите за трајни потреби	x x x		
33	дел 749	Придонес за користење градско земјиште	x x x		
34	746 и дел 749	Непокриена разлика од неамортизираниот дел на основните средства, износ од малопродавната цена на бензинот и плинското масло и разликата според членот 40 став 2 на Основниот закон за стопанското работење (стопанисувањето) со станбените згради во општествена сопственост	x x x		
35	748	Отпишана разлика во цената на залихите	x x x		
36		Вкупно (27 до 35)	x x x		
37	73	Вонредни трошоци	x x x		
38		Вкупни трошоци (24 плус 36 плус 37)	x x x		
39		Вкупни трошоци и лични доходи со придонесите (25 плус 38)	x x x		

IV. Пресметување на минималните лични доходи и часовите на работа

Реден број	Е Л Е М Е Н Т И	И з н о с
1	2	3
40	Вкупно укалкулирани лични доходи (конта од групата 46 односно ред. бр. 41 плус 42)	
41	Укалкулирани лични доходи до височината на минималните лични доходи	
42	Укалкулирани лични доходи над височината на минималните лични доходи (40 минус 41)	
43	Коефициент Р-4 за пресметување на минималните лични доходи: ред. бр. 41 на овој образец $\frac{\text{ред. бр. 41 на овој образец}}{\text{ред. бр. 40 на овој образец}} =$	
44	Реализирани минимални лични доходи во наплатените производи и услуги (ред. бр. 25 на колоната 6 од овој образец X коефициентот Р-4)	
45	Вкупно укалкулирани часови работа во текот на годината (конта од групата 46)	

1	2	3
46	Потрошени часови работа во фактурираните производи и услуги = (ред. бр. 45 на овој образец) ред. бр. 25 кол. 5 на овој образец ×	
47	ред. бр. 25 кол. 4 на овој образец Потрошени часови работа во наплатените производи и услуги = (ред. бр. 46 на овој образец) ред. бр. 25. кол. 6 на овој образец × ред. бр. 25 кол. 5 на овој образец	

V. Пресметување на средствата за резервниот фонд — задолжителен дел

Реден број	Е Л Е М Е Н Т И	И з н о с
1	2	3
48	Доход (ред. бр. 108 од образецот ЗС-1)	
49	Исплатени лични доходи содржани во наплатените производи и услуги	
50	Дел од доходот над износот на исплатените лични доходи (ред. бр. 48 минус ред. бр. 49)	
51	Дел од исплатени лични доходи над остварениот доход (ред. бр. 49 минус ред. бр. 48)	
52	50% од износот под ред. бр. 50 на овој образец	
53	Состојба на резервниот фонд — задолжителен дел (дел од контото 930)	
54	Просечно расположиви обртни средства: а) во 1966 година б) во 1967 година в) во 1968 година г) Вкупно (а до в)	
55	Просечно расположивите обртни средства за последните три години	= износот на ред. бр. 54 под г) на овој образец : 3
56	——% од износот под ред. бр. 55 на овој образец	
57	Средства за резервниот фонд: ред. бр. 54 под в × ——% според членот 25 односно 26 на Законот за средствата на работните организации × бројот на месеците	
	12×100	
58	Издвојување според членот 27 од Законот за средствата на работните организации (износ од ред. бр. 52 или 57 на овој образец односно разлика помеѓу износите од ред. бр. 56 и ред. бр. 53 на овој образец)	
VI. Пресметување на придонесот за средствата на заедничките резерви на стопанските организации		
59	Дел од доходот по издвојување на средствата за резервниот фонд — задолжителен дел (ред. бр. 50 минус ред. бр. 58 на овој образец)	
60	Ред. бр. 59 на овој образец × стопата според членот 2 од Законот за формирањето и употребата на средствата на заедничките резерви на стопанските организации: а) за резерви во републиката: ред. бр. 59 на овој образец × % = $\frac{\times}{100}$ = 100 = 100 б) за резерви во општината: ред. бр. 59 на овој образец × % = $\frac{\times}{100}$ = 100 = 100	

На _____ 1969 година

Раководител
на сметководството,Претседател
на управниот одбор,

Директор,

СР _____ Општина _____
 Назив на установата _____
 Место _____
 Шифра на дејноста _____

Образец ЗС-3а

УТВРДУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА КАЈ ОПРЕДЕЛЕНИ УСТАНОВИ

1. Пресметување на наплатената реализација и коефициентот

Реден број	Упат за пренесување податоци од овој образец во образецот ЗС-1		Е Л Е М Е Н Т И		Приходи според евиденцијата за извршување на финансискиот план за 1968. година	Уплати на жиро-сметка што не се приход за 1968. година	Вредност на извршените ненаплатени услуги и задачи	Приходи за 1968 година (5—6+7)	Приходи во наплатената реализација за 1968 година (5—6)	
	од колони на овој образец	во реден број на образецот ЗС-1	1	2						
1	9	204	Приходи од општествените фондови	општински — комунални и меѓукомунални	5	6	7	8	9	
2	9	205		сојузни, републички и покраински						
3	9	206	Приходи од буџетите	општински						
4	9	207		сојузен, републички и покраински						
5	9	208	Приходи од стопанските организации — претпријатија							
6	9	209	Приходи од нестопански организации — институти, заводи, училишта, банки, здравствени и други установи и организации							
7	8	210	Приходи од граѓани и граѓански правни лица							
8	7	73,								
	8	74 и	Вкупно (ред. бр. 1 до 7)							
	9	75								
9	9	76	Други приходи			xxx	xxx			
10	9	77	Вкупно (ред. бр. 8 + 9)							
11	Коефициентот за изнаоѓање трошоците на работњето содржани во наплатената реализација				износот од ред. бр. 8 на колоната 9		=		износот од ред. бр. 8 на колоната 8	

II. Пресметување на трошоците по видови, содржани во фактурираната и наплатена реализација

Реден број	Реден број од образецот ЗС-1	Е Л Е М Е Н Т И		Трошоци и лични доходи според евиденциите за извршувањето на финансискиот план за 1968 година	Исплати што не се однесуваат на пресметковниот период односно што не плаќаат на товар на трошоците на работњето за 1968 година	Трошоци и лични доходи што плаќаат на товар на пресметковниот период за 1968 година а не се исплатени во 1968 година	Фактни трошоци и лични доходи во 1968 година (кол. 4+6 минус 5)	Трошоци и лични доходи содржани во наплатената реализација за 1968 година
		1	2					
12	78	Материјал						
13	79	Издатоци за услуги						
14	80	Кирија и закупнина						
15	84	Амортизација						

1	2	3	4	5	6	7	8
16	82	Трошоци за инвестиционо одржување на основните средства					
17	81	Трошоци за реклама, пропаганда, репрезентација, учествување на саеми, изложби, филмски фестивали и сл.					
18	86	Трошоци за подвоз, натовар и истовар на реализираните производи					
19	89	Вонредни трошоци					
20	88	Други разни трошоци					
21	93	Камата на кредитите					
22	95	Премии за осигурување					
23	96	Придонеси и членарини за комори и други организации и други придонеси и членарини што ги товарат трошоците на работењето					
24	97	Воден придонес					
25	98	Сојузен данок на промет — Тар. бр. 1 до 16					
26	99	Сојузен данок на промет — Тар. бр. 17 до 20					
27	100	Републички и општински данок на промет					
28	101	Придонес за користење градско земјиште					
29	102	Придонес за социјално осигурување — додатен					
30	104	Придонеси на личните издатоци што ги товарат трошоците на работењето					
31	105	Трошоци за образование на стручни кадри					
32	103	Лични издатоци што ги товарат трошоците на работењето — нето					
33	106	Други трошоци пред утврдувањето на доходот					
34	107	Вкупно (од ред. бр. 12 до 33)					
35	—	Лични доходи и надоместоци на лични доходи и лични издатоци од дополнителна работа и по основ на граѓанскоправен однос — нето					
36	—	Придонеси од личните доходи и на личните доходи (на вкупниот износ искажан под ред. бр. 35 на овој образец)					
37	—	Вкупни трошоци и лични доходи со придонесите (ред. бр. 34 + 35 + 36)					

III. Пресметување на средствата за резервниот фонд — задолжителен дел

Реден број	Е Л Е М Е Н Т И	И з н о с
1	2	3
38	Доход (ред. бр. 108 од образецот ЗС-1)	
39	Исплатени лични доходи содржани во наплатените производи и услуги	
40	Дел од доходот над износот на исплатените лични доходи (ред. бр. 38 минус ред. бр. 39 на овој образец)	
41	Дел од исплатените лични доходи над остварениот доход (ред. бр. 39 минус ред. бр. 38 на овој образец)	
42	50% од износот под ред. бр. 40 на овој образец	
43	Состојба на резервниот фонд	
44	Просечно расположиви обртни средства: а) во 1966 година б) во 1967 година в) во 1968 година г) Вкупно (а до в)	
45	Просечно расположивите обртни средства за последните три години	= износ ред. бр. 44 под
46	_____ % од износот под ред. бр. 45 на овој образец	г) овој обрасца : 3
47	Средства за резервниот фонд: ред. бр. 44 под в) × _____ % според членот 25 односно 26 на Законот за средствата на стопанските организации × бројот на месеците	
	12 × 100	
48	Издвојување според членот 27 од Законот за средствата на работните организации (износ од ред. бр. 42 или 47 на овој образец односно разлика помеѓу износите од ред. бр. 46 и ред. бр. 43 на овој образец)	

На _____ 1969 година

Раководител
на сметководството,

Претседател
на управниот одбор,

Директор,

Образец ЗС-4

СР _____ Општина _____ Работна организација _____
 Место _____ Шифра на дејноста _____

П Р Е Г Л Е Д
НА ОБВРСКИТЕ СПРЕМА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ, СО СОСТОЈБА НА 31 ДЕ-
КЕМВРИ 1968 ГОДИНА

Реден број	Број на кон-тото	О П И С	Обврска за 1968 година	Уплатено за 1968 год. до 31 декември 1968 год.	Според податоците на работната организација уплатено	
					помалку (кол. 4 минус 5)	повеќе (кол. 5 минус 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	230	а) Амортизација на станбените згради б) Обврски по основот на продажба и расходување на основни средства и сл.				
2	231	Камата на деловниот фонд				
3	234	Данок на промет: а) сојузен б) републички в) општински				
4	236	Придонес од личниот доход од работен однос (заедно со придонесот за образование)				
5	237	Придонеси за социјално осигурување од тоа: — вонредни придонеси				
6		Придонес за непосредна детска заштита и за додаток на деца				
7	дел 239	Придонес за запослување				
8	238	Средства за станбена изградба				
9	дел 239	Други обврски од вкупниот приход и средства за лични доходи: а) придонес за Скопје од личниот доход од работен однос б) придонес од прометот на филмови в) воден придонес г) придонес за користење градско земјиште д) придонес за Скопје од средствата за материјални расходи од општа потрошувачка е) казнена камата				
10	930	Средства за резервниот фонд на работната организација: а) задолжителен дел б) незадолжителен дел				
11	244	Придонес за заедничките резерви				
12	—	Средства распоредени во фондовите: а) во фондот за заедничка потрошувачка б) во другите фондови				
13		Средства распоредени во деловниот фонд (дел 900)				
14	249	Други обврски од доходот и средствата за фондовите: а) придонес за Скопје од средствата наменети за инвестиции б) обврски спрема деловниот фонд за загуба покриена на товар на тој фонд в) _____				
15		Данок на добивка на странски лица				

На _____ 1969 година

Раководител
на сметководството,

Претседател
на управниот одбор,

Директор,

Образец ЗС-5

СР _____
 Општина _____
 Место _____
 Работна организација _____
 Шифра на дејноста _____

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
НА ПОПИСОТ НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА

Реден број	Број на конто	Назив на средствата	Состојба утврдена на 31 XII 1968 година		Разлика на 31 XII 1968 година	
			според книговодството	фактична состојба	кусок	вишок
1	2	3	4	5	6	7

На _____ 1969 година

Раководител
на сметководството,

Претседател
на управниот одбор,

Директор,

Образец ЗС-6 (Д. П.)

СР _____ Општина _____
 Работна организација _____
 Место _____ Шифра на дејноста _____
 Број на деловните единици во состав на работната организација _____

КОНЕЧНА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ ЗА 1968 ГОДИНА

Реден број	Гарифен број	Вид производ (стоки) — услуги	Даночна основица			Износ на данокот на промет	Уплатено до —	Разлика + —
			Стопа на данокот на промет	Количина	Износ на продавната цена без данокот на промет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		I. СОЈУЗЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ (= 99)	xx	xx				
2		A. Производи (ред. бр. 3 + 5 + 18 + 34 + 38 + 53 + 56 + 66)	xx	xx				
3	8	Уплатна сметка 840-21100 (= 4)		xx				
4	8	Лекови		xx		xx	xx	xx
5	5	Уплатна сметка 840-21101 (= 6 до 17)	xx	xx				
6	5	Колекција на цигари, екстра-цигари и режан тутун од сите видови, освен тутунот за луле, како и сите видови цигари што не се предвидени по JUS, а чија производствена цена без дано-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		кот на промет односно набавната цена франко југословенската граница заедно со царината и со давачките изнесува над 0,70 динари за пакување од 20 парчиња		xx			xx	xx
7	5	Цигари што не се произведени по JUS односно кои не спаѓаат во ниедна квалитетна група, а чија производствена цена односно набавна цена франко југословенската граница, со царината и давачките, е до 0,70 динари за пакување од 20 парчиња		xx			xx	xx
8	5	Тутун за луле		xx			xx	xx
9	5	Цигари од сите видови, тутун за цвакање и бурмут		xx			xx	xx
10	5	Црни цигари		xx			xx	xx
11	5	Цигари I квалитетна група					xx	xx
12	5	Цигари I/II квалитетна група					xx	xx
13	5	Цигари II квалитетна група					xx	xx
14	5	Цигари IIa квалитетна група					xx	xx
15	5	Цигари IIIa квалитетна група					xx	xx
16	5	Цигари IIIb квалитетна група					xx	xx
17	5	Цигари IV квалитетна група					xx	xx
18	10	Уплатна сметка 840-21102 (=19 до 33)	xx	xx				
19	10	Моторен бензин 76 октани					xx	xx
20	10	Моторен бензин 86 октани					xx	xx
21	10	Моторен бензин 93 до 96 октани					xx	xx
22	10	Моторен бензин 98 октани					xx	xx
23	10	Петролеј за осветление					xx	xx
24	10	Петролеј за мотори					xx	xx
25	10	Дизел-гориво D1					xx	xx
26	10	Дизел-гориво D2					xx	xx
27	10	Дизел-гориво D3					xx	xx
28	10	Масло за горење-мазут, А, В и С — за енергетски и други цели		xx			xx	xx
29	10	Масло за горење-мазут А, В и С — за погонски цели на поморското и речното бродарство		xx			xx	xx
30	10	Масло за горење-мазут А, В и С — во градските топлани и во топланите за греење блокови на станбени згради		xx			xx	xx
31	10	Масло за горење за домаќинства — екстра лесно		xx			xx	xx
32	10	Авионски и моторни масла					xx	xx
33	10	Минерални мазиви масти, хипоидни и регенерирани масла и други масла за подмачкување		xx			xx	xx
34	6	Уплатна сметка 840-21103 (=35 до 37)	xx	xx				
35	6	Патнички автомобили до 30.000 динари		xx			xx	xx
36	6	Патнички автомобили над 30.000 до 50.000 динари		xx			xx	xx
37	6	Патнички автомобили над 50.000 динари		xx			xx	xx
38	1, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 16а и							
16б		Уплатна сметка 840-21104 (=39 до 52)	xx	xx				
39	1	Сите производи што служат за крајна потрошувачка, освен оние за кои данокот се плаќа според посебен тарифен број		xx			xx	xx
40	4	Алкохол за широка потрошувачка, за производство на козметички препарати и за продажба во аптеки					xx	xx

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	4	Алкохол за производство на алкохолни пијачки, за употреба во болници и други здравствени установи, научни установи и лаборатории, за конзервирање препарати и за производство на есенции и ароми					XX	XX
42	4	Денатуриран алкохол за гориво					XX	XX
43	7	Производи од благородни метали и друго камење		XX			XX	XX
44	9	Парфимериски и козметички препарати		XX			XX	XX
45	11	Кибрит		XX			XX	XX
46	12	Украсни стоки		XX			XX	XX
47	13	Карти за играње		XX			XX	XX
48	14	Цигарена хартија во книшки		XX			XX	XX
49	15	Градежен материјал: бетонски челик, рамно стакло, цемент, режана и делкана графа, паркет и покривна лепенка		XX			XX	XX
50	16	Сол за јадење		XX			XX	XX
51	16a	Ткаенини од влечено и од вигон-предено		XX			XX	XX
52	16b	Чоколадо, какао во прав и изработки од нив, како и производи од шеќер (бонбони, гуми за цваќање и др.)		XX			XX	XX
53		Уплатна сметка 840-21105 (=54 до 55)	XX	XX				
54		Производи на кои данокот се плаќа при увозот	XX	XX			XX	XX
55		Производи за потребите на ЈНА	XX	XX			XX	XX
56		Уплатна сметка 840-21106 (= 57 до 65)	XX	XX				
57	3	Пиво					XX	XX
58	3	Вештачка ракија со јачина до 25 вол.% алкохол					XX	XX
60	3	Специјални вина и десертни пијачки, чија набавна цена за еден литар изнесува:					XX	XX
		— до 7 динари						
61	3	— над 7 до 10 динари					XX	XX
62	3	— над 10 динари					XX	XX
63	3	Ликери и жестоки алкохолни пијачки, чија набавна цена за еден литар изнесува:					XX	XX
		— до 12 динари						
64	3	— над 12 до 17 динари					XX	XX
65	3	— над 17 динари					XX	XX
66	3	Уплатна сметка 840-21109 (=67 до 75)	XX	XX				
67	3	Пиво					XX	XX
68	3	Вештачка ракија со јачина до 25 вол.% алкохол					XX	XX
69	3	Вештачка ракија со јачина над 25 вол.% алкохол					XX	XX
70	3	Специјални вина и десертни пијачки, чија набавна цена за еден литар изнесува:					XX	XX
		— до 7 динари						
71	3	— над 7 до 10 динари					XX	XX
72	3	— над 10 динари					XX	XX
73	3	Ликери и жестоки алкохолни пијачки чија набавна цена за еден литар изнесува:					XX	XX
		— до 12 динари						
74	3	— над 12 до 17 динари					XX	XX
75	3	— над 17 динари					XX	XX
76		Б. Услуги (ред. бр. 77+82+84+87)	XX	XX				
77	17	Уплатна сметка 840-21200 (=78 до 81)	XX	XX				
78	17	Надоместоци од работи на извозот на земјоделски и прехранбени производи и од работи на извоз на дрва и дрвни сортименти		XX			XX	XX

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	17	Надоместоци од други работи на извоз, од работи на меѓународна шпедиција, од меѓународни агенциски работи и од услуги на договорната контрола на квалитетот и квантитетот на стоките		XX			XX	XX
80	17	Надоместоци од работи на увоз на стоки и од други надворешно-трговски услуги		XX			XX	XX
81	17	Надоместоци од работи на застапништво		XX			XX	XX
82	18	Уплатна сметка 840-21201 (83)		XX				
83	18	Надоместоци од вршење промет на стоки на големо и услуги во тој промет во Југославија		XX			XX	XX
84	19	Уплатна сметка 840-21202 (=85 до 86)		XX				
85	19	Надоместоци од вршење кредитни и други банкарски работи		XX			XX	XX
86	19	Надоместоци што како дел од приходот на банката ѝ припаѓаат на работната организација		XX			XX	XX
87	20	Уплатна сметка 840-21203 (= 88)		XX				
88	20	Менични заеми	XX	XX			XX	XX
89		Вкупно А + В (2 + 76) во тоа:	XX	XX				
90		СР Босна и Херцеговина	XX	XX				
91		СР Црна гора	XX	XX				
92		СР Хрватска	XX	XX				
93		СР Македонија	XX	XX				
94		СР Словенија	XX	XX				
95		СР Србија	XX	XX				
96		АП Војводина	XX	XX				
97		АП Косово и Метохија	XX	XX				
98		Производи и услуги на кои не се плаќа сојузен данок на промет	XX	XX		XX	XX	XX
99		Вкупно (89 + 98 = 1)	XX	XX				
100		II. РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ (= 109)	XX	XX				
101		A. Производи (= 102 до 105)		XX				
102		Уплатна сметка 840-21110						
103		Уплатна сметка 840-21113						
104		Уплатна сметка 840-21400						
105		Уплатна сметка 840-21403						
106		B. Услуги (= 107)		XX				
107		Уплатна сметка 840-21210		XX				
108		Стоки и услуги на кои не се плаќа републички данок на промет	XX	XX		XX	XX	XX
109		Вкупно (101+107+108 = 100)	XX	XX				
110		III. ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ (124)	XX	XX				
111		A. Производи (112 до 120)	XX	XX				
112		Уплатна сметка 840-21120		XX				
113		Уплатна сметка 840-21121						
114		Уплатна сметка 840-21122						
115		Уплатна сметка 840-21123						
116		Уплатна сметка 840-21124						
117		Уплатна сметка 840-21125						
118		Уплатна сметка 840-21126						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	Уплатна сметка 840-21127							
120	Уплатна сметка 840-21129			xx				
121	Б. Услуги (122)		xx	xx				
122	Уплатна сметка 840-21220		xx	xx				
123	Стоки и услуги на кои не се плаќа општински данок на промет		xx	xx		xx	xx	xx
124	Вкупно (111+121+123 = 110)		xx	xx				
125	Данок на промет што не го товари вкупниот приход (126 до 128)		xx	xx				
126	а) сојузен		xx	xx				
127	б) републички		xx	xx				
128	в) општински		xx	xx				

На _____ 1969 година

Раководител
на сметководството,

Претседател
на управниот одбор,

Директор,

Образец ЗС-7

СР _____ Општина _____

Работна организација _____

Шифра на дејноста _____

Место _____

ГОДИШНА ПРЕСМЕТКА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 1968 ГОДИНА

Релен број од групата на основни средства	Називи на групите на основни средства — пресметковен период	Набавна вредност на основните средства — основица за амортизација	Стопа на амортизацијата		Износ на амортизацијата			Износ кој служи за исправка на вредноста на основните средства
			Според чл. 3 до 7 од ЗЗСаОС	Според членот 3 т. 1 од ЗЗСаОС	Пресметан според чл. 3 до 7 од Законот на стопите на амортизација на осн. сред. на работните организации	Пресметан според членот 3 став 1 од Законот за амортиз. на основн. средства на раб. органе.	Пресметан според членот 21 став 5 од Зак. за амортиз. на осн. сред. на раб. органе.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГРУПА:								
	од до							
	од до							
	од до							
	од до							
ГРУПА:								
	од до							
	од до							
	од до							
	од до							
Вкупно:			xxx	xxx				
Непотрошени средства на амортизацијата на 31 XII 1968 година			xxx	xxx	xxx	xxx		xxx
Основни средства за кои не се пресметува амортизација			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
Вкупно:			xxx	xxx				
Салдо на промените на основни средства во декември			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

На _____ 1969 година

Раководител
на сметководството,

Претседател
на управниот одбор,

Директор,

Образец ЗС-8

СР _____ Општина _____ Работна организација _____
 Место _____ Шифра на дејноста _____

У Т В Р Д У В А Њ Е
НА ДЕЛОТ ОД ДЕЛОВНИОТ ФОНД ШТО Е КОРИСТЕН ЗА ОБРТНИ
ЦЕЛИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА

Реден број	Број на конто	О П И С	И з н о с
1	2	3	4
1	00 и 020 минус 010 и 021	Сегашната вредност на основните средства	
2	122, 135, 183 184 и 106 минус 271	Обврски и побарувања по основни средства	
3	102 и 103 и ...	Издвоени и ограничени парични средства	
4	107, 175, 176, 177 и 179	Орочени средства, обврзници, благајнички записи и др.	
5	181, 180, 182, 188 и 187 минус 189	Кредитни односи	
6	185 и 188 минус 189	Потрошувачки кредити	
7	850	Загуба (непокриена загуба и загуба за која е добиен посебен санационен кредит)	
8		Вкупно (1 до 7)	
9	900	Деловен фонд	
10	910, 915. и 270	Кредити за основни средства, санационен кредит за покривање на загубата и ненамирени втасани отплати по кредитите за основни средства	
11	920 и 929	Добавувачи за основни средства и други извори на основните средства	
12		Вкупно (9 до 11)	
13		Користени средства на деловниот фонд за обртни цели (ред. бр. 12 минус ред. бр. 8)	
14		Дел од деловниот фонд — кој може да се користи само за обртни цели	
15		Користење на обртните средства за инвестиции (ред. бр. 8 плус ред. бр. 14 минус ред. бр. 12)	

На _____ 1969 година

Раководител
на сметководството,

Претседател
на управниот одбор,

Директор,

Образец ЗСБ-1

СР _____ Место _____ Општина _____
 Банка _____ Шифра на дејноста _____

БИЛАНС И ПРЕСМЕТКА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБА НА
ДОХОДОТ ЗА 1968 ГОДИНА

Реден број	Група или конто за		Е Л Е М Е Н Т И	Состојба на 31 декември	
	1967 год.	1968 год.		1967 год.	1968 год.
1	2	3	4	5	6
			А. БИЛАНС		
			Ак т и в а		
			I. Интерно работење		
1	000	000	Деловно земјиште		
2	001	001	Деловни градежни објекти		
3	003	003	Орудија за работа		

1	2	3	4	5	6
4	006,007	006, 007, 009, 040	Други основни средства		
5			Активни основни средства (1 до 4)		
6	011	011	Исправка на вредноста на деловните градежни објекти		
7	013	013	Исправка на вредноста на орудијата за работа		
8	010, 016, 017	010, 016, 017	Исправка на вредноста на другите основни средства		
9			Вкупно исправките на вредноста на основните средства (6 до 8)		
10			Сегашна вредност на активните основни средства (5 минус 9)		
11	03	03	Инвестиции		
12	02	02	Парични основни средства и побарувања по основни средства		
13	090	090	Пласмани од средствата на деловниот фонд		
14	060, 061, 0920, 0921	060, 061, 092, 093	Средства на резервниот фонд		
15	07	xxx	Средства на фондот на станбени згради		xxx
16	080, 081, 082, 087, 088, 089	080, 081, 082, 087, 088, 089	Средства на фондот за заедничка потрошувачка		
17	083	083	Исправка на вредноста на средствата на фондот за заедничка потрошувачка		
18	084, 085, 086, 091	084, 085, 086, 091	Парични средства, побарувања и пласмани од средствата на фондот за заедничка потрошувачка		
19			Вкупно средствата на фондот за заедничка потрошувачка (16+18) минус 17)		
20	1012, 1020, 1021	100-дел 1020, 1021, 105	Жиро-сметки на банката како корисник на општествениот имот		
21	15	15	Залихи на материјали и ситен инвентар		
22	109, 13, 21, 23, 24, 25 2605, 290	109, 13, 21, 23, 24, 25, 2605, 290	Други средства и побарувања		
23	890	890	Непокриена загуба		
24			Вкупно активата на интерното работење (10+11+12+13+14+15+19+20+21+22+23)		
25	063, 0922	063, 094	Средства и пласмани на посебниот резервен фонд		
II.Краткорочно работење					
26	1200, 1201, 1202, 300, 3030, 310, 311, 315, 316, 330, 340-дел	1200, 1201, 1202, 300 3030-дел 310, 311, 315, 316, 330, 340-дел	Злато, девизи и побарувања од странство		
27	350-дел	3500	Девизни краткорочни кредити на странски банки		
28	3508 дел	3501	Девизни краткорочни кредити на странски финансиски организации		
29	370-дел и 371-дел	370	Девизни краткорочни кредити на работни организации		
30	3900, 3904	390	Девизни краткорочни кредити на деловни банки		
31	3032, 3033	1031, 1032, 1033, 1034, 3032-дел	Депонирани средства кај Народната банка на Југославија		
32	302, 3031- дел, 309-дел 320	302, 3031-дел 3090, 320	Други девизни сметки		
33	500, 501 502, без 5025	500, 501, 502 без 5025, 509	Кредити на стопански организации за обртни средства		
34	5025	5025	Кредити на стопански организации за производство на станови за пазар		
35	505	505	Кредити на стопански организации за трајни обртни средства		
36	506	506	Кредити на стопански организации за основни средства		
37	516, 520, 550, 551	511, 516, 520, 551	Кредити на општествено-политички заедници, фондови и други организации		

1	2	3	4	5	6
38	562	562	Кредити на банките за краткорочно кредитирање		
39	1010	101-дел	Жиро-сметка на банката за кредитно работење		
40	103	1030	Задолжителна резерва кај Народната банка на Југославија		
41	100, 107, 1203, 1204 1205, 1206 121, 260 без 2604, 2605 1022, 57	100-дел 1070, 1077, 1203, 1204, 1205, 1206, 121, 260 без 2604, 2605, 1022, 580	Други средства и побарувања од краткорочно работење		
42	xxx	59	Финансирање на инвестициите од краткорочните средства		
43	504, 530 531	504, 530, 531, 539	Потрошувачки кредити		
44			Вкупно краткорочното работење (26 до 43)		
III. Инвестиционо работење					
45	350-дел 340, 3030	351, 340-дел, 3030-део	Девизни долгорочни кредити и побарувања од странство		
46	370-дел и 371-дел	371	Девизни долгорочни кредити на работни организации		
47	3901	391	Девизни долгорочни кредити на деловни банки		
48	3031-дел, 3032-дел 309-дел	3031-дел 3032-дел, 3091	Други девизни сметки		
49	600, 601, 670	600, 601, 670	Кредити на стопански организации за основни средства		
50	605, 6710	605, 6710	Кредити на стопански организации за трајни обртни средства		
51	606, 6711	606, 6711	Кредити на стопански организации за почетниот фонд на обртните средства		
52	607, 608, 609 без 6092, 671 без 6710 и 6711	607, 608, 609, без 6092, 671 без 6710 и 6711	Кредити на стопански организации за обртни средства		
53	610, 611, 6720, 6721	610, 611, 6720, 6721	Кредити на општествено-политички заедници		
54	612, 6722	612, 6722	Кредити на општествените фондови		
55	614, 6729	614, 6729	Кредити на другите организации		
56	6092, 615, 616, 673	6092, 615, 616, 673	Кредити на граѓани		
57	660, 661, 662, 6630, 6631, 6770 6771, 6772	660, 6770, 6771	Сомнителни и спорни побарувања		
58	64 без 642	64 без 642	Кредити на банките		
59	676 без 6762 и 6766	676 без 6762 и 6766	Побарувања од банките по комисиони работи		
60	6505	652	Здружени средства на кредитниот фонд		
61	106, 1080 2604, 630 6500, 6510	1071, 2604 630, 6500 6510, 653	Други средства и побарувања од инвестиционо работење		
62	620, 6740	620, 6740	Кредити за производство на станови за пазар		
63	621, 622, 623, 624, 6741, 6742 6743, 6744	621, 622, 623, 624 6741, 6742 6743, 6744	Кредити за станбена изградба		
64	625, 642, 6745, 6746 6747, 6762 6766	625, 642 6745, 6747 6762, 6766 6746	Кредити за комунална изградба		
65	105, 1081 631, 6501 6511, 6632 6633, 6773 6774	1072, 631, 6501, 6511, 6512, 661, 6772	Други средства за станбено-комунални работи		

1	2	3	4	5	6
66	1011	101-дел	Жиро-сметка на банката за кредитно работење		
67			Вкупно инвестиционото работење (45 до 66)		
68	69	69	Работи за сметка на општествените фондови и општествено-политичките заедници		
69			Вкупна актива (24+25+44+67+68)		
Пасива					
I. Интерно работење					
70	900	900	Деловен фонд		
71	91, 92, 93	910, 92 930	Други извори на основни средства		
72	960, 961	960, 961	Резервен фонд		
73	97	xxx	Фонд на станбени згради		xxx
74	98	98	Фонд за заедничка потрошувачка		
75	109, 13, 21, 23 24, 25 2605, 291 882	109, 13, 21 23, 24, 25, 2605 291, 885	Други извори на средства и обврски		
76			Вкупна пасива на интерното работење (70 до 75)		
77	963	963	Посебен резервен фонд		
II. Краткорочно работење					
78	310, 311 316, 322 330, 331	322 без 3227 и 3228, 310, 311, 316, 330, 331	Обврски спрема странство		
79	320 без 3205 и 3206	320 без 3205 и 3206	Девизни сметки на работните организации		
80	3205	3205	Девизни депозити на работните организации		
81	3600, 3605	3600, 3602	Девизни кредити кај странски банки		
82	3609-дел	3601	Девизни кредити кај странски финансиски организации		
83	3950, 3954	395	Девизни кредити кај банките во земјата		
84	302, 321, 3401	302, 3090, 321, 3401	Други девизни сметки		
85	71	71	Депозитни пари		
86	722, 723, 7320, 7303, 7345	722, 723, 728, 729	Други обврски по видување		
87	726, 727	726, 727	Орочени депозити и издадени хартии од вредност		
88	730, без 7303, 732 без 7320 733, 734, без 7345 735, 736 737, 738	730, 731, 733, 732, 734, 735, 736, 737, 738	Ограничени депозити		
89	740	740	Кредити кај Народната банка на Југославија		
90	741	741	Кредити кај деловните банки		
91	720, 721	720, 721	Штедни влогови		
92	725	725	Орочени штедни влогови до 1 година		
93	107, 260 без 2804 и 2605	1070, 1077 260 без 2604 и 2605	Други извори		
94			Вкупно краткорочното работење (78 до 93)		
III. Инвестиционо работење					
95	7509	7509	Кредитен фонд во девизи		
96	3206	3206, 3227, 3228	Девизни депозити на работни организации со рок подолг од 1 година		
97	3601	3610	Девизни кредити кај странски банки		
98	3609-дел	3611	Девизни кредити кај странски финансиски организации		

1	2	3	4	5	6
99	3951	398	Девизни кредити кај банките во земјата		
100	7500, 7501 7502	7500, 7501, 7502	Кредитен фонд		
101	761, 766 767, 762	761, 762, 766, 767, 768	Орочени депозити и издадени хартии од вредност со рок подолг од 1 година		
102	760	760	Домашни штедни влогови со рок подолг од 1 година		
103	7823	7823	Обврски спрема посебниот резервен фонд		
104	770, 772, 773, 774, 780 без 7803	770, 772, 773, 774, 780 без 7803	Кредити за кредитирање инвестиции		
105	790 без 7902 и 7909, 791 без 7911 и 7919	7900, 7901, 7903, 7910	Средства за комисиони работи		
106	1080, 2604 630, 7803 781, 782 без 7823 7503	1071, 2604 630, 7803, 781, 782 без 7823, 7908, 7918 7503, 7504, 7505	Други извори за кредитирање инвестиции		
107			Кредитен фонд за станбена и комунална изградба		
108		7506	Посебен кредитен фонд за станбена и комунална изградба		
109	7839	7839	Орочени средства на граѓани за станбена изградба		
110	771	771	Кредити кај банките за станбена изградба		
111	7902, 7911 7909, 7919 1081, 631 783 без 7839	7902, 7911, 7909, 7919 1072, 631 783 без 7839	Други средства за комисиони работи на станбена изградба		
112			Вкупно инвестиционото работење (95 до 111)		
113	792, 793, 794	794	Извори на средствата на општествено-политичките заедници и општествените фондови за кредитирање инвестиции		
114			Вкупна пасива (76+77+94+112+113)		
Б. УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД					
I. Утврдување на приходот на банката					
115	810, 8104	8100, 8104	Камата по кредитите за краткорочно работење		
116	8101	8101, 8106	Камата по инвестициони кредити		
117	8102	8102	Камата по кредитите за станбена изградба		
118	8103	8103	Камата по кредитите дадени на граѓани		
119	8105	8105	Надоместок на камата по кредитите одобрени со пониска каматна стопа		
120	8109	8109	Друга активна камата		
121	811	811	Надоместоци за банкарски услуги		
122	812, 831	812, 8310, 8311	Други и вонредни приходи		
123			Вкупни приходи на банката (115 до 122)		
124	8000, 8001	8000-дел 8001	Камата по примените кредити		
125	8002	8002	Камата по домашните и иселеничките влогови и по девизните сметки на граѓаните		
126	8003	8003	Камата на депонираните средства		
127	8004, 8009	8004, 8009	Друга пасивна камата		
128	801	801	Камата на кредитниот фонд		
129	802	8020	Данок на промет		
130	803	803	Отпис на ненаплативите побарувања по кредитите		
131	804, 830	804, 8300, 8301	Други и вонредни расходи		
132			Вкупно расходите на банката (124 до 131)		
133			Остварени расходи на банката (123 минус 132)		
134			Остварени приходи од заедничко работење		
135			Вкупно остварените приходи (133 + 134)		

1	2	3	4	5	6
136			Зголемување на приходите за дел од учеството на други содоговарачи во покритието на загубата од заедничко работење		
137			Намалување на приходите за учеството на другите содоговарачи во доходот од заедничко работење		
138			Загуба од заедничко работење		
139			Вкупно остварените приходи (135 + 136) минус (137 + 138)		
II. Распределба на приходот на банката					
140			Дел од приходот за работната заедница		
141			Дел од приходот за кредитниот фонд		
142			Дел од приходот за посебниот резервен фонд		
143			Придонес за Скопје од средствата наменети за инвестиции		
144			Остаток од приходот што се внесува во кредитниот фонд (141 минус 142 + 143)		
145			Дел од приходот за вложувачите		
146			Дел од приходите за депонентите		
V. УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ НА ПОСЕБНИОТ КРЕДИТЕН ФОНД ЗА СТАНБЕНА И КОМУНАЛНА ИЗГРАДБА					
147	xxx	8108	Камата по дадени кредити за станбена и комунална изградба	xxx	
148	xxx	8000-дел	Камата по кредитите користени за сметка на посебниот кредитен фонд за станбена и комунална изградба и друга пасивна камата	xxx	
149	xxx	8021	Данок на промет пресметан на приходите на посебниот кредитен фонд за станбена и комунална изградба	xxx	
150	xxx		Приходи на посебниот кредитен фонд за станбена и комунална изградба (147 минус 148 + 149)	xxx	
151	xxx	8201	Покритие на трошоците на банката	xxx	
152	xxx	8291	Разлика помеѓу остварените приходи и расходи на посебниот кредитен фонд за станбена и комунална изградба (150 минус 151)	xxx	
153	xxx	8391	Разлика помеѓу вонредните приходи и расходи на посебниот кредитен фонд за станбена и комунална изградба	xxx	
154	xxx	8403	Остварени приходи на посебниот кредитен фонд за станбена и комунална изградба (152 + 153) или (152 минус 153)	xxx	
155	xxx	7506	Распоред на остварените приходи на посебниот кредитен фонд за станбена и комунална изградба	xxx	
Г. УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА					
I. Утврдување на приходот					
156	860	860	Од приходот на банката		
157	xxx	860	Од приходот на посебниот кредитен фонд за станбена и комунална изградба	xxx	
158	—	—	Приходи на работната заедница (156 + 157)		
159	—	235	15% посебен данок		
160	851	851	Вонредни приходи на работната заедница		
161			Вкупен приход на работната заедница (158 + 160 минус 159)		
II. Утврдување на доходот					
162	40,41	40, 41	Трошоци за материјали и услуги		
163	430	430	Амортизација		
164	47 без 474	47 без 474	Посебни трошоци		
165			Потрошени средства (162 до 164)		
166	460	460	Камата на деловниот фонд		

1	2	3	4	5	6
167	461	461	Камата на кредитите за сопствени потреби		
168	462	462	Премии за осигурување		
169	463	463	Други придонеси и членарини		
170	442	442	Трошоци за работа што паѓаат на товар на трошоците на работењето		
171	474	474	Трошоци за стручно образование на кадрите		
172	850	850	Вонредни расходи на работната заедница на банката		
173			Вкупни трошоци (165 до 172)		
174	8700	8700	Доход (161 минус 173)		
175		8701	Доход од заедничко работење		
176			Вкупно остварен доход (174 + 175)		
177			Загуба од трошоците на работењето (173 минус 161)		
178			Загуба поради неподмирени лични доходи		
179			Загуба од заедничко работење		
180			Вкупно загубата (177 до 179)		
III. Распределба на доходот					
181	2391	2391	Придонес за заеднички резерви на стопанските организации		
182	2392	2392	Придонес за Скопје од средствата наменети за инвестиции		
183	882-дел	885-дел	За лични доходи		
184	960	960	За резервниот фонд — задолжителен дел		
185	961	961	За резервниот фонд — незадолжителен дел		
186	9001	900	За деловниот фонд		
187	882-дел	885-дел	За фондот за заедничка потрошувачка — за станбена изградба		
188	9801	9800	За фондот за заедничка потрошувачка — други издвојувања		
IV. Покритие на загубата					
189			Од резервниот фонд		
190			Од средствата што ги добила банката без обврска за враќање		
191			Од деловниот фонд		
192			Вкупно покриено (189 до 191)		
193			Непокриена загуба (180 минус 192)		
Д. ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, ДРУГИТЕ ЛИЧНИ ПРИМАЊА И ЗА БРОЈОТ НА ЗАПОСЛЕНИТЕ					
194	дел 8819	8830	Исплатени лични доходи од изминатата година		
195	8810, 8811, 8812	8810, 8811, 8812	Аконтации на нето личните доходи од работен однос		
196	8813, 8814 -дел	8813, 8814 8818	Други нето-исплати од средствата за лични доходи		
197	8814-дел	8817	Надоместоци на личниот доход за првите 30 дена неспособност за работа		
198	442 без 4429	442 без 4429	Други лични примања што паѓаат на товар на трошоците на работењето		
199	8817	8820	Нето лични примања што се исплатуваат од други средства		
200			Вкупно нето личните доходи и нето личните примања (194 до 199)		
201	2410, 2520	2410, 2520	Придонес од личниот доход од работен однос		
202	2411, 2521	2411, 2521	Придонес за социјално осигурување		
203	2412, 2522	2412, 2522	Придонес за запослување		
204	дел 2413, дел 2523	дел 2413, дел 2523	Средства издвоени за станбена изградба внесени во фондот за заедничка потрошувачка		
205	дел 2413, дел 2523	дел 2413, дел 2523	Средства издвоени за станбена изградба за субвенционирање на станарината		
206	2414, 2524	2414, 2524	Придонес за Скопје од личниот доход од работен однос		
207	241 дел 252 дел	2415, 2419 2525, 2529	Инвалидски, здравствени и други придонеси		
208			Вкупно (200 до 207)		
209			Вкупен број на запослените — состојба на 31 декември		

1	2	3	4	5	6
210			Просечен број на запослените работници со висока стручна подготовка		
211			Просечен број на запослените работници со виша стручна подготовка		
212			Просечен број на запослените висококвалификувани работници		
213			Просечен број на запослените работници со средна стручна подготовка		
214			Просечен број на запослените квалификувани работници		
215			Просечен број на запослените други работници		
Г. ДВИЖЕЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА					
а) Зголемување					
216			Нови средства, вклучувајќи ги и набавките од амортизацијата		
217			Половини основни средства по набавна вредност		
б) Намалување					
218			Продадени и отстапени основни средства		
219			Расходувани основни средства		
Е. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА					
220			Потрошени средства за станбена изградба		
221			Потрошени средства за други потреби		
222			Состојба на средствата на заедничката потрошувачка за станбена изградба од делот 4% на крајот на годината		
Ж. ПРЕСМЕТАНА А НЕНАПЛАТЕНА КАМАТА ПО КРЕДИТИТЕ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА НА 31 XII 1968 ГОДИНА					
223			По краткорочните кредити (конта: 500, 501, 502, 504, 505, 506, 516, 520, 551)		
224			По инвестиционите кредити (конта: 605, 606, 607, 608, 609, 671, 699)		
225			По девизните кредити одобрени на работни организации за увоз на стоки со терминско продавање девизи		
На	_____		_____	_____	_____
	Раководител на сметководството,		Претседател на собрание на банката,		Директор,

Контрола извршиле:

1. _____
2. _____

Образец ЗСБ-2

СР _____ Општина _____
Банка _____ Место _____
Шифра на дејноста _____

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА

Број на кон-тото	Назив на кон-тото	Почетна состојба на 1 јануари 1968 година		Промет во 1968 година со почетната состојба		Состојба на 31 декември 1968 година	
		Актива	Пасива	Должи	Побарува	Актива	Пасива
1	2	3	4	5	6	7	8

На _____ 1969 година

Раководител
на сметководството,

Директор,

Образец ЗСБ-3

СР _____
 Општина _____
 Место _____
 Банка _____
 Шифра на дејноста _____

**УТВРДУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА
1968 ГОДИНА**

I. Пресметување на делот од приходите на банката за посебниот резервен фонд

Реден број	О	П	И	С	И з н о с
1	2			3	
1	Износ на средствата за посебниот резервен фонд што го утврдува собранието на банката				
2	Износ на дадените кредити според завршната сметка на 31 декември 1968 година (група конта: 35, 37, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 66 и 676)				
3	За посебниот резервен фонд ред. бр. 2 × 0,2% × бројот на месеците				
	1.200	=	1.200		
4	Просечен износ на дадените кредити според завршната сметка на банката за последните три години				
	а) 1966 (износ на дадените кредити според завршната сметка на 31 декември 1966 година — група конта: 35, 37, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 66, 676 и 677)				
	б) 1967 (износ на дадените кредити според завршната сметка на 31 декември 1967 година — група конта: 35, 37, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 66, 676 и 677)				
	в) 1968 (ред. бр. 2 на овој образец)				
	г) Вкупно а + б + в : 3				
5	Горна граница на издвојувањето за посебниот резервен фонд 2% од износот на ред. бр. 4 на овој образец: ред. бр. 4 × 2% × 2% =				
	100	=	100		
6	Состојба на средствата на посебниот резервен фонд (конто 963)				
7	Вкупни средства на посебниот резервен фонд (ред. бр. 1 плус 6)				
8	Корекција на средствата во смисла на членот 78 став 3 од Законот за банките и кредитните работи (ред. бр. 7 минус 5)				
9	Износ на средствата за посебниот резервен фонд (ред. бр. 1 минус 8)				

II. Пресметување на просечниот износ на вкупните основни и обртни средства за 1968 година

Реден број	Состојба на ден	Конто 900	Конто 910	Вкупно (3 до 4)
1	2	3	4	5
	1 I			
	1 II			
	1 III			
	1 IV			
	1 V			
	1 VI			
	1 VII			
	1 VIII			

1	2	3	4	5
	1 IX			
	1 X			
	1 XI			
	1 XII			
10	Вкупно			

Реден број	Состојба на ден	Група 00	Група 01	Сегашна вредност (3 минус 4)	Конта: 021 и 1052	Вкупно (5 плус 6)
1	2	3	4	5	6	7
	1 I					
	1 II					
	1 III					
	1 IV					
	1 V					
	1 VI					
	1 VII					
	1 VIII					
	1 IX					
	1 X					
	1 XI					
	1 XII					
11	Вкупно					

Реден број	О П И С	Износ
1	2	3
12	Просечно користени вкупни средства: ред. бр. 10 колона 5 на овој образец _____ = _____ = бројот на месеците	
13	Просечно користени основни средства: ред. бр. 11 колона 7 на овој образец _____ = _____ = бројот на месеците	
14	Просечно користени обртни средства во 1968 година (ред. бр. 12 минус 13)	

III. Просметување на средствата за резервниот фонд — задолжителен дел

Реден број	Е Л Е М Е Н Т И	Износ
1	2	3
15	Доход (ред. бр. 176 кол. 6 на образецот ЗСБ-1)	
16	Исплатени лични доходи за 1968 год. (ред. бр. 195, 196 и 197 кол. 6 на образецот ЗСБ-1) со соодветните придонеси	

1	2	3
17	Дел од доходот над износот на исплатените лични доходи (ред. бр. 15 минус ред. бр. 16)	
18	Дел од исплатените лични доходи над доходот (ред. бр. 16 минус ред. бр. 15)	
19	50% од износот под ред. бр. 17 на овој образец	
20	Состојба на резервниот фонд (960)	
21	Просечно користени расположиви обртни средства:	
	а) во 1966 год. (ред. бр. 14 на образецот ЗСБ-3 за 1966 година)	
	б) во 1967 год. (ред. бр. 14 на образецот ЗСБ-3 за 1967 година)	
	в) во 1968 год. (ред. бр. 14 на овој образец)	
	г) вкупно (а + б + в)	: 0
22	Горната граница на издвојувањето за резервниот фонд — 10% на просечно расположивите обртни средства: износ под ред. бр. 21 × 10%	× 10%
	100	100
23	Средства за резервниот фонд: ред. бр. 14 × 2% × бројот на месеците	
	12 × 100	
	1.200	
24	Издвојување според членот 27 од Законот за средствата на работните организации (износ од ред. бр. 19 или 23 на овој образец односно разлика помеѓу износите од ред. бр. 22 и ред. бр. 20 на овој образец)	

IV. Пресметување на придонесот за заедничките резерви на стопанските организации

1	2	3
25	Доход на работната заедница (ред. бр. 174 колона 6 на образецот ЗСБ-1)	
26	Исплатени лични доходи (ред. бр. 16 на овој образец)	
27	Средства за резервниот фонд — задолжителен дел (ред. бр. 23 на овој образец = ред. бр. 184 колона 6 на образецот ЗСБ-1)	
28	Вкупно (26 плус 27)	
29	Основица за пресметување на придонесот (ред. бр. 25 минус 28)	
30	Придонес за заедничките резерви на стопанските организации:	
	а) ред. бр. 29 × %	× %
	100	100
	б) ред. бр. 29 × %	× %
	100	100

На _____ 1969 година

Раководител
на сметководството,

Директор,

Образец ЗСБ-4

СР _____ Општина _____ Место _____
 Банка _____ Шифра на дејноста _____

П Р Е Г Л Е Д
НА ОБВРСКИТЕ СПРЕМА БУЏЕТОТ И ФОНДОВИТЕ СО СОСТОЈБА НА 31 ДЕКЕМ-
ВРИ 1968 ГОДИНА

Број на контото	О П И С	Обврски на банката за 1968 година	Исплатено за 1968 година до 31 декем- ври 1968 го- дина	Според податоците на банката	
				помалку (колона 3 минус кол.4)	повеќе (колона 4 минус кол.3)
1	2	3	4	5	6
019, 230	Амортизација				
231	Камата на деловниот фонд				
232	Камата на кредитниот фонд				
2390, 2399	Членарини				
235	Данок на промет				
2410, 2520	Придонес од личниот доход од работен однос				
2411, 2521	Придонес за социјално осигурување				
2412, 2522	Придонес за запослување				
2413, 2523	Средства издвоени за станбена изградба Придонес за Скопје:				
2414, 2542	а) од личниот доход од работен однос				
2392	б) од средствата наменети за инвестиции				
2392	в) од приходот кој се внесува во кредитниот фонд				
2415, 2525	Придонес за здравствено и инвалидско осигурување				
2391	Придонес за засаднички резерви на стопанските организации				
960	Резервен фонд — задолжителен дел				
961	Резервен фонд — незадолжителен дел				
963	Посебен резервен фонд				
900	Распоредени средства во деловниот фонд				
9800	Распоредени средства во фондот за заедничка потрошувачка				
7500	Кредитен фонд				
7506	Посебен кредитен фонд за станбена и комунална изградба				
На _____	1969 година	Раководител на сметководството,		Директор,	

Образец ЗСБ-8

(Назив и место на банката)

У Т В Р Д У В А Њ Е
НА ДЕЛОТ ОД ДЕЛОВНИОТ ФОНД ШТО Е КОРИСТЕН ЗА ОБРТНИ ЦЕЛИ НА 31 ДЕ-
КЕМВРИ 1968 ГОДИНА

Реден број	Број на контото	О П И С	Износ
1	2	3	4
1	000 минус 01	Сегашна вредност на основните средства	
2	03	Инвестиции	
3	02 минус 921	Парични основни средства и побарувања по основни средства намалени за состојбата на контото 921 — Обарски по заедничките вложувања во основни средства	
4	090	Пласмани од средствата на деловниот фонд	
5	89	Загуба	
6		Вкупно (1 до 5)	

1	2	3	4
7	900	Деловен фонд	
8	910	Кредити за основни средства	
9	920, 923, 930	Други извори на основни средства	
10		Вкупно (7 до 9)	
11		Дел од деловниот фонд што е користен за обртни цели (ред. бр. 10 минус ред. бр. 6)	
12		Користени обртни средства за инвестиции (ред. бр. 6 минус ред. бр. 10)	

На _____ 1969 година

Раководител
на сметководството,

Директор,

Контрола извршиле:

- 1) _____
2) _____

НАРОДНА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Образец ЗСНБ-1

БИЛАНС И ПРЕСМЕТКА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1968 ГОДИНА

Реден број	Група или konto за		Е Л Е М Е Н Т И	Состојба на 31 декември	
	1967 год.	1968 год.		1967 год.	1968 год.
	2	3	4	5	6
А. БИЛАНС					
Ак т и в а					
I. Интерно работење					
1	000	000	Деловно земјиште		
2	001	001	Деловни градежни објекти		
3	003	003	Орудија за работа		
4	006, 040	006, 009, 040	Други основни средства		
5			Активни основни средства (1 до 4)		
6	011	011	Исправка на вредноста на деловните градежни објекти		
7	013	013	Исправка на вредноста на орудија за работа		
8	016	016	Исправка на вредноста на другите основни средства		
9			Вкупно исправките на вредноста (6 до 8)		
10			Сегашна вредност на основните средства (5 минус 9)		
11	03	03	Инвестиции		
12	02	02	Парични основни средства и побарувања по основните средства		
13	090	090	Пласмани и средства на деловниот фонд		
14	060, 061, 0920, 0921	060, 061, 092, 093	Средства на резервниот фонд		
15	07	xxx	Средства на фондот за станбени згради		
16	080, 081, 082, 087, 088, 089	080, 081, 082, 087, 088, 089	Средства на фондот за заедничка потрошувачка		xxx
17	083	083	Исправка на вредноста на средствата за заедничка потрошувачка		
18	084, 086, 089	084, 086, 091	Парични средства, пласмани и побарувања на фондот за заедничка потрошувачка		

1	2	3	4	5	6
19			Вкупно средствата на фондот за заедничка потрошувачка (16 + 19) минус 17		
20	1012, 102	102, 105	Жиро-сметка на банката како корисник на општествен имот		
21	15	15	Залихи на материјали и ситен инвентар		
22	109, 13, 21 23, 24, 25 2605, 290	109, 13, 21 23, 24, 25 2605, 290	Други средства и побарувања		
23			Вкупно активата на интерното работење (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 19 + 20 + 21 + 22)		
II. Краткорочно работење					
24	1200, 1201, 1202, 300, 3030, 310, 311, 315, 316, 330, 350, 3203	1200, 1201, 1202, 300, 3030, 310, 311, 315, 316, 330, 350 дел 3205, 3090	Злато, девизи и побарувања од странство		
25	370-дел 371-дел	370	Краткорочни девизни кредити на работните организации		
26	3900, 3904	390	Девизни кредити на банките за краткорочно кредитирање		
27	501	501	Краткорочни кредити на стопанските организации за залихи		
28	505	505	Кредити на стопанските организации за трајни обртни средства		
29	53	53	Кредити на населението		
30	510, 511	511	Кредити на федерацијата		
31	560	560	Кредити на банките за краткорочно кредитирање		
32	1004, 1005, 1006, 1203, 1204, 1205, 1206, 121, 107, 260 без 2605, 3031,	1004, 1005, 1006, 1203, 1204, 1205, 1206, 121, 1070, 260, без 2605, 3031, 580	Други средства и побарувања		
33			Вкупно краткорочно работење (24 до 32)		
III. Инвестиционо работење					
34	370-дел 371-дел	371	Инвестициони девизни кредити на работните организации		
35	3901	391	Девизни кредити на банките за кредитирање на инвестиции		
36	350-дел	351	Инвестициони девизни кредити на странски банки и финансиски организации		
37	561	561	Инвестициони кредити на деловните банки за кредитирање на инвестиции		
38			Вкупно инвестиционото работење (34 до 37)		
IV. Работење за сметка на општествено-политичките заедници и општествените фондови					
39	6940	6940	Кредити на банките за кредитирање инвестиции		
40	27	27	Пресметка по работите за сметка на федерацијата		
41	280	280	Таксени и даночни вредносници		
42			Вкупно работите за сметка на општествено-политичките заедници (39 + 40 + 41)		
V. Побарувања од Службата на општественото книговодство					
43	11, 20	11, 20	Средства и пресметка со Службата на општественото книговодство		
44			Вкупно активата (23 + 33 + 38 + 42 + 43)		
Пасива					
I. Интерно работење					
45	900	900	Деловен фонд		
46	92	92	Други извори на основните средства		

1	2	3	4	5	6
47	960, 961	960, 961	Резервен фонд		
48	97	xxx	Фонд на станбени згради	xxx	
49	98	98	фонд за заедничка потрошувачка		
50	109, 13, 21 23, 24, 25 2605, 291 882	109, 13, 31, 23, 24, 25 2605, 291, 885	Други извори на средства и други обврски		
51			Вкупно интерното работење (45 до 50)		
52	963	963	Посебен резервен фонд		
II. Кредитно работење					
53	310, 311 316, 322, 330, 331	310, 311, 316, 322, 330, 331	Обврски спрема странство		
54	320, 321	320, 321	Девизни сметки		
55	360, 361	360, 361	Кредити кај странски банки		
56	700, 701 702, 7306, 7307	700, 701, 702	Депозити на деловните банки		
57	709	709	Готови пари во оптек		
58	71	71	Депозитни пари		
59	73	73	Ограничени депозити		
60	720, 721	720, 721	Штедни влогови		
61	107, 260, без 2605	107, 260, без 2605	Други извори		
62			Вкупно кредитното работење (53 до 61)		
III. Работење за сметка на општествено-политичките заедници и општествените фондови					
63	794	794	Средства на општествено-политичките заедници и општествените фондови за кредитирање и финансирање на инвестициите		
64	27	27	Обврски по работите за сметка на федерацијата		
65	281	281	Изработени таксени и даночни вредносници		
66			Вкупно работите за сметка на општествено-политичките заедници и општествените фондови (63+64+65)		
IV. Обврски спрема Службата на општественото книговодство					
67	11, 20	11, 20	Текушти сметки и други обврски по работењето со Службата на општественото книговодство		
68			Вкупно пасивата (51+52+62+66+67)		
Б. УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД ОД КАМАТА					
I. Утврдување на приходот од камата					
69	8100	8100	Камата по краткорочните кредити		
70	8101	8101	Камата по кредитите за инвестиции		
71	xxx	8102	Камата по кредитите за станбена изградба	xxx	
72	8103	8103	Камата по потрошувачките и посебните кредити		
73	8104	8104	Камата по дадените странски кредити и по работите со странски кореспонденти		
74	8105	8105	Надоместок на камата по кредитите одобрени со пониска каматна стопа		
75	xxx	8106	Камата по долгорочни девизни кредити	xxx	
76	8109	8109, 831	Друга активна камата		
77			Вкупно активната камата (69 до 76)		
78	8001	8001	Камата по примените странски кредити и по работите со странски кореспонденти		
79	8002	8002	Камата по домашните и иселеничките влогови и по девизните сметки на граѓани		
80	8003	8003	Камата на депонираните средства		
81	8005	8005	Рефундирана камата на банките и штедилниците		
82	8009	8009, 830	Друга пасивна камата		
83			Вкупно пасивната камата (78 до 82)		

1	2	3	4	5	6
84			Остварен приход од каматата (77 минус 83)		
85			Остварена негативна разлика во каматата (83 минус 77)		
			II. Распределба на остварениот приход од каматата		
86			За посебниот резервен фонд на Народната банка на Југославија		
87			Дел од приходите на Народната банка на Југославија за извршување на нејзините задачи		
88			Дел од приходите издвоен на Народната банка на Југославија за покривање на трошоците на федерацијата		
89			Резервирано за надоместок на каматата на банките за IV квартал на 1968 година		
90			Приход од камата што ѝ припаѓа на федерацијата (84 минус (86 до 89))		
91			Остварена негативна разлика во каматата (85 + (86 до 89) или (86 до 89) минус 90)		
			V. УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДОТ И ДОХОДОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА		
			I. Утврдување на приходот на работната заедница на Банката		
92	8110	8110	Надоместоци за услуги на стопанските организации		
93	8111	8111	Надоместоци за услуги на општествено-политичките заедници и општествените фондови		
94	8112	8112	Надоместоци за услуги на другите организации		
95	8112	8113	Надоместоци за услуги на граѓани		
96	8114	8114	Надоместоци за услуги по работите со странство		
97	8119	8119	Други надоместоци за услуги по банкарските работи		
98	8121	8121	Позитивни разлики остварени на среброто		
99	8129	8129	Други приходи		
100	851, 831	851	Вонредни приходи		
101			Вкупно приходите на работната заедница на Банката (92 до 100)		
			II. Распределба на приходот на работната заедница на Банката		
102			Приходи на работните заедници на деловните единици на Народната банка на Југославија		
103		235	15% посебен данок		
104			Приходи на работните заедници на деловните единици на Народната банка на Југославија за распределба (102 минус 103)		
			III. Утврдување на доходот на работната заедница на Банката		
105	40, 41 без 4108 и 412	40, 41 без 4108 и 412	Трошоци за материјали и услуги		
106	4108	4108	Трошоци за инвестиционо одржување на основните средства		
107	412	412	Трошоци на паричниот и платниот промет		
108	430	430	Амортизација		
109	470, 471	470, 471	Трошоци за реклама, пропаганда и репрезентација		
110	473, 475	473, 475	Разни трошоци		
111			Потрошени средства (105 до 110)		
112	460	460	Камата на деловниот фонд		
113	461	461	Камата на кредитите за сопствени потреби		
114	462	462	Премија за осигурување		
115	463	463	Членарини и други придонеси		
116	442	442	Трошоци за работа што паѓаат на товар на трошоците на работењето		
117	474	474	Трошоци за стручно образование на кадрите		

1	2	3	4	5	6
118	802	802	Данок на промет		
119	804	804	Други расходи		
120	850, 830	850	Вонредни расходи		
121			Вкупни трошоци на работната заедница на Банката (111 до 120)		
122			Остварен доход на работната заедница на Банката (104 минус 121)		
123			Загуба од трошоците на работењето на работната заедница на Банката (121 минус 104)		
124			Загуба поради неподмирени лични доходи		
125			Вкупно загубата (123 + 124)		
IV. Распределба на доходот на работната заедница на Банката					
126	2391	2391	Придонес за заедничките резерви на стопанските организации		
127	2392	2392	Придонес за Скопје од средствата наменети за инвестиции		
128	882	885	За лични доходи		
129	960	960	За резервниот фонд — задолжителен дел		
130	961	961	За резервниот фонд — незадолжителен дел		
131	9001	900	За деловниот фонд		
132	9802	9802	За фондот за заедничка петрошувачка — за станбена изградба		
133	9800	9800	За фондот за заедничка петрошувачка — други издвојувања		
V. Покритие на загубата					
134			Од резервниот фонд		
135			Од средствата што ги добила Банката без обврска за враќање		
136			Од деловниот фонд		
137			Вкупно покривањето (134 до 136)		
138			Непокриена загуба (125 минус 137)		
Г. ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, ДРУГИТЕ ЛИЧНИ ПРИМАЊА И БРОЈОТ НА ЗАПОСЛЕНИТЕ					
139	88190	8830	Исплатени нето лични доходи од изминатата година		
140	8810, 8811, 8112	8810, 8811, 8812	Аконтации на нето личните доходи од работен однос		
141	8813, 8814-дел	8813, 8814, 8818	Други нето-исплати од средствата за лични доходи		
142	8814-дел	8817	Надоместоци на личниот доход за првите 30 дена неспособност за работа		
143	332 без 4429	442 без 4429	Други лични примања што паѓаат на товар на трошоците на работењето		
144	8817	8820	Нето лични примања што се исплатуваат од други средства		
145			Вкупно нето личните придонеси и нето личните примања (139 до 144)		
146	2410, 2520	2410, 2520	Придонес од личниот доход од работен однос		
147	2411, 2521	2411, 2521	Придонес за социјално осигурување		
148	2412, 2522	2412, 2522	Придонес за запослување		
149	дел 2413 дел 2523	дел 2413 део 2523	Средства за станбена изградба внесени во фондот за заедничка петрошувачка		
150	дел 2413 дел 2523	дел 2413 дел 2523	Средства издвоени за станбена изградба за субвенционирање на станарината		
151	2414, 2524	2414, 2524	Придонес за Скопје од личниот доход од работен однос		
152	241 дел 252 дел	2415, 2419, 2525, 2529	Инвалидски, здравствени и други придонеси		
153			Вкупно (139 до 152)		
154			Вкупен број на запослените, состојба на 31 декември		
155			Просечен број на запослени работници со висока стручна подготовка		
156			Просечен број на запослени работници со виша стручна подготовка		
157			Просечен број на запослени висококвалификувани работници		

1	2	3	4	5
158			Просечен број на запослени работници со средна стручна подготовка	
159			Просечен број на запослени квалификувани работници	
160			Просечен број на запослените други работници	
Д. ДВИЖЕЊА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА				
а) Зголемување				
161			Нови средства, вклучувајќи ги и набавките од странство	
162			Половни основни средства по набавна вредност	
б) Намалување				
163			Продадени и отстапени основни средства	
164			Расходувани основни средства	
Г. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА				
165			Потрошени средства за станбена изградба	
166			Потрошени средства за други потреби	
167			Состојба на средствата за заедничка потрошувачка за станбена изградба од делот 4% на крајот на годината.	
Е. ПРЕСМЕТАНА А НЕНАПЛАТЕНА КАМАТА ПО КРЕДИТИТЕ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА НА 31 XII 1968 ГОДИНА				
168			По краткорочните кредити (конта: (501, 505, 511))	
На _____ 1969 година				

Раководител
на сметководството,

Гувернер,

Претседател
на Советот на работната заедница
на Банката,

Контрола извршиле:

1. _____
2. _____

Образец ЗСОС-1

СР _____ Општина _____
Осигурителен завод _____ Место _____
Шифра на дејноста _____

БИЛАНС И ПРЕСМЕТКА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ ЗА 1968 ГОДИНА

I. БИЛАНС

Реден број	Класа група или konto	Е Л Е М Е Н Т И	Состојба на 31 декември	
			1967 год.	1968 год.
1	2	3	4	5

АКТИВА

1. Средства на работната заедница

1	000	Деловно земјиште
2	001	Деловни градежни објекти
3	003	Орудија за работа

1	2	3	4	5
4	006, 007	Други основни средства		
5		Активни основни средства (1 до 4)		
6	дел 010	Исправка на вредноста на градежните објекти		
7	дел 010	Исправка на вредноста на орудија за работа		
8	дел 010	Исправка на вредноста на другите основни средства		
9	010	Вкупни исправки на вредноста на основните средства (6 до 8)		
10	00 минус 010	Сегашна вредност на активните основни средства (5 минус 9)		
11	030 до 032	Основни средства во изградба или изработка		
12	101	Парични средства на жиро-сметката		
13	100, 109, 111	Други парични средства		
14	021 до 023	Парични основни средства и побарувања по основните средства		
15	090	Пласмани од средствата на фондовите на заводот		
16	019, 069	Други средства		
17	130	Купувачи		
18	270	Добавувачи		
19	3	Залихи на материјали и ситен инвентар		
20	137, 138, 23, 24, 279	Други побарувања и преплатени обврски		
21	16, 25, 290, 291	Разна актива		
22	060	Средства на резервниот фонд		
23	08 без 083 до 085	Средства на заедничката потрошувачка		
24	083	Исправка на вредноста на средствата на заедничката потрошувачка		
25	084, 085	Парични средства на заедничката потрошувачка		
26	071	Станбени згради		
27	073	Исправка на вредноста на станбените згради		
28	074	Парични средства на фондот на станбените згради		
29	077	Станбени згради во изградба		
30	078	Пресметана и уплатена амортизација на станбените згради		
31	810	Непокриена загуба		
32		Вкупно активата на средствата на работната заедница (10 до 31 без 24 и 27) минус (24+27)		
		2. Средства на осигурувањето		
33	040	Парични средства на математичката резерва на осигурувањето на животот		
34	050, 051	Парични средства на почетните резерви на сигурноста на осигурувањето		
35	052	Парични средства на почетните резерви на сигурноста на реосигурувањето		
36	052, 054	Парични средства на резервите на сигурноста на осигурувањето		
37	055	Парични средства на резервите на сигурноста на реосигурувањето		
38	056	Парични средства на посебната резерва на сигурноста за надоместок на штети од земјотрес		
39	091	Пласмани од средствата на математичката резерва		
40	092	Пласмани од средствата на резервата на сигурноста на осигурувањето		
41	093	Пласмани од средствата на резервите на сигурноста на реосигурувањето		
42	094	Пласмани од средствата на посебната резерва на сигурноста за надоместок на штети од земјотрес		
43	103, 112	Парични средства на техничката премија на осигурувањето		
44	104, 113	Парични средства на техничката премија на реосигурувањето		
45	102, 110	Парични средства на збирната сметка на премиите		
46	дел 120	Побарувања од работите на осигурувањето и соосигурувањето		
47	дел 120	Побарувања од работите на реосигурувањето		
48	123	Побарувања за покритие на загубата по завршните сметки за 1967 година		
49	12 без 120 и 123, 22	Други побарувања		
50	26, 292 до 299	Разна актива		
51	860, 870	Непокриена загуба од работите на осигурувањето		
52	880, 890	Непокриена загуба од работите на реосигурувањето		

1	2	3	4	5
53		Вкупно активата на средствата на осигурувањето (33 до 52)		
54		Вкупна актива (32 плус 53 = 86)		
		ПАСИВА		
		1. Средства на работната заедница		
55	900	Деловен фонд		
56	91 без 913	Кредити за деловните средства		
57	913	Кредити за покритие на деловните загуби		
58	270, 920	Добавувачи		
59	130	Купувачи		
60	92 без 920	Други извори на деловните средства		
61	137, 138, 23	Обврски од вкупниот приход и други обврски		
62	16, 25, 290, 291	Разна пасива		
63	960, 961	Резервен фонд		
64	962	Други фондови		
65	980	Фонд на заедничката потрошувачка		
66	981	Кредити од средствата на заедничката потрошувачка		
67	98 без 980, 981	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка		
68	970	Фонд на станбените згради		
69	971	Кредити за средства на фондот на станбените згради		
70	972, 979	Други извори на средства на фондот на станбените згради		
71		Вкупно пасивата на средствата на работната заедница (55 до 70)		
		2. Средства на осигурувањето		
72	940	Математичка резерва на осигурувањето на животот		
73	дел 950, 951	Почетни резерви на сигурноста на осигурувањето		
74	дел 952	Почетни резерви на сигурноста на реосигурувањето		
75	дел 950, 951	Резерви на сигурноста на осигурувањето		
76	дел 952	Резерви на сигурноста на реосигурувањето		
77	956	Посебна резерва на надоместок на штети од земјотрес		
78	959	Други резерви на осигурувањето		
79	93, 958	Кредити за средствата на осигурувањето		
81	дел 220	Обврски за ликвидирани штети од работите на осигурувањето и соосигурувањето		
80	дел 220	Обврски за ликвидирани штети од работите на реосигурувањето		
82	223	Обврски за покритие на загубите по завршните сметки за 1967 година		
83	22 без 220, 223, 12	Други обврски		
84	26, 292 до 299	Разна пасива		
85		Вкупно пасивата на средствата на осигурувањето (72 до 84)		
86		Вкупно пасивата (71 плус 85 = 54)		

II. УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ

Реден број	Реден број на образецот ЗСОС-2	Е Л Е М Е Н Т И	1967 год.	1968 год.
			4	5
1	2	3	4	5

A. УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД

87	1 кол. 4.	Реализација на услугите по издадените фактури
88	2 кол. 4.	Ненаплатен дел на премијата за вкупниот приход
89	3 кол. 4.	Наплатена реализација (87 минус 88)
90		Други приходи (конта на групата 78)

1	2	3	4	5
91		Вкупен приход (89 + 90)		
		Б. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ		
92	4	Потрошен материјал		
93	5	Издатоци за услуги		
94	6	Најамнина и закупнина		
95	9	Трошоци на реклама, пропаганда и репрезентација		
96	11	Трошоци на инвестиционото одржување на основните средства		
97	16	Амортизација		
98	12 и 22	Други разни трошоци		
99	26	Вонредни трошоци		
100		Потрошени средства (92 до 99)		
101		Нето-продукт (19 минус 100)		
102		Негативна разлика (100 минус 91)		
103	7	Камата на кредити		
104	17	Камата на деловниот фонд		
105	10	Премија на осигурувањето		
106	18	Придонеси и членарини на коморите и на другите организации и други придонеси и членарини што ги товарат трошоците на работењето		
107	23	Придонес за користење на градското земјиште		
108	15	Придонес за социјално осигурување — додатен		
109	13	Лични издатоци што ги товарат трошоците на работењето		
110	14	Придонеси за личните издатоци што ги товарат трошоците на работењето		
111	8	Трошоци на образованието на стручните кадри		
112	24	Други трошоци пред утврдувањето на доходот		
113		Вкупно на товар на вкупниот приход (100+103 до 112)		
114		Доход (91 минус 113)		
115		Доход од самостојното работење		
116		Доход од заедничкото работење на домашни содоговорувачи		
117		Зголемување на доходот за делот на учеството на другите содоговарачи во покритието на загубата од заедничкото работење		
118		Други зголемувања на доходот		
119		Намалување на доходот за учеството на другите домашни содоговарачи во доходот од заедничко работење		
120		Други намалувања на доходот		
121		Доход за распределба (114 плус 117 и 118 минус 119 и 120)		
122	30	Минимални лични доходи		
123		Остаток на доходот (121 минус 122)		
124		Загуба од трошоците на работењето (113 минус 91)		
125		Загуба поради неподмирени лични доходи		
126		Зголемување на загубата		
127		Загуба во средствата на осигурувањето (ред. бр. 31 и 63 обр. ЗСОС-3)		
128		Загуба во средствата на реосигурувањето (ред. бр. 74 обр. ЗСОС-4)		
129		Намалување на загубата со учество на другите содоговарачи во ризикот од заедничкото работење		
130		Други намалувања на загубата		
131		Вкупно загубата (123+129 и 130 минус 125 до 128 или 124+125 до 128 минус 129 и 130)		
		В. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ		
132	41	Издвоено за резервниот фонд — задолжителен дел		
133	44	Придонес за заедничките резерви на стопанските организации		
134		Издвоено за лични доходи		
135		Издвоени средства за станбена изградба		
136		Придонес на Скопје од личниот доход од работен однос		
137		Издвоено за отплатување на кредитот за покритие на загубата		

1	2	3	4	5
138		Придонес на Скопје од средствата наменети за инвестиции		
139		Издвоено за деловниот фонд		
140		Издвоено во фондот за заедничка потрошувачка		
141		Издвоено за резервниот фонд — незадолжителен дел		
142		Издвоено во другите фондови		

III. СРЕДСТВА ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ ВО ВКУПНИОТ ПРИХОД

143		Средства што не влегуваат во вкупниот приход (конто 801)		
144		Од средствата под ред. бр. 143 распоредено за лични доходи		

IV. ПОКРИТИЕ НА ЗАГУБИТЕ

145		Непокриена загуба во средствата на работната заедница според завршната сметка за 1967 година		
146		Вкупна загуба (131 плус 145)		
147		Од средствата на резервниот фонд		
148		Од средствата на заедничките резерви што не се враќаат		
149		Од дотацијата и другите средства што не се враќаат		
150		Од средствата на доходот издвоени за отплатување на санационите кредити		
151		Од средствата на доходот издвоени за деловниот фонд за покрите на загубата од поранешните години		
152		Од средствата на деловниот фонд		
153		Вкупно покриено загуба		
154		Непокриена загуба (146 минус 153 = 155 до 157)		
155		Непокриена загуба во средствата на работната заедница		
156		Непокриена загуба во средствата на осигурувањето		
157		Непокриена загуба во средствата на реосигурувањето		

V. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТАНИТЕ И ИСПЛАТЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЛИЧНИ ПРИМАЊА

Реден број	Ред. бр. на образецот ЗСОС-3 односно на групата конта. конто	Е Л Е М Е Н Т И	1967 год.	1968 год.
			4	5
158	29	Укалкулирани лични доходи во текот на годината		
159	дел 240	Исплатени нето лични доходи од 1967 година		
160	дел 240	Аконтации на нето личните доходи од работен однос		
161	дел 240	Исплатени надоместоци на личните доходи за првите 30 дена спреченост за работа		
162	дел 240 дел 279	Други нето-исплати од средствата за лични доходи		
163	242 и дел 279	Лични примања на товар на трошоците на работењето		
164	241	Лични примања на товар на основните средства и средствата за заедничка потрошувачка		
165		Вкупно нето лични доходи и лични примања (159 до 164)		
166	243, дел 249	Придонес од личниот доход од работен однос, со придонесот за образование		
167	дел 244	Придонес за социјално осигурување		
168	дел 244	Придонес за детска заштита		
169	245	Придонес за запослување		
170	дел 246	Средства за станбена изградба — дел внесен во фондот за заедничка потрошувачка		
171	дел 246	Средства за станбена изградба — дел за субвенционирање на станарната		
172	247	Придонес на Скопје од личниот доход од работен однос		
173		Вкупно придонеси (166 до 172)		
174		Вкупно личните доходи со придонесите (165 плус 173)		

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

VI. ПОДАТОЦИ ЗА ЧАСОВИТЕ НА РАБОТА И БРОЈОТ НА ЗАПОСЛЕНИТЕ

175	32	Укалкулирани часови на работа во текот на годината
176		Просечен број на запослените, врз база на укалкулираните часови на работа во текот на годината
177		Просечен број на запослените, врз база на бројната состојба на крајот на месецот

VII. РАЗНИ ПОДАТОЦИ

A. ДВИЖЕЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА

а) Зголемување

178		Нови средства, вклучувајќи ги тука и набавките од амортизацијата
179		Половни основни средства по набавна вредност

б) Намалување

180		Продадени и отстапени основни средства
181		Расходувани основни средства

B. ПОДАТОЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ВЛОЖУВАЊА И ЗА ОТПЛАТУВАЊЕТО ПО ИНВЕСТИЦИОНИТЕ КРЕДИТИ

182		Извршени отплати во текуштата година по кредитите за основни средства, за почетниот фонд на обртните средства и за трајните обртни средства
183		Извршени отплати во текуштата година по кредитите за повремени обртни средства
184		Втасани а неуплатени отплати по инвестиционите кредити за основни и трајни обртни средства
185		Отплата по инвестиционите кредити за основни и трајни обртни средства што втасуваат во следната година

V. СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА

186		Потрошени средства за станбена изградба
187		Потрошени средства за други потреби
188		Состојба на средствата за заедничка потрошувачка за станбена изградба од делот 4% на крајот на годината

Г. ДРУГИ ПОДАТОЦИ

189		Фактурирана реализација во текуштата година
190		Просечно користени основни средства
191		Просечно користени средства на фондот на станбените згради
192		Просечно расположиви обртни средства
193		Просечен износ на деловниот фонд
194		Наплатени регреси, премии, надоместоци и средства за санации и догации што влегуваат во вкупниот приход
195		Трошоци за инвестиционо одржување
196		Сомнителни и спорни побарувања по сите основи (којто 128 и 138 минус 129)
197		Непотребен инвестиционен материјал, запрени инвестиции и основни средства вон употреба
198		Пресметана амортизација по пропишаните стопи за 1968 година (кол. 6 на образецот ЗС-7)
199		Конечно пресметана амортизација според завршната сметка
200		Непотрошени средства на пресметаната амортизација на крајот на годината

D. СОСТОЈБА НА ДЕЛОВНИОТ ФОНД ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА

201		Дел на деловниот фонд што се користи за обртни средства
202		Дел на обртните средства што е користен за инвестиции

На _____ 1969 година

Раководител
на сметководството,

Претседател на собранието,

Директор,

Образец ЗСОС-2

СР _____ Општина _____
 Осигурителен завод _____ Место _____
 Шифра на дејноста _____

УТВРДУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 1968 ГОДИНА

I. Пресметување на наплатената реализација

Реден број	Реден број на образцот ЗСОС-1	ЕЛЕМЕНТИ И БРОЈ НА КОНТОТО	ИЗНОС
1	2	3	4
1	87	Реализација на услугите по издадените фактури	
2	88	Ненаплатен дел на премијата за вкупниот приход	
3	89	Наплатена екстерна реализација (конта на групата 75 без конто 759)	

II. Пресметување на трошоците по видови, содржани во наплатената реализација

Реден број	Конто	Е Л Е М Е Н Т И	Трошоци во наплатената реализација
1	2	3	4
4	40	Трошоци на материјалите	
5	41 без 413 и 414 и дел 453	Услуги	
6	413	Наемнина и закупнина	
7	441	Камата на кредити за сопствени потреби	
8	452	Трошоци за образование на стручни кадри	
9	450, 451	Трошоци за реклама, пропаганда и репрезентација	
10	442	Премии на осигурувањето	
11	414	Услуги за инвестиционо одржување	
12	дел 453	Други разни трошоци	
13	дел 463 до 468	Лични издатоци што ги товарат трошоците на работето — нето	
14	дел 463 до 468	Придонеси на личните издатоци што ги товарат трошоците на работето	
15	дел 444	Придонес за социјално осигурување — додатен	
16	430	Амортизација	
17	440	Камата на деловниот фонд	
18	443, дел 444	Придонеси и членарини на коморите или на други организации и други придонеси	
19		Вкупно (4 до 18)	
20	460 до 463	Укалкулирани лични доходи и надоместоци на личните доходи	
21		Вкупно (19 плус 20)	
22	740	Непокриена разлика на неамортизираниот дел на основните средства	
23	дел 741	Придонес за користење на градското земјиште	
24	дел 741	Други трошоци што ги товарат вкупниот приход пред утврдувањето на доходот	
25		Вкупно (22 до 24)	
26	73	Вонредни трошоци	
27		Вкупно трошоците (19+25+26)	
28		Вкупно трошоците и личните доходи со придонесите (20 + 27)	

III. Пресметување на минималните лични доходи и часовите на работа

Реден број	Е Л Е М Е Н Т И	Износ
1	2	3
29	Вкупно укалкулирани лични доходи (соодветните конта на групата 46 односно ред. бр. 30 + 31)	
30	Укалкулирани лични доходи до височината на минималните лични доходи	

1	2	3
31	Укалкулирани лични доходи над височината на минималните лични доходи (29 минус 30)	
32	Вкупно укалкулираните часови на работа (соодветни конта на групата 46)	
IV. Пресметување на средствата за резервниот фонд — задолжителен дел		

Редни број	Е Л Е М Е Н Т И	Износ
1	2	3
33	Доход (ред. бр. 114 на образецот ЗСОС-1)	
34	Исплатени лични доходи	
35	Дел од доходот над исплатените лични доходи (ред. бр. 33 минус 34)	
36	Дел од исплатените лични доходи над остварениот доход (ред. бр. 34 минус 33)	
37	50% од износот под ред. бр. 35 на овој образец	
38	Состојба на резервниот фонд — задолжителен дел (конто 960) Просечно расположиви обртни средства:	
39	а) во 1966 година	
	б) во 1967 година	
	в) во 1968 година	
	г) Вкупно (а до в)	
40	Просечно расположиви обртни средства за последните 3 години = износот на ред. бр. 39 под г) од овој образец : 3 = _____ : 3 =	
40а % од износот под ред. бр. 40 на овој образец	
41	Средства за резервниот фонд: ред. бр. 39 под г) × ...% според членот 25 односно 26 од Законот за средствата на работните организации × бројот на месеците _____ = _____ = _____ = _____ = _____ = _____ =	
	12 × 100	
	1200	
42	Издвојување според членот 27 од Законот за средствата на работните организации (износот од ред. бр. 37 или 41 на овој образец односно разликата помеѓу износите од ред. бр. 40а и 38 на овој образец)	

V. Пресметување на придонесот за заедничките резерви на стопанските организации

43	Дел од доходот по издвојувањето на средствата за резервниот фонд — задолжителен дел (ред. бр. 35 минус ред. бр. 42 на овој образец)	
44	Ред. бр. 43 на овој образец × стопата според членот 2 од Законот за формирањето и употребата на средствата на заедничките резерви на стопанските организации: ред. бр. 43 на овој образец × 3 а) _____ × 3 = _____ _____ × 3 = _____ б) _____ × ...% = _____ × ...% = _____ _____ × ...% = _____	
	100	100
	100	100

VI. Распределба на фактурираните премии на осигурувањето и реосигурувањето во 1968 година

Реден број	Вид осигурување	Вкупна премија	Дел од премијата што се издвојува во вкупниот приход	Техничка премија
1	2	3	4	5

А. Премија на осигурувањето

- 45 Цивилни осигурувања
46 Осигурувања на добиток
47 Осигурувања на посеви

1	2	3	4	5
48	Осигурувања на индустријата			
49	Осигурувања на транспортот			
50	Осигурувања на кредити			
51	Разни видови осигурувања			
52	Осигурувања од незгоди			
53	Осигурувања на животот			
54	Вкупно (45 до 53)			
	Б. Премија на реосигурувањето			
55	Реосигурувања на цивили			
56	Реосигурувања на добиток			
57	Реосигурувања на посеви			
58	Реосигурувања на индустријата			
59	Реосигурувања на транспортот			
60	Реосигурувања на кредити			
61	Реосигурувања на разни видови осигурувања			
62	Реосигурувања од незгоди			
63	Реосигурувања на животот			
64	Други реосигурувања			
65	Вкупно (55 до 64)			

VII. Пресметување на противпожарниот придонес

Реден број	Е Л Е М Е Н Т И	И з н о с
1	2	3
	Утврдување на основницата за пресметување:	
	ред. бр. 45 кол. 3 на овој образец × 85,8	× 85,8
	а) $\frac{100}{100} = \frac{100}{100}$	
66	ред. бр. 48 кол. 3 на овој образец × 54,2	× 54,2
	б) $\frac{100}{100} = \frac{100}{100}$	
	ред. бр. 51 кол. 3 на овој образец × 18,2	× 18,2
	в) $\frac{100}{100} = \frac{100}{100}$	
	г) Вкупно (а до в)	
67	Обврска за противпожарен придонес:	
	ред. бр. 66 под г) × 4	× 4
	$\frac{100}{100} = \frac{100}{100}$	

VIII. Пресметување на премијата за осигурување од ризикот на земјотрес

68	Техничка премија × стопата според членот 2 од Законот за задолжително опфаќање на ризикот од земјотрес во одделни видови осигурувања:	
	ред. бр. 45 кол. 5 на овој образец × ...%	× ...%
	а) $\frac{100}{100} = \frac{100}{100}$	
	ред. бр. 46 кол. 5 на овој образец × ...%	× ...%
	б) $\frac{100}{100} = \frac{100}{100}$	

1	2	3
в) ред. бр. 48 кол. 5 на овој образец $\times \dots\%$	$\frac{100}{100}$	$\frac{\times \dots\%}{100} =$
г) ред. бр. 51 кол. 5 на овој образец $\times \dots\%$	$\frac{100}{100}$	$\frac{\times \dots\%}{100} =$
д) ред. бр. 52 кол. 5 на овој образец $\times \dots\%$	$\frac{100}{100}$	$\frac{\times \dots\%}{100} =$
е) ред. бр. 53 кол. 5 на овој образец (дел за дополнителна незгода) $\times \dots\%$	$\frac{100}{100}$	$\frac{\times \dots\%}{100} =$
е) Вкупно премијата за осигурувања од ризикот на земјотрес (а до г)		

IX. Пресметување на делот на премијата за покритие на загубата по завршните сметки за 1967 година

69	Вкупна техничка премија на осигурувањето (ред. бр. 54 кол. 5 на овој образец)	
70	Техничка премија на осигурувањето на животот (ред. бр. 53 кол. 5 на овој образец)	
71	Техничка премија на осигурувањето, без осигурувањето на животот (69 минус 70)	
72	Ред. бр. 71 на овој образец \times стопата според членот 126 од Основниот закон за осигурувањето и осигурителните организации:	
	ред. бр. 71 на овој образец $\times \dots\%$	$\frac{\times \dots\%}{100} =$
	100	100

На _____ 1969 година

Раководител
на сметководството,

Претседател на собранието,

Директор,

Образец ЗСОС-3

СР _____ Општина _____
Осигурителен завод _____ Место _____
Шифра на дејноста _____

ПРЕСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА НА ОСИГУРУВАЊЕТО И СООСИГУРУВАЊЕТО ЗА 1968 ГОДИНА

Реден број	Конто	Е Л Е М Е Н Т И	Состојба на 31 декември	
			1967 год.	1968 год.
1	2	3	4	5

I. ОСИГУРУВАЊЕ И СООСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТОТ

1. Утврдување на финансискиот резултат

А. Приходи

1	600, 301	Остварена техничка премија на осигурувањето на животот
2	602, 603	Приходи од техничката премија по основ на соосигурување и реосигурување
3	606	Остварена камата на техничката премија на осигурувањето на животот

1	2	3	4	5
4	дел 682 и 683	Средства за покривање на делот на ликвидирани штети од резервата на штетите во 1967 година		
5	605, 609	Други приходи на осигурувањето на животот		
6		Преносна премија на почетокот на годината		
7	673	Резервирани обврски на почетокот на годината		
8		Вкупни приходи (1 до 7)		
		Б. Расходи		
9	500, 501	Ликвидирани обврски по основ на осигурување и соосигурување		
10	502	Трошоци на процената на штетата и регресните барања и судски трошоци		
11	503	Исплатени камати по обврските за ликвидирани штети		
12	504	Дел на техничката премија за математичката резерва на осигурувањето на животот		
13	дел 582, 583	Ликвидирани штети од резервата на штетите од 1967 година со трошоците на процената		
14	508	Премија за соосигурување и реосигурување		
15	509	Други расходи на осигурувањето на животот		
16		Преносна премија на крајот на годината		
17	573	Резервирани обврски на крајот на годината		
18		Вкупно расходите (9 до 17)		
19	820	Непотрошени средства на техничката премија (8 минус 18)		
20	821	Камата на резервата на сигурноста		
21		Вкупно непотрошени средства на техничката премија (19 плус 20)		
22	860	Загуба (18 минус 8 плус 20)		
		2. Распоред на финансискиот резултат		
		А. Распоред на непотрошените средства на техничката премија		
23		Непотрошени средства на техничката премија (ред. бр. 21)		
24		Издвојување за учество на осигурениците во позитивниот резултат		
25		Издвојување заради исплата на зголемените камати на основачите на вложените средства на почетната резерва на сигурноста		
26		Издвојување во вкупниот приход на работната заедница		
27		Издвојување во резервите на сигурноста на осигурувањето на животот (23 минус 24 до 26)		
		Б. Покривање на загубата		
28		Вкупна загуба (ред. бр. 22)		
29		Од резервите на сигурноста на осигурувањето на животот		
30		Од резервниот фонд на заводот		
31		Остаток на загубата што се покрива на товар на доходот и на другите фондови на заводот (28 минус 29 и 30)		
32		На товар на доходот и фондовите на заводот (дел на ред. бр. 127 минус 168 на образецот ЗСОС-1)		
33		Од почетните резерви на сигурноста на осигурувањето на животот		
34		Непокриена загуба (31 минус 32 и 33)		
		II. ОСИГУРУВАЊЕ И СООСИГУРУВАЊЕ НА ДРУГИТЕ ОСИГУРУВАЊА		
		1. Утврдување на финансискиот резултат		
		А. Приходи		
35	610, 611	Остварена техничка премија на други осигурувања		
36	612, 613	Приходи на техничката премија по основ на соосигурување и реосигурување		
37	616	Остварена камата на техничка премија		
38	680, 681 дел 682 и 683	Други текушти средства на осигурувањето		
39	615, 619	Други приходи на техничката премија		

1	2	3	4	5
40	670	Преносна премија на почетокот на годината		
41	674	Резервирани штети на почетокот на годината		
42		Вкупни приходи (35 до 41)		
		Б. Расходи		
43	510, 511	Ликвидирани штети по основ на осигурување и соосигурување		
44	512	Трошоци на процената на штетите и на регресните барања и судски трошоци		
45	513	Исплатени камати по обврските од работите на осигурувањето и соосигурувањето		
46	580	Ликвидирани штети предизвикани од непознати возачи		
47	581	Ликвидирани штети од земјотрес		
48	дел 582, 583	Ликвидирани штети од резервата на штетите во 1967 година со трошоците на процената		
49	516	Противпожарен придонес (ред. бр. 67 на образецот ЗСОС-2)		
50	514	Дел од техничката премија за покривање на загубите по завршните сметки од 1967 година (ред. бр. 72 од образецот ЗСОС-2)		
51	515	Премија за осигурување од ризикот на земјотрес (ред. бр. 68 под е) на образецот ЗСОС-2)		
52	517, 518	Премија за соосигурување и реосигурување		
53	519	Други расходи од работи на осигурувањето и соосигурувањето		
54	570	Преносна премија на крајот на годината		
55	574	Резервирани штети на крајот на годината		
56		Вкупни расходи (43 до 55)		
57	830	Непотрошени средства на техничката премија (42 минус 56)		
58	831	Камата на резервите на сигурноста		
59		Вкупно непотрошените средства на техничката премија (57 плус 58)		
60		Загуба (56 минус 42 плус 58)		
		2. Распоред на финансискиот резултат		
		А. Распоред на непотрошените средства на техничката премија		
61		Непотрошени средства на техничката премија (ред. бр. 59)		
62		Издвојување заради исплатување на зголемените камати на основувачите на вложени средства на почетната резерва на сигурноста		
63		Издвојување во вкупниот приход на работната заедница		
64		Издвојување во резервите на сигурноста (61 минус 62 и 63)		
		Б. Покривање на загубата		
65		Вкупна загуба (ред. бр. 60)		
66		Од резервата на сигурноста на другите осигурувања		
67		Од резервниот фонд на заводот		
68		Остаток на загубата што се покрива на товар на доходот и другите фондови на заводот (65 — (66+67))		
69		На товар на доходот и фондовите на заводот (дел на ред. бр. 127 минус 156 на образецот ЗСОС-1)		
70		Од почетните резерви на сигурноста на другите осигурувања		
71		Непокриена загуба (68 минус 69 и 70)		

На _____ 1969 година

Раководител
на сметководството,

Претседател на собранието,

Директор,

Образец ЗСОС-4

СР _____ Општина _____
 Осигурителен завод _____ Место _____
 Шифра на дејноста _____

ПРЕСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА НА РЕОСИГУРУВАЊЕТО ЗА 1968 ГОДИНА

Реден број	Конто	Е Л Е М Е Н Т И	Состојба на 31 декември	
			1967 год.	1968 год.
1	2	3	4	
I. УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ				
1. Реосигурување на осигурителните заводи				
А. Приходи				
1	640, 650	Остварена техничка премија на реосигурувањето		
2	645, 655	Остварени регреси од работи на реосигурувањето		
3	646, 656	Остварена камата на депонираната премија на реосигурувањето		
4	649, 659	Други приходи од работи на реосигурувањето		
5	672	Преносна премија на реосигурувањето на почетокот на годината		
6	677, 678	Резервирани штети на реосигурувањето на почетокот на годината		
7		Вкупно приходите (1 до 6)		
Б. Расходи				
8	540, 550	Ликвидирани обврски по основ на реосигурување		
9	543, 553	Удел на реосигурувачите во трошоците на процената и регресните барања и во судските трошоци		
10	544, 554	Платена камата според договорот за реосигурување		
11	548, 558	Премија на реосигурувањето по основ на ретроцесија		
12	549, 559	Други расходи од работите на реосигурувањето		
13	572	Преносна премија на реосигурувањето на крајот на годината		
14	577, 578	Резервирани штети на реосигурувањето на крајот на годината		
15		Вкупно расходите (8 до 14)		
16		Непотрошени средства на техничката премија на реосигурувањето (7 минус 15)		
17		Загуба (15 минус 7)		
2. Реосигурување на заводот за реосигурување (ретроцесија)				
А. Приходи				
18	642, 652	Техничка премија од работи на ретроцесија		
19	643, 644, 653, 654	Приходи на техничката премија на реосигурувањето по основ на ретроцесија		
20	646, 656	Остварена камата на депонираната премија		
21	649, 659	Други приходи од работи на ретроцесија		
22	део 672	Удел на ретроцесионари во преносната премија на реосигурувачот на почетокот на годината		
23	дел 677, 678	Удел на ретроцесионари во резервираните штети на реосигурувачот на почетокот на годината		
24		Вкупно приходите (8 до 23)		
Б. Расходи				
25	дел 540 и 550	Ликвидирани обврски по основ на договор за ретроцесија		
26	дел 544, 555	Платена камата од работи на ретроцесија		
27	дел 549, 559	Други расходи по работи на ретроцесија		
28	дел 572	Удел на ретроцесионари во преносната премија на реосигурувачот на крајот на годината		
29	дел 577 и 578	Удел на ретроцесионари во резервираните штети на реосигурувачот на крајот на годината		
30		Вкупно расходите (25 до 29)		

1	2	3	4	5
31		Непотрошени средства на техничката премија од работи на ретроцесија (24 минус 30)		
32		Загуба (30 минус 24)		
		3. Реосигурување во странство (пасивно реосигурување)		
		А. Приходи		
33	дел 640 и 650	Остварена техничка премија по реосигурувања во странство		
34	663 и 664	Приходи на техничката премија по основ на реосигурување во странство		
35	дел 666	Камата на депонирана премија на странски реосигурувачи		
36	дел 669	Други приходи од странски реосигурувачи		
37	дел 672	Преносна премија на реосигурувањето на почетокот на годината		
38	дел 678	Резервирани штети на реосигурувањето на почетокот на годината		
39		Вкупно приходите (ред. бр. 33 до 38)		
		Б. Расходи		
40	568	Премија за реосигурување (ретроцесија) во странство		
41	564	Платена камата на депонирана премија на странски реосигурувачи		
42	569	Други расходи по основ на реосигурување во странство		
43	дел 572	Преносна премија на реосигурувањето на крајот на годината		
44	дел 578	Резервирани штети на реосигурувањето на крајот на годината		
45		Вкупно расходите (40 до 44)		
46		Непотрошени средства на техничката премија на реосигурувањето во странство (39 минус 45)		
47		Загуба (45 минус 39)		
		4. Реосигурување на странски осигурувачи и реосигурувачи (активно реосигурување)		
		А. Приходи		
48	660, 662	Остварена техничка премија на реосигурувањето		
49	666	Камата на депонираната премија кај странски реосигурувачи		
50	665	Остварени регреси		
51	669	Други приходи по работи на активни реосигурувања од странство		
52	дел 672	Преносна премија на реосигурувањето на почетокот на годината		
53	дел 678	Резервирани штети на реосигурувањето на почетокот на годината		
54		Вкупно приходите (48 до 53)		
		Б. Расходи		
55	560, 563	Ликвидирани обврски по основ на реосигурување на странски осигурувачи (реосигурувачи), со трошоците на процената		
56		Други расходи по основ на реосигурување на странски осигурителни организации		
57	дел 572	Преносна премија на реосигурувањето на крајот на годината		
58	дел 578	Резервирани штети на реосигурувањето на крајот на годината		
59		Вкупно расходите (55 до 58)		
60		Непотрошени средства на техничката премија на активните реосигурувања во странство (54 минус 59)		
61		Загуба (59 минус 54)		
		5. Финансиски резултат на реосигурувањето		
62		Непотрошени средства на техничката премија на реосигурувањето (16 + 31 + 46 + 60)		
63	841, 851	Камата на резервите на сигурноста на реосигурувањето		

1	2	3	4	5
64	Загуба (17+32+47+61)			
65	Вкупно непотрошените средства на техничката премија на реосигурувањето (62 плус 63 минус 64)			
66	Загуба (65 минус 62 и 63)			
II. РАСПОРЕД НА ФИНАНСИСКИОТ РЕЗУЛТАТ				
A. Непотрошени средства на техничката премија на реосигурувањето				
67	Вкупни непотрошени средства на техничката премија на реосигурувањето (ред. бр. 65)			
68	Издвојување заради исплатување на зголемената камата на основачите на вложените средства на почетната резерва на сигурноста			
69	Издвојување во вкупниот приход на работната заедница			
70	Издвојување во резервите на сигурноста на реосигурувањето (67 минус 68 и 69)			
B. Покритие на загубата				
71	Вкупна загуба (ред. бр. 66)			
72	Покритие од резервите на сигурноста на реосигурувањето			
73	Од резервниот фонд на заводот			
74	Остаток на загубата што се покрива на товар на доходот и другите фондови на заводот за реосигурување (71 минус 72 и 73)			
75	На товар на доходот и фондовите на заводот за реосигурување (ред. бр. 128 минус 157 на образецот ЗСОС-1)			
76	Од почетните резерви на сигурноста на реосигурувањето			
77	Непокриена загуба (74 минус 75 и 76)			

На _____ 1969 година

Раководител
на сметководството,

Претседател на собранието,

Директор,

Образец ЗСЗЗ-1

СР _____ Општина _____ Завод за запослување _____

Место _____ Шифра на дејноста _____

ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРЕНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ ЗА 1968 ГОДИНА

Реден број	Е Л Е М Е Н Т И	Состојба на 31 декември	
		1967 год.	1968 год.
1	2	3	4
I — Остварен придонес			
1	Придонес за запослување од општествениот сектор		
2	Придонес за запослување од приватниот сектор		
3	Придонес за запослување од работници запослени во странство		
4	Вкупно (1 до 3)		
II — Распоред на придонесот			
а) За заеднички работи на запослувањето:			
5	На републичката заедница за работи на запослувањето		
6	На покраинската заедница за работи на запослувањето		
б) На општинската заедница за работи на запослувањето:			
7	За работа на заводот		
8	За материјално обезбедување		
9	За подготвување работни гуѓе заради запослување		
10	Вкупно (5 до 9) = 4		

На _____ 1969 година

Раководител
на сметководството,

Директор,

Образец ЗС33-2

СР _____ Општина _____ Завод за запослување _____
 Место _____ Шифра на дејноста _____

**ПРИХОДИ И РАСХОДИ
 НА СРЕДСТВАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА 1968 ГОДИНА**

Реден број	Е Л Е М Е Н Т И	Состојба на 31 декември	
		1967 год.	1968 год.
1	2	3	4

А. ТЕКУЩИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ**И. Приходи**

- 1 Непотрошени средства за материјално обезбедување пренесени од претходната година
- 2 Дел на придонесот за запослување распореден за материјално обезбедување
- 3 Дотации од средствата за заеднички работи на запослувањето за материјално обезбедување
- 4 Дотации од општествено-политичките заедници за материјално обезбедување
- 5 Други приходи
- 6 **Вкупно средствата (1 до 5)**

II. Расходи

- 7 Паричен надоместок
- 8 Здравствено осигурување
- 9 Надоместок за трошоци за превоз и селидба
- 10 Други расходи
- 11 **Вкупно расходите (7 до 10)**
- 12 Непотрошени средства (6 минус 11)
- 13 **Вкупно (11 плус 12) = 6**

III. Загуба (вишок на расходите)

- 14 Вишок на расходите над приходите (11 минус 6)
- 15 Покривање на вишокот на расходите од средствата на резервата за материјално обезбедување
- 16 Покривање на вишокот на расходите од други извори
- 17 **Непокриен вишок на расходите (14 минус (15 плус 16))**

Б. ПРИКАЗ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ**И. Приходи**

- 18 Пренос на непотрошените средства од претходната година
- 19 Од распоредот на средствата за материјално обезбедување по завршната сметка за текуштата година
- 20 **Вкупно (18 плус 19)**

II. Расходи

- 21 Покривање на вишокот на расходите во трошоците на материјалното обезбедување во текуштата година = 15
- 22 Други расходи
- 23 **Вкупно расходите (21 плус 22)**
- 24 Непотрошени средства на резервата за материјално обезбедување (20—23)
- 25 **Вкупно (23 плус 24) = 20**

В. ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЛИ

- 26 На 31 декември 1968 година. Поради недостиг на средства паричниот надоместок не е исплатен за _____ лица Дин.

На _____ 1969 година

Раководител
на сметководството,

Директор,

Образец ЗСЗЗ-3

СР _____
 Општина _____
 Завод за запослување _____
 Место _____
 Шифра на дејноста _____

**ПРИХОДИ И РАСХОДИ
 НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА РАБОТНИ ЛУЃЕ ЗАРАДИ ЗАПОСЛУВАЊЕ
 ЊЕ ЗА 1968 ГОДИНА**

Реден број	Е Л Е М Е Н Т И	Состојба на 31 декември	
		1967. год.	1968. год.
1	2	3	4
I. Приходи			
1	Непотрошени средства за подготвување на работни луѓе заради запослување, пренесени од претходната година		
2	Дел од придонесот за запослување распореден за подготвување на работни луѓе заради запослување на текуштата година		
3	Дотации од средствата за заслужени работи на запослувањето за подготвување на работни луѓе заради запослување		
4	Дотации на општествено-политичките заедници за подготвување работни луѓе заради запослување		
5	Враќање на порано дадените позајмици (непосредно на работните организации или преку банка)		
6	Од дејноста на подготвување работници заради запослување		
7	Од дејноста на подготвување работни луѓе заради запослување во странство		
8	Други приходи		
9	Вкупно приходите (1 до 8)		
II. Расходи			
10	Стручно оспособување и преквалификација		
11	Парична помош за време на стручно оспособување		
12	Професионална ориентација		
13	Подигање или купување згради за сместување на центар за стручно оспособување, прифатилиште и сл.		
14	Набавка на опрема за работата на професионалната ориентација, стручното оспособување, прифаќањето и сместувањето		
15	Прифаќање и сместување на работните луѓе кои бараат запослување		
16	Специјалистички прегледи на работните луѓе кои бараат запослување		
17	Вложувања кај работните организации заради создавање можност за запослување:		
	а) непосредно вложување по пат на позајмици на работните организации		
	б) позајмици на работните организации преку деловна банка		
	в) вложување кај работните организации без враќање		
18	Други расходи		
19	Вкупно расходите (10 до 18)		
20	Непотрошени средства за подготвување на работни луѓе заради запослување (9 минус 19)		
21	Вкупно (19 плус 20) = 9		
III. Посебни показатели			
22	Побарувањето на заводот за орочени средства кај банката на 31 декември 1968 година изнесува		
23	Побарувањето на заводот за позајмени средства непосредно на работни организации на 31 декември 1968 година изнесува		
24	Вкупно (22 плус 23)		

На _____ 1969 година

Раководител
на сметководството,

Директор,

Образец ЗСЗЗ-4

СР _____ Општина _____
 Републички (покраински)
 завод за запослување _____ Место _____
 Шифра на дејноста _____

**ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА
 СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО ЗА 1968 ГОДИНА**

Реден број	Е Л Е М Е Н Т И	Состојба на 31 декември	
		1967	1968
1	2	3	4
I. Приходи			
1	Пренос на непотрошените средства за заеднички работи на запослувањето од претходната година		
2	Дел од придонесот за запослување издвоен за заеднички работи на запослувањето		
3	Дотации од општествено-политичките заедници		
4	Други приходи		
5	Вкупно (1 до 4)		

II. Расходи

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 6 | Доделено на заедниците за работи на запослувањето:
а) на општинските заедници
б) на покраинските заедници | | |
| 7 | За финансирање на активностите од заеднички интерес за сите заводи за запослување | | |
| 8 | За заседание на собранието на републичката (покраинската) заедница за работи на запослувањето | | |
| 9 | Издвоено за работата на републичкиот (покраинскиот) завод за запослување | | |
| 10 | Издвоено за работата на Сојузното биро за работи на запослувањето | | |
| 11 | Други расходи | | |
| 12 | Вкупно расходите (6 до 11) | | |
| 13 | Непотрошени средства — (5 минус 12) | | |
| 14 | Вкупно (12 + 13) = 5 | | |

На _____ 1969 година

Раководител
на сметководството,

Директор,

Образец ЗССО-1

СР _____ Општина _____
 заедница на социјалното осигурување _____ Место _____
 Фонд _____ Шифра на дејноста _____

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА

Реден бр.	Број на контото	Назив на контото	Бруто биланс		Салдо — биланс		Биланс на состојб.		Биланс на успехот	
			Должи	Побарува	Должи	Побарува	Активна	Пасива	Расходи	Приходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Финансиски резултат
(позитивен-негативен)

На _____ 1969 година

Раководител
на сметководството,Претседател
на собранието на заедницата,

Директор,

Образец ЗСОС-2

СР _____ Општина _____
 Комунална — републичка — Југословенска заедница на социјалното осигурување _____
 Место _____ Шифра на дејноста _____

РЕЗЕРВА НА ФОНДОВИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
ЗА 1968 ГОДИНА, РЕЗЕРВАНА ФОНДОТ _____

Реден број	О П И С	Состојба на 31 декември	
		1967 година	1968 година
1	2	3	4
I. Средства			
1	Пренесени средства од претходната година		
2	Издвоено од вишокот на приходите по завршната сметка на фондот		
3	Издвоено од приходите во текот на годината		
4	Други приходи		
5	Вкупно		
II. Потрошок на средствата			
6	За покритие на вишокот на расходите над приходите по завршната сметка на фондот		
7	За намирување на обврската на фондот на инвалидското и пензиското осигурување (член 120 од ОЗОФ)		
8	Вкупно		
III. Салдо на средствата на резервата			
9	Во парични средства		
10	Во вложени средства		
11	Во дадени кредити		
12	Во побарувања по основ на ненамирени обврски на фондот		
13	Во обртни средства (салдо на контото 939)		
14	Вкупно (9 до 13 односно 5 до 8)		

На _____ 1969 година
 Раководител на книговодството, Претседател на собранието, Директор,

Образец ЗСОС-3

СР _____ Општина _____
 Комунална заедница на социјалното осигурување _____
 Место _____ Шифра на дејноста _____

ДРУГИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ ШТО СЛУЖАТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА, ПРЕВЕНТИВНА И ДРУГА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ЗА 1968 ГОДИНА

Реден број	О П И С	Состојба на 31 декември	
		1967 година	1968 година
1	2	3	4
I. Средства			
1	Побарувачки промет на контото 960		
2	Побарувачко салдо на контото 285		
3	Вкупно		
II. Потрошок на средствата			
4	Долговен промет на контото — 960		
III. Салдо на средствата			
5	Во парични средства		
6	Во вложени средства		
7	Во дадени кредити		
8	Во побарувања по основ на ненамирени обврски на фондот (побарувачко салдо на контото 285 — ред. бр. 2)		
9	Вкупно (5 до 8)		

На _____ 1969 година
 Раководител на книговодството, Претседател на собранието, Директор,

Образец ЗСОС-4

СР _____ Општина _____
 Републичка заедница на социјалното осигурување _____
 Место _____ Шифра на дејноста _____

СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ЗА 1968 ГОДИНА

Реден број	О П И С	Состојба на 31 декември	
		1967 година	1968 година
1	2	3	4
I. Средства			
1	Пренесени средства од претходната година		
2	Издвоено во текот на годината		
3	Вкупно		
II. Потрошок на средствата			
4	Потрошено за закрепнување на пензионерите		
III. Салдо на средствата			
5	Во парични средства		
6	Во побарувања по основ на ненамиреци обврски на фондот		
7	Вкупно (5+6)		

На _____ 1969 година

Раководител
на сметководството,

Претседател на собрание,

Директор,

Образец ЗССО-5

СР _____ Општина _____
 Шифра на дејноста _____ Комунален завод за социјално осигурување _____

БИЛАНС НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА

Реден број	Број на конто	Назив на конто	Б р у т о — б и л а н с		С а л д о — б и л а н с	
			Должи	Побарува	Должи	Побарува
1	2	3	4	5	6	7

Вкупно:

На _____ 1969 година

Раководител
на книговодството,

Претседател
на Советот на заводот,

Директор,

605.

Врз основа на членот 69 од Законот за измени и дополненија на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДОГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА

1. Во Наредбата за определување на стопанските организации за договарање и извршување на рабо-

ти на увозот на производи на црната металургија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/68, 25/68, 26/68, 31/68, 41/68 и 49/68) во точката 2 во одредбата под 48 точката се заменува со записка и по тоа се додаваат две нови одредби, кои гласат:

„49) Фабрика вагона, Кралево,
 50) „Сатурнус“, Љубљана.“

2. Оваа наредба влегува во сила паредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 8021
 19 декември 1968 година
 Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
др **Васил Гривчев**, с. р.

606.

Врз основа на членот 91 точка 2 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64, 57/65 и 1/67) и членот 44 од Уредбата за финансиското и материјалното работење на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66 и 38/67), сојузниот секретар за финансии пропишува

У П А Т С Т В О ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ЗА 1968 ГОДИНА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

1. Органите на управата, судовите, јавните обвинувања и стручните служби на собранијата на општествено-политичките заедници и нивните органи (во понатамошниот текст: органите на управата) се должни, во смисла на одредбите од ова упатство, на крајот на годината да ги заклучат своите деловни книги и други евиденции со состојбата на 31 декември 1968 година и да состават завршната сметка за 1968 година.

2. Органите на управата ја составуваат завршната сметка врз основа на податоците од своето книговодство и други евиденции.

3. Состојбата на средствата и нивните извори органот на управата ја утврдува со попис (инвентарисување).

4. Завршната сметка на органот на управата содржи:

1) биланс на состојбата на 31 декември 1968 година (на образецот I);

2) заклучен лист на 31 декември 1968 година (на образецот II);

3) пресметка на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност (на образецот III);

4) пресметка на остварените и користените средства за посебни намени (на образецот IV);

5) движење на средствата на фондовите (на образецот V);

6) попис на состојбата на средствата и на изворите на средствата и преглед на ненамирните обврски на 31 декември 1968 година (на образецот VI);

7) преглед на бројот на запослените работници и на исплатените и пресметаните лични доходи на работниците (на образецот VII);

8) преглед на одобрените и потрошените средства по посебниот дел на буџетот (на образецот VIII);

9) извештај за работата.

5. Органот на управата кој во својот состав, во смисла на членот 24 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата, има и работни единици со самостојна пресметка за вршење стопанска дејност, за кои води посебно книговодство според единствениот контен план за стопанските организации, ја составува завршната сметка за таа дејност според прописите што важат за стопанските организации.

II. СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА

1. Биланс на состојбата на 31 декември 1968 година

6. Пополнувањето на податоците во образецот I — Биланс на состојбата на 31 декември 1968 година, се врши на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 до 56 се внесуваат податоци од соодветните конта означени во колоната 2 на овој образец.

Органите на управата под ред. бр. 1 до 56 внесуваат податоци за средствата и за изворите на средствата според состојбата утврдена со пописот на ма-

теријалните вредности, побарувањата и обврските на 31 декември 1968 година, а според класификацијата на податоците од образецот. За пополнување на овие податоци се ползуваат и расположивите евиденции за состојбата на тие средства и нивните извори, како и изводите за состојбата на сметката кај Службата на општественото книговодство (во понатамошниот текст: Службата и Банките);

2) под ред. бр. 7, 8 и 19 се внесуваат книговодствените отписи пресметани на крајот на годината со примена на стопите за амортизација пропишани со Законот за стопите на амортизацијата на основните средства на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66, 40/68 и 50/68);

3) под ред. бр. 11, 12 и 22 се внесуваат и средствата на пресметаната и уплатена амортизација по стопите пропишани од страна на општествено-политичката заедница, ако е со прописите на општествено-политичката заедница воведена амортизација на предмети на опрема или на предмети од заедничка потрошувачка;

4) под ред. бр. 35 се внесуваат преплатените износи на средствата по обврските на органот на управата, ако соодветните конта од колоната 2 на овој образец покажуваат долгово салдо поради преплата на создадените обврски;

5) под ред. бр. 38 се искажува состојбата на залихите на материјал и ситен инвентар за редовната дејност и состојбата на залихите на материјал и ситен инвентар на стопанските дејности од помал обем кои во смисла на членот 35 став 7 од Правилникот за книговодството и контниот план на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/67) не се сметаат како стопански дејности. Ако некој орган на управата преку посебните аналитички конта на синтетичките конта 312 и 362 евидентирал залихи и промет на материјал и ситен инвентар на стопански дејности од помал обем, под овој реден број ја искажува состојбата на залихите на материјал и ситен инвентар евидентирана на посебните аналитички конта на синтетичките конта 312 и 362;

6) под ред. бр. 43, 48 и 51 се внесуваат и средствата што се распоредени во тие фондови врз основа на конечната распределба по завршната сметка;

7) кај сојузните органи на управата и органите на управата на другите општествено-политички заедници што одлучиле приходите на буџетот остварени во 1968 година, а уплатени во буџетот до 31 јануари 1969 година, да ги користат на начинот предвиден во членот 164б ст. 1 и 2 на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67 и 30/68), состојбата на средствата на 31 декември 1968 година на жиро-сметката од редовната дејност, на жиро-сметките за посебни намени, на жиро-сметката на фондот на опремата и на жиро-сметките на другите фондови на органите на управата, ја сочинуваат средствата на тие сметки на 31 декември 1968 година наголемени за средствата распоредени на тие сметки до 31 јануари 1969 година, во смисла на членот 164б од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници.

Средствата примени во текот на јануари 1969 година врз основа на членот 164б на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, органите на управата ќе ги прокнижат во своето книговодство под 31 декември 1968 година со одобрување соодветните конта на приходите од буџетот по основ на редовната дејност, посебните намени и фондови на органите на управата на товар на општествено-политичката заедница, додека книжењата по изводот на банката ќе ги спроведат со задолжување на жиро-сметката на редовната дејност, жиро-сметката на посебните намени и жиро-сметката на фондовите, во корист на соодветните конта на општествено-политичката заедница во текуштите книжења во јануари 1969 година.

2. Заклучен лист на 31 декември 1968 година

7. Во образецот II — Заклучен лист на 31 декември 1968 година, се внесува состојбата по сите пропишани синтетички конта, и тоа по овој ред како што е пропишано во Правилникот за книговодството и контниот план на органите на управата.

Сите конта што се отворени при расчленувањето на билансот на конта или во текот на годината, се запишуваат по ред во овој образец, без оглед на тоа дали тие конта искажуваат некоја состојба (салдо) или се израмнети.

3. Пресметка на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност

8. Во образецот III — Пресметка на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност, се искажуваат: извршената пресметка на остварените и потрошените средства за вршење на редовната дејност и конечната распределба на средствата за вршење на редовната дејност на лични расходи, за издвојување во фондови, за пренос во наредната година и за уплатување во буџетот.

Во образецот III се внесуваат врз основа на книговодствените податоци од соодветните конта, и тоа:

1) под ред. бр. 1 — пренесените средства што во конечната распределба на средствата според завршената сметка за 1967 година се распоредени за финансирање на редовната дејност во наредната година. Под овој реден број се искажува почетната состојба на контото 702;

2) под ред. бр. 2 — средствата од буџетот на општествено-политичката заедница пренесени во текот на годината на жиро-сметката на органот на управата како средства за вршење на неговата редовна дејност.

Под овој реден број се искажува состојбата на примените средства од буџетот во текот на текушата година, искажана на побарувачката страна на контото 700.

Органите на управата што вршат работи за повеќе општествено-политички заедници (заеднички органи) и на кои средства за вршење на редовната дејност им се обезбедуваат од буџетите на повеќе општествено-политички заедници, должни се како прилог кон образецот III да изработат спецификација на средствата од ред. бр. 2, со износите што ги примиле за вршење на редовната дејност од буџетот на секоја одделна општествено-политичка заедница;

3) под ред. бр. 3 — остварените сопствени приходи на органот на управата што општествено-политичката заедница, во смисла на членот 17 став 2 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата, му ги отстапила на органот на управата како средства за вршење на неговата редовна дејност.

Под овој реден број се искажуваат остварените сопствени приходи на крајот на годината на контото 701;

4) под ред. бр. 4 — остварените вонредни приходи и остварените приходи од стопански дејности од помал обем кои, во смисла на членот 35 став 7 на Правилникот за книговодството и контниот план на органите на управата, не се сметаат како стопански дејности.

Под овој реден број се искажуваат остварените вонредни приходи искажани на посебното аналитичко конто на синтетичкото конто 750 од стопанска дејност од помал обем, намалени за состојбата на крајот на годината на контото 120 по истиот основ;

5) во остварените средства за вршење на редовната дејност во завршената сметка не се искажуваат побарувањата што не се наплатени до 31 декември 1968 година;

6) под ред. бр. 6 — извршените набавки на потрошен материјал и ситен инвентар и извршените услуги, кои во смисла на членот 63 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата се сметаат како материјални трошоци.

Под овој реден број се искажува состојбата на крајот на годината на контата 712, 713, 714 и 781. Органите на управата што вршеле и стопанска дејност од помал обем која не се смета за стопанска дејност во смисла на членот 24 на Основниот закон за средствата за работа на органите на управата односно во смисла на членот 35 став 7 на Правилникот за книговодството и контниот план на органите на управата, под овој реден број ја искажуваат и состојбата на посебните аналитички конта на синтетичките конта 760 и 762 за извршените набавки и услуги на стопански дејности од помал обем;

7) под ред. бр. 7 — пресметаната амортизација за текушата година, ако е со прописите на општествено-политичката заедница воведена амортизација на предмети на опрема.

Под овој реден број се искажува состојбата на пресметаната амортизација на крајот на годината искажана на контата 715 и 761 за стопанска дејност од помал обем;

8) под ред. бр. 8 и 9 — исплатените надоместоци на трошоците за извршени службени патувања, надоместоци за селидбени трошоци и надоместоци на трошоците поради одвоен живот од семејството.

Под овој реден број се искажува состојбата на крајот на годината на соодветните аналитички конта од групите на контата 71 и 76 за стопански дејности од помал обем, ако органите на управата ги книжиле трошоците на стопанските дејности од помал обем преку групата на контата 76;

9) под ред. бр. 10 — придонесот за Скопје пресметан на извршените набавки на материјал, ситен инвентар и извршените услуги, прокнижен на соодветните аналитички конта на синтетичките конта 712, 713, 714 и 781, а за стопанските дејности од помал обем — на аналитичките конта на синтетичките конта 760 и 762;

10) под ред. бр. 11 — средствата што се предвидени со финансискиот план на органот на управата за покривање на непредвидените и недоволно предвидените потреби за вршење на редовната дејност. Овие средства се искажуваат само во колоната „Предвидено според финансискиот план“;

11) под ред. бр. 13 — средствата кои со завршената сметка на органот на управата, врз основа на конечната распределба на средствата за вршење на редовната дејност, се распоредуваат на лични расходи и на фондовите на органот на управата, за пренос во наредната година и за уплатување во буџетот.

Под овој реден број се искажува состојбата на контото 791, која се добива по спроведено пренесување на средствата односно задолжување на соодветните конта на групите конта 70, 71 и 78;

12) под ред. бр. 14 до 17 — исплатените износи на аконтации на лични доходи и други лични примања, со соодветните придонеси од личните доходи и спрема личните доходи, заклучно со 31 декември 1968 година. Ако некој орган на управата пресметаните аконтации на личните доходи за декември не ги исплатил до 31 декември 1968 година, пресметаните аконтации на личните доходи за декември тој нема да ги искаже под ред. бр. 14 туку под ред. бр. 18.

Под соодветните редни броеви од 14 до 17 се искажуваат и извршените исплати на личните доходи што произлегуваат од поранешните години, а што се утврдени и намирани дури во 1968 година.

Под овие редни броеви се искажуваат прокнижените износи на соодветните конта 710, 711 и 765 за стопанските дејности од помал обем односно на соодветните конта на групите конта 24 и 25 на име извршени исплати на аконтации на личните доходи

од средствата за редовната дејност и на придонесите од личните доходи и спрема личните доходи;

13) под ред. бр. 18 — разликата помеѓу исплатените аконтации на личните доходи до 31 декември 1968 година и остварените лични доходи, која треба да им се исплати на работниците врз основа на одлука за конечната распределба според завршната сметка, ако аконтациите на личните доходи исплатени во текот на годината се помали од вкупниот износ на остварените лични доходи според конечната распределба на средствата за вршење на редовната дејност според завршната сметка за 1968 година. Во овој износ се опфаќаат и придонесите од личните доходи и спрема личните доходи.

Под овој реден број се искажува износот на пресметаните лични доходи (со придонесите од личните доходи и спрема личните доходи) прокнижен на контото 246, по спроведеното книжење на распоредот на резултатите од финансирањето на редовната дејност;

14) под ред. бр. 20, 21 и 22 — средствата што се распоредени во тие фондови со завршната сметка за 1968 година врз основа на конечната распределба на средствата за вршење на редовната дејност. Под тие редни броеви се искажуваат износите кои преку контото 791 се прокнижени на соодветните конта 900, 940 и 980;

15) под ред. бр. 24 — соодветниот дел од средствата за вршење на редовната дејност што ги пренесува органот на управата во наредната година заради извршување на обврските односно задачите за кои му биле обезбедени тие средства, а кои обврски односно задачи тој не ги извршил до 31 декември 1968 година.

Под овој реден број, по спроведениот распоред на книжењата на резултатите од средствата за финансирање на редовната дејност на контото 791, се искажува прокнижениот износ на контото 702;

16) под ред. бр. 25 — непотрошениот дел од средствата за вршење на редовната дејност што се враќаат во буџетот врз основа на одлука на Собранието на општествено-политичката заедница односно по одлука на органот на управата.

Под овој реден број, по спроведениот распоред на книжењето на резултатите од средствата за финансирање на редовната дејност, се искажува износот кој се уплатува во буџетот а кој е прокнижен на контото 279;

17) под ред. бр. 27 — вкупно исплатениот и пресметан придонес за Скопје од личниот доход од работен однос и од другите лични примања, на кои се пресметува и се уплатува овој придонес, искажани под ред. бр. 14 до 18 односно под ред. бр. 19.

Под овој реден број се искажува прокнижениот износ на име придонес за Скопје на контата 710, 711 и 765 за стопанските дејности од помал обем, односно на контото 256 од средствата за редовната дејност;

18) под ред. бр. 28 — дел од средствата издвоени за станбена изградба што се уплатуваат на посебна сметка за покривање на разликата во станарината (субвенционирање) и дел од средствата издвоени за станбена изградба што се внесуваат во фондот на заедничката потрошувачка, пресметани на личните доходи и другите лични примања искажани под ред. бр. 14 до 18 односно под ред. бр. 19.

Под овој реден број се искажуваат износите прокнижени на аналитичките конта на синтетичкото конто 258.

9. Покрај пресметката на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност која се составува за органот на управата во целост, на начинот од точката 8 на ова упатство, органот на управата може да состави и пресметка на остварените и користените средства за вршење на редовната дејност по работни единици — ако е финансискиот план на органот на управата составен по работни единици во смисла на точ. 11 и 12 од

Упатството за начинот на составување на финансискиот план и пресметката за користење на средствата за посебни намени на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/64).

4. Пресметка на остварените и користените средства за посебни намени

10. Во образецот IV — Пресметка на остварените и користените средства за посебни намени, се искажуваат средствата што на органот на управата му се обезбедени за посебни намени, без оглед на тоа дали тие средства се користат непосредно од буџетот или по пат на посебна сметка, како и без оглед на тоа дали органот на управата ги користи тие средства за извршување на своите посебни задачи или само се појавува како носител на средствата за посебни намени па ги распоредува понатаму (средства за дејноста на општествено-политичките организации и здруженијата на граѓани, средства за вршење определени услуги на установи на општествени служби и сл.).

Пресметката на остварените и користените средства за посебни намени се искажува за секоја одделна основна намена посебно на одделен образец IV, без оглед на тоа дали обезбедените средства за посебни намени се користени по пат на акредитив, врз основа на донесена претсметка за користење на средствата за посебни намени (ако е определено со актот на Собранието на општествено-политичката заедница да се донесува претсметка) или непосредно преку посебната сметка.

Ако средствата за посебни намени што се предвидени во буџетот за набавка на опрема, согласно одлуката на Собранието на општествено-политичката заедница, се пренесени во фондот на опремата на органот на управата, тие не се искажуваат во образецот IV, туку во образецот V, во колоната 6.

Во завршната сметка на органот на управата не се искажуваат оние средства за посебни намени што се распоредени во буџетот на општествено-политичката заедница како дополнителни средства (дотации) што им се даваат на други општествено-политички заедници.

Врз основа на составените поединечни пресметки за користењето на средствата за секоја одделна посебна намена, органот на управата составува збирна пресметка на остварените и користените средства за посебни намени, за чии прилози се сметаат сите поединечни пресметки врз основа на кои е составена оваа збирна пресметка.

Во образецот IV се внесуваат, и тоа:

1) под ред. бр. 1 — пренесените непотрошени средства од посебната сметка на органот на управата од 1967 година, ако е во општиот дел на буџетот или со посебна одлука на Собранието на општествено-политичката заедница определено непотрошените средства од посебната сметка на органот на управата да се пренесат и да се користат во наредната година.

Под овој реден број се искажува прокнижениот износ на посебното аналитичко конто 105 односно прокнижената почетна состојба на соодветното аналитичко конто на синтетичкото конто 721 во 1968 година;

2) под ред. бр. 2 — средствата одобрени на органот на управата за посебни намени во буџетот за 1968 година, а кои се користат непосредно од буџетот или заради користење му се пренесени на посебна сметка;

Под овој реден број се искажува износот прокнижен на посебните аналитички конта на синтетичките конта 720 и 721, по одбивање на износот на пренесените средства според завршната сметка за 1967 година прокнижен на овие конта;

3) под ред. бр. 3 — средствата од приходите што ги остварил органот на управата со својата дејност, ако е со актот на Собранието на општествено-поли-

тичката заедница определено тие приходи да се користат како средства за посебни намени.

Под овој реден број се искажува прокнижениот износ на посебното аналитичко konto 721 односно на долговната страна на контото 779 — за дел на остварените приходи што се распоредени, во текот на годината, за посебни намени;

4) под ред. бр. 4 — разни непредвидени средства што не се искажани под ред. бр. 1 до 3 на овој образец, а кои се евидентирани на посебни аналитички conta на синтетичкото konto 721.

Во секој поединечен образец IV во колоната 2 под ред. бр. 2 се искажува и бројот на позицијата под која во посебниот дел на буџетот се распоредени средствата за таа намена, а во збирниот образец IV се искажуваат сите броеви на позицијата од поединечните обрасци односно сите броеви на позициите на распоредните групи од посебниот дел на буџетот во кои се распоредени средствата за посебни намени на односниот орган на управата;

5) под ред. бр. 6 до 20 — потрошокот на средствата по видовите на посебните намени.

Потрошокот на овие средства е евидентиран на посебните аналитички conta на групата conta 73 (без контото 739);

6) под ред. бр. 22 — непотрошените парични средства за посебни намени што се пренесуваат во буџетот по истекот на 1968 година, а кои се прокнижени на долговната страна на контото 739;

7) под ред. бр. 23 — средствата определени за пренос во наредната година, ако е во општиот дел на буџетот или со посебен акт на собранието на општествено-политичката заедница определено непотрошените средства за посебни намени да можат да се користат во наредната година.

Под овој реден број се искажува износот прокнижен на долговната страна на контото 739.

5. Движење на средствата на фондовите

11. Движењето и состојбата на средствата на фондовите на почетокот и на крајот на 1968 година се искажуваат во образецот В — Движење на средствата на фондовите.

Во тој образец се внесуваат, и тоа:

1) под ред. бр. 1 — паричните средства на сметката на овие фондови на 1 јануари 1968 година и средствата кои врз основа на конечната распределба на средствата за вршење на редовната дејност според завршната сметка за 1967 година во текот на текушата година се пренесени во фондот на опремата, во фондот на заедничката потрошувачка и во резервниот фонд.

Во средствата пренесени од претходната година не се искажуваат средствата што на 31 декември 1967 година се наоѓале издвоени како орочени средства, ниту средствата на невратените дадени кредити од фондот на 31 декември 1967 година.

Под овој реден број се искажува состојбата на крајот на 1967 година односно на почетокот на 1968 година на соодветните conta 021, 048 и 080. Покрај овие износи што ја претставуваат состојбата — салдото на посебните сметки на фондовите на почетокот на годината, под овој реден број се искажуваат и износите прокнижени на: контото 900 — за износот распореден во фондот на опремата, контото 940 — за износот распореден во фондот на заедничката потрошувачка и контото 980 — за износот распореден во резервниот фонд, врз основа на извршениот распоред на резултатите од финансирањето на редовната дејност за 1967 година;

2) под ред. бр. 2 до 4 — состојбата на 1 јануари 1968 година на невратените дадени кредити од фондот, издвоените орочени средства на фондот и средствата издвоени за исплатите за инвестиции (издвоени средства за електроенергетски објекти, депонирани гарантни износи и др.);

3) под ред. бр. 5 — вредностите на подвижните

предмети на опремата и подвижните и недвижните предмети на заедничката потрошувачка по спроведениот книговодствен отпис на тие предмети;

4) под ред. бр. 7 — средствата што се непосредно од буџетот пренесени во текот на годината во корист на фондовите, заради извршување определени задачи односно набавки, а кои се прокнижени во текот на годината на соодветните аналитички conta на синтетичките conta 021, 048 и 080.

Под ред. бр. 7 во колоната 5 се искажуваат сите броеви на позициите на распоредните групи на посебниот дел од буџетот во кои се распоредени тие средства;

5) под ред. бр. 8 — средствата од приходите или од дел од приходите што ги остварил органот на управата со својата дејност, ако е со актот на собранието на општествено-политичката заедница определено средствата од тие приходи да се внесуваат во фондови.

Под овој реден број искажаните средства одобрени на органот на управата за посебни намени прокнижени се преку проодните аналитички conta на синтетичкото konto 729;

6) под ред. бр. 9 — паричните средства пренесени од страна на друг орган на управата, во смисла на членот 37 односно 52 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата, во корист на фондот на опремата односно на фонд на заедничката потрошувачка заради здружување на тие средства со цел за заедничко користење;

7) под ред. бр. 10 — наплатените камати по кредитите дадени на работниците од фондот на заедничката потрошувачка, во смисла на членот 165а од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68 и 50/68) — за купување станови, за изградба на нови или довршување и доградба на постојните станбени згради и станови, и за полагање учество за добивање од банка кредит за станбена изградба, како и примените камати по орочените средства;

8) под ред. бр. 12 — другите парични средства пренесени во корист на фондовите на органот на управата по разни основи, како: средствата на уплатената амортизација за предмети на опремата и предмети на заедничката потрошувачка, ако е со прописите на општествено-политичката заедница воведена амортизација на предмети на опрема односно предмети од заедничка потрошувачка; паричните средства што ги остварил органот на управата со давање во закуп предмети на опрема односно предмети од заедничка потрошувачка, ако со прописите на општествено-политичката заедница не е определена поинаку намена на тие средства, и др.;

9) под ред. бр. 13 — средствата кои со завршната сметка за 1968 година, врз основа на конечната распределба на средствата за вршење на редовната дејност, се распоредени во фондовите, а кои се прокнижени (одобрени) на контата: 900 — за износот распореден во фондот на опремата, 940 — за износот распореден во фондот на заедничката потрошувачка и 980 — за износот распореден во резервниот фонд;

10) под ред. бр. 16 до 22 — потрошените средства по намените предвидени во тие редни броеви во 1968 година.

6. Попис на состојбата на средствата и на изворите на средствата и преглед на иенамирнените обврски на 31 декември 1968 година

12. Органот на управата е должен според одредбите од Правилникот за пописот (инвентарисањето) кај корисниците на општествените средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/66) да изврши попис на сите средства што ги управува, со состојба на 31 декември 1968 година.

Членовите на комисијата за попис ги именуваат советот на работната заедница и старејината на органот на управата од редот на членовите на работната заедница.

Списокот на ненамирените обврски и побарувањата се составува на посебни пописни листи за обврските и побарувањата што произлегуваат од вршењето на редовната дејност на органот на управата, а на посебни пописни листи — за обврските и побарувањата што произлегуваат од средствата определени за посебни намени.

Во списокот на ненамирените обврски и побарувањата се внесуваат сите побарувања на органот на управата по пописот на 31 декември 1968 година (од купувачи, дадени аконтации за службен пат, извршени исплати за боледување над 30 дена и сл.) и состојбата на сите обврски на органот на управата утврдена со потписот на 31 декември 1968 година и состојба на сите кредити што ги користи органот на управата, (која, по правило, се утврдува со изводот од банката), на обврските по набавките на материјал и ситен инвентар и сл.

Врз основа на податоците добиени со пописот се пополнува образецот VI — Преглед на ненамирените обврски на 31 декември 1968 година.

13. Органите на управата на кои, во смисла на членот 164б од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, им се пренесени средства на посебни сметки или непосредно од буџетот им се ставени на користење за посебни намени односно во корист на нивните фондови, во образецот VI како обврски односно ненамирени обврски по посебните намени и по обврските на фондите, го искажуваат износот на обврските утврден со пописот на 31 декември 1968 година, намален за износот на обврските што ги исплатил органот на управата до 31 јануари 1969 година од средствата што му се распоредени до 31 јануари 1969 година во смисла на членот 164б од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници за посебните намени односно во корист на фондите.

— за првата категорија:	15 работници	×	12 месеци	=	180 месеци-работници
— за третата категорија:	25 работници	×	12 месеци	=	300 месеци-работници
— за четвртата категорија:	8 работници	×	12 месеци	=	96 месеци-работници
Вкупно:	48 работници	×	12 месеци	=	576 месеци-работници

На пресметаниот број месеци-работници за работниците што во текот на целата година биле запослени во органот на управата се додава и бројот на месеците-работници пресметан за оние работници кои во текот на годината засновале работен однос во органот на управата.

— за првата категорија:	2 работника	×	10 месеци	=	20 месеци-работници
— за третата категорија:	3 работника	×	9 месеци	=	27 месеци-работници

За пресметаниот број месеци-работници за запослените стручни работници во текот на годината се зголемува бројот на месеците-работници што во текот на целата година биле запослени во органот на управата, така што по оваа корекција бројот на месеци-работници да изнесува:

— првата категорија =	200 месеци-работници (180 + 20)
— третата категорија =	327 месеци-работници (300 + 27)
— четвртата категорија =	96 месеци-работници

Вкупно: 623 месеци-работници

Но, бидејќи во органот на управата имало работници што биле на непрекинато боледување по-

7. Преглед на бројот на запослените работници и на исплатените и пресметаните лични доходи на работниците

14. Врз основа на податоците од исправите за исплатените лични доходи се пополнува образецот VII — Преглед на бројот на запослените работници и на исплатените и пресметаните лични доходи на работниците.

Во одделни колони на овој образец се внесуваат, и тоа:

1) во колоната 2 — вкупниот број на месеците што ги поминале на работа работниците на органот на управата. Како време поминато на работа се подразбира, покрај ефективно поминатото време на работа, и времето што го поминале работниците на боледување до 30 дена, на годишен одмор, како и на платено отсуство од работа.

Времето поминато на боледување над 30 дена за кое работникот примил надоместок на личниот доход, како и времето поминато на неплатено отсуство од работа, не се зема предвид при пресметувањето на бројот на месеците-работници.

Бројот на месеците-работници се утврдува според категориите на запослените работници од колоната 1.

Во органите на управата кај кои немало поголема флукутација на работници може при пресметувањето на бројот на месеците-работници да се тргне од годината како целост (12 месеци) и прво да се пресмета бројот на месеците-работници (по категории) за оние работници што во текот на целата година биле во работен однос кај органот на управата.

Пример:

Од стручните работници во текот на целата година имало запослени во органот на управата: 15 работници со висока стручна подготовка, 25 работници со средна стручна подготовка и 8 работници со низа стручна подготовка, — вкупно 48 стручни работници. За овие стручни работници бројот на месеците-работници според категориите на стручната подготовка изнесува:

Пример:

Од 1 март работен однос засновале и биле запослени до крајот на годината 2 работника со висока стручна подготовка, а од 1 април — 3 работника со средна стручна подготовка. Бројот на месеците-работници за овие работници запослени во текот на годината кај органот на управата изнесува:

Вкупно: 47 месеци-работници

долго од 30 дена и на неплатено отсуство од работа, бројот на месеците-работници пресметан на горниот начин треба да се намали за времето поминато на непрекинато боледување подолго од 30 дена и на неплатено отсуство од работа.

Бројот на месеците-работници за времето поминато на непрекинато боледување подолго од 30 дена се добива на тој начин што собраниот број денови на непрекинато боледување подолго од 30 дена на сите работници од определена категорија ќе се подели со 30 (дена). Добиениот резултат го претставува бројот на месеците-работници за кој треба да се намали бројот на месеците-работници по категориите на стручната подготовка на работниците, пресметан на начинот прикажан во примерите наведени во оваа точка. Исто така, бројот на месеците-работници пре-

сметан според тие примери треба да се намали за времето што работниците го поминале на неплатено отсуство од работа и за времето на престанокот на работата во текот на годината. Бројот на месеците-работници за времето поминато на неплатено отсуство и за времето на престанокот на работата се пресметува на истиот начин кој се пресметува бројот на месеците-работници за времето поминато на непрекинато боледување подолго од 30 дена.

Меѓутоа, органите на управата кај кои имало поголема флукуација на работници, како и почести случаи на непрекинато боледување над 30 дена и неплатено отсуство од работа, заради поточно утврдување на просечните лични доходи, пресметувањето на бројот на месеците-работници треба да го вршат по месеци.

Пример:

Од платниот список за јануари е утврдено дека во текот на целиот месец на ефективна работа имало 16 работници со висока стручна подготовка, што прави 16 месеци-работници. Покрај тоа, утврдено е дека двајца работници со висока стручна подготовка засновале работен однос и стапиле на работа на 16 јануари. За тие двајца работници бројот на месеците-работници се добива на тој начин што вкупниот број на деновите што тие ги поминале на работа ќе се подели со 30 (дена). Во овој случај времето поминато на работа за тие двајца работници изнесува $32 (16 \times 2)$, што поделено со 30 (дена) дава 1,07 месеци-работници (0,07 може да се занемари).

Значи, во органот на управата во текот на јануари имало 17 месеци-работници ($16 + 1$).

Во февруари сите 18 работници со висока стручна подготовка биле на работа, а покрај тоа на 9 февруари од боледување подолго од 30 дена се вратиле двајца работници со висока стручна подготовка.

Ако бројот на ефективните денови поминати на работа во февруари, кој за овие двајца работници изнесува 40 дена ($20 \text{ дена} \times 2 \text{ работника}$), го поделиме со 30 (дена), ќе добиеме 1,33 месеци-работници.

Значи, во февруари вкупниот број на месеците-работници за работниците со висока стручна подготовка изнесува 19,33 ($18 + 1,33$).

На истиот начин се пресметува бројот на месеците-работници и за другите месеци до крајот на годината — по категориите на стручна подготовка на работниците. Добениот збир на месеците-работници за сите 12 месеци на 1968 година, намален за бројот на месеците-работници пресметан за времето поминато на непрекинато боледување подолго од 30 дена и за времето поминато на неплатено отсуство од работа, го претставува бројот на месеците-работници кој се искажува во колоната 2;

2) во колоната 3 — аконтациите на нето личните доходи исплатени на работниците до 31 декември 1968 година за работата во редовното работно време во таа година;

3) во колоната 4 — остварените нето лични доходи според завршната сметка за текуштата година над износот на исплатените аконтации на нето личните доходи до 31 декември 1968 година за работата во таа година;

4) во колоната 6 — исплатените износи на нето личните доходи за остварена дополнителна работа;

5) во колоните 8 и 9 — просечниот месечен износ на нето личните доходи по еден работник, кој се добива со делење на нето личните доходи искажани во колоната 5, односно на вкупните нето лични доходи искажани во колоната 7, со искажаниот вкупен број на месеците-работници од колоната 2 на овој образец;

6) во колоните 10 и 11 — бројот на запослените работници на 1 јануари односно 31 декември 1968 година, вклучувајќи ги во двата случаја и работниците што се набале тогаш на боледување, како и на платено или неплатено отсуство од работа.

Колоните предвидени во овој образец се пополнуваат по категориите на запослени работници, според нивната стручна подготовка односно според квалификациите од колоната 1.

Под ред. бр. 1 се искажуваат податоци за функционерите што раководат со сојузни и републички органи на управата, за замениците на функционерите, помошниците и советниците на функционерите, како и за претседателите, потпретседателите и секретарите на општини. Според тоа, категоријата „функционери“ ги опфаќа оние работници што ги именува односно назначува и чија височина на личните доходи ја определува собранието или извршниот совет, односно работната заедница по овластување на извршниот совет на општествено-политичката заедница.

За другите работници се искажуваат податоци по категориите на стручната подготовка што ја имаат тие.

8. Преглед на одобрените и потрошените средства по посебниот дел на буџетот

15. Сојузните органи на управата, покрај образците I до VII, задолжително го пополнуваат и образецот VIII — Преглед на одобрените и потрошените средства по посебниот дел на буџетот.

Органите на управата на другите општествено-политички заедници надлежни за работите на буџетот можат да бараат од органите на управата на односната општествено-политичка заедница да им достават, кон завршната сметка, и пополнет образец VIII.

9. Искажување на приходите на буџетот распоредени на органите на управата врз основа на членот 164-б од Законот за финансирање на општествено-политичките заедници

16. Во завршните сметки на сојузните органи на управата и завршните сметки на органите на управата и другите општествено-политички заедници што одлучиле приходите на буџетот остварени во 1968 година, а уплатени во буџетот до 31 јануари 1969 година, да ги користат на начинот предвиден во членот 164-б ст. 1 и 2 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, се искажуваат и средствата што од приходите на буџетот остварени до 31 декември 1968 година им се пренесени на органите на управата до 31 јануари 1969 година на нивната жиро-сметка за вршење на редовната дејност, односно што им се пренесени на посебни сметки или им се ставени на користење непосредно од буџетот за посебни намени, како и средствата пренесени до 31 јануари 1969 година непосредно од буџетот во корист на фондовите на органите на управата заради извршување на определени задачи односно набавки.

Одобрените средства од буџетот што им се пренесени на органите на управата до 31 јануари 1969 година во смисла на ставот 1 на оваа точка, се искажуваат во завршните сметки на следниот начин:

1) органите на управата на кои тие средства им се пренесени на жиро-сметката за вршење на редовната дејност ги искажуваат пренесените средства во образецот III под ред. бр. 2, заедно со средствата што им се пренесени од буџетот до 31 декември 1968 година.

Од средствата пренесени на органите на управата во смисла на членот 164-б од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници не можат да се вршат нови набавки за вршење на редовната дејност на органот на управата. Тие средства органот на управата може да ги користи до 31 јануари 1969 година за исплатување на обврските утврдени со пописот на 31 декември 1968 година.

Обврските исплатени во текот на јануари 1969 година на товар на тие средства, во 1969 година ќе се книжат како исплати на соодветните обврски сторени во поранешните години;

2) органите на управата на кои тие средства им се пренесени на користење за посебни намени, ги искажуваат во образецот IV под ред. бр. 2, покрај средствата што им се пренесени на посебна сметка или се користени непосредно од буџетот до 31 декември 1968 година, и средствата што им се пренесени на посебната сметка или се користени непосредно од буџетот до 31 јануари 1969 година од приходите на буџетот остварени до 31 декември 1968 година, а уплатени во буџетот до 31 јануари 1969 година;

3) органите на управата на кои тие средства им се пренесени од буџетот во корист на нивните фондови, ги искажуваат во образецот V под ред. бр. 7, покрај средствата што се пренесени во корист на фондовите непосредно од буџетот до 31 декември 1968 година, и средствата што се пренесени непосредно од буџетот во корист на фондовите до 31 јануари 1969 година од приходите на буџетот остварени до 31 декември 1968 година, а уплатени во буџетот до 31 јануари 1969 година;

4) средствата пренесени во смисла на членот 164-б на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, органот на управата може да ги користи до 31 јануари 1969 година за исплатување на обврските по посебните намени односно по обврските на фондовите, што органот на управата не ги намирал до 31 декември 1968 година.

Обврските по посебните намени односно обврските на фондовите уврдени со пописот на 31 декември 1968 година, се намалуваат за извршените исплати на тие обврски во текот на јануари 1969 година од средствата пренесени според членот 164-б на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници;

5) создадените а непамирени обврски на посебните намени и фондови до 31 декември 1968 година, што ќе се исплатат од средствата пренесени во смисла на членот 164-б на Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници се сметаат како потрошок на средства во 1968 година и се искажуваат во соодветните видови на потрошок на средства во образецот IV односно во соодветните видови на потрошок на средства во образецот V.

10. Извештај за работата

17. Извештајот за работата органот на управата го составува на начинот и во обемот што одговараат на неговите потреби и на потребите на општествено-политичката заедница во чиј буџет се обезбедуваат средствата за неговата работа.

Извештајот за работата треба особено да опфати податоци: за извршувањето на програмата за работа и за елементите што придонесле органот на управата да ја изврши односно да не ја изврши програмата за работа; за усогласеноста на одобрените средства на органот на управата во буџетот на општествено-политичката заедница со задачите поставени од страна на собранието на општествено-политичката заедница; за состојбата и движењето на фондовите на органот на управата и за употребата на средствата на фондовите во текот на годината; за усвоените мерила за конечна распределба на средствата според завршната сметка за вршење на редовната дејност на лични доходи и на фондовите; за состојбата на кадрите; за условите на работата, како и други податоци од значење за работата на органот на управата.

III. ДОНЕСУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА

18. Завршната сметка на органот на управата за 1968 година ја донесуваат старешината на органот на управата и советот на работната заедница, и тоа до 15 февруари 1969 година за изминатата година, во смисла за чл. 72 и 79 од Основниот закон за средствата на работа на органите на управата.

Нацртот на завршната сметка советот на работната заедницата е должен да ја изнесе пред членовите на работната заедница, чии забелешки и предлози во однос на тој нацрт задолжително се разгледуваат при нејзиното донесување.

19. Во записникот од седницата на која се разгледува завршната сметка се внесуваат и донесените заклучоци по забелешките на членовите на советот на работната заедница и старешината на органот на управата во однос на завршната сметка, како и одлуката на старешината на органот на управата и советот на работната заедница во поглед на завршната сметка.

20. По усвојувањето на завршната сметка од старешината на органот на управата и советот на работната заедница, усвоената завршна сметка му се доставува на органот на управата надлежен за работите на буџетот во рок од 15 дена од денот на усвојувањето.

Во рокот од ставот 1 на оваа точка органот на управата е должен, во смисла на членот 37 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67, 54/67, 15/68 и 50/68), да ја достави усвоената завршна сметка и на Службата кај која има жиро-сметка.

Како завршна сметка, која во смисла на ст. 1 и 2 на оваа точка се доставува до органот на управата надлежен за работите на буџетот и до Службата, се подразбираат пополнетите обрасци I, II, IV, V, VI и VII и извештајот за работата, а за сојузните органи на управата — и пополнетниот образец VIII.

Покрај пополнетите обрасци наведени во ставот 3 на оваа точка, органите на управата се должни на органот на управата надлежен за работите на буџетот, како прилог кон завршната сметка, да му ги достават и следните прегледи:

- 1) преглед на извршувањето на финансискиот план;
- 2) преглед на извршувањето на посебните сметки на приходите на органот;
- 3) преглед на извршувањето на претсметката за користење на средствата за посебни намени, ако е во актот на собранието на општествено-политичката заедница со кој се обезбедуваат тие средства определено да се донесува претсметка.

21. Органите на управата што во својот состав имаат и работни единици со самостојна претсметка за вршење на стопанската дејност, му доставуваат на органот на управата надлежен за работите на буџетот и еден примерок од завршната сметка на таа работна единица составен на обрасците пропишани за стопанските организации.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

22. Обрасците I до VIII наведени во точ. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 и 15 на ова упатство отпечатени се кон ова упатство и се негов составен дел.

23. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за начинот на составување на завршната сметка на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/67 и 3/68).

24. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5—8741/1
26 декември 1968 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

ОРГАН НА УПРАВАТА _____

Образец I

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА

Реден број	Класа група или konto	О П И С	Состојба на 31 декември 1968 година
1	2	3	4
A. АКТИВА			
I. Средства на опремата и недвижностите			
1 000		Земјиште	
2 001		Градежни објекти	
3 003		Средства на опремата	
4 004		Заеднички средства на опремата и недвижностите	
5 005, 006, 008		Други средства	
6		Вкупно средствата на опремата и недвижностите (1 до 5)	
7 010		Исправка на вредноста на недвижностите	
8 011		Исправка на вредноста на опремата	
9 010, 011		Вкупно исправката на вредноста на недвижностите и опремата (7 плус 8)	
10		Сегашна вредност на недвижностите и опремата (6 минус 9)	
II. Парични средства на издвоената сметка кај Службата на општественото книговодство			
11 020		Парични средства за недвижностите	
12 021		Парични средства на фондот на опремата	
13 020, 021		Вкупно паричните средства на издвоената сметка (11 плус 12)	
III. Средства на заедничката потрошувачка			
14 040		Земјиште на заедничката потрошувачка	
15 041		Градежни објекти на заедничката потрошувачка	
16 042		Опрема на заедничката потрошувачка	
17 047		Заеднички средства на заедничката потрошувачка	
18		Вкупно (14 до 17)	
19 049		Исправка на вредноста на средствата на заедничката потрошувачка	
20		Сегашна вредност на средствата на заедничката потрошувачка (18 минус 19)	
21 046		Средства на заедничката потрошувачка во изградба и изработка	
22 048		Парични средства на фондот на заедничката потрошувачка	
23 045		Побарувања и други права од средствата на заедничката потрошувачка	
IV. Средства на постојаната резерва			
24 080		Средства на постојаната резерва	
V. Средства во пресметка			
25 100		Средства на жиро-сметката — за редовна дејност	
26 105		Средства на сметката кај Службата на општественото книговодство за посебни намени	
27 108		Други издвоени средства	
28 110		Благајна	
29 112, 113		Валутни и девизи	
30 120		Купувачи — од средствата за редовна дејност	
31 121		Купувачи — од средствата за посебни намени	

1	2	3	4
32	13	Други побарувања	
33	16	Односи на единиците во органот на управата	
34	19	Активни временски разграничувања	
35	дел 20 и 27	Преплата на добавувачите и други преплатени обврски од средствата за редовна дејност	
36	дел 20 и 27	Преплати на добавувачите и други преплатени обврски од средствата за посебни намени	
37	24, 25	Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи и спрема личните доходи	
38	310, 360, 312, 362	Материјал и ситен инвентар за редовна дејност	
39	311, 361	Материјал и ситен инвентар за посебни намени	
40		Вкупно активата (10 плус 13 плус 20 плус 21 до 39)	
		Б. ПАСИВА	
		I. Средства за редовна дејност	
41	702	Средства за редовна дејност	
		II. Средства за посебни намени	
42	72	Средства за посебни намени	
		III. Фонд на опремата	
43	900	Фонд на опремата	
44	901	Кредити за набавка на опремата	
45	902, 909	Други извори	
46		Вкупно изворите на средствата на опремата (43 до 45)	
		IV. Извори на средствата на недвижностите	
47	91	Извори на средствата на недвижностите	
		V. Извори на средствата на заедничката потрошувачка	
48	940	Фонд на заедничката потрошувачка	
49	941, 949	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка	
50		Вкупно изворите на средствата на заедничката потрошувачка (48 плус 49)	
		VI. Извори на средствата на постојаната резерва	
51	98	Резервен фонд	
		VII. Други извори	
52	дел 20, 27, 13 и 120	Обврски спрема добавувачите, други обврски и преплати на купувачите од средствата за вршење на редовната дејност	
53	дел 20, 27, 13 и 121	Обврски спрема добавувачите, други обврски и преплати на купувачите од средствата за посебни намени	
54	16 и 29	Односи на единиците во органот на управата и пасивни временски разграничувања	
55	24 и 25	Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи и спрема личните доходи	
56		Вкупно пасивата (41 плус 42 плус 46 плус 47 плус 50 до 55)	

На _____ 1969 година

Раководител на сметководството,

Претседател на советот на работната заедница,

Старешина на органот на управата,

ОРГАН НА УПРАВАТА _____

Образец II

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА

Број на оптото	Назив на коптото	Почетна состојба на 1 јануари 1968 година		Промет во 1968 година со почетна состојба		Состојба на 31 декември 1968 година	
		Активна	Пасивна	Должи	Побарува	Активна	Пасивна
1	2	3	4	5	6	7	8

На _____ 1969 година

Раководител на сметковод-
ството,Претседател на советот
на работната заедница,

Старешина на органот на управата,

ОРГАН НА УПРАВАТА _____

Образец III

ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕ-
ДОВНАТА ДЕЈНОСТ

Реден број	О П И С	Износ	
		предвидено според фи- нансискиот план	остварено односно користено според конечната пресметка
1	2	3	4

I. Средства

- 1 Средства пренесени според завршната сметка од претходната година за финансирање на редовната дејност
- 2 Средства од буџетот
- 3 Средства од сопствените приходи што се користат како средства за вршење на редовната дејност
- 4 Вонредни и други приходи
- 5 Вкупно средствата (1 до 4)

II. Потрошок на средствата

- 6 Набавки на потрошен материјал и ситен инвентар, трошоци за услуги и други разни трошоци
- 7 Амортизација според пресметката за текуштата година
- 8 Трошоци за службени патувања и надоместоци за селидбени трошоци
- 9 Надоместоци на трошоци поради одвоен живот од семејството
- 10 Придонес за Скопје од средствата за материјални расходи од општа потрошувачка
- 11 Текушта резерва
- 12 Вкупно предвидено односно потрошено (6 до 11)
- 13 Средства за распределба (5 минус 12)

1	2	3	4
III. Распределба на средствата			
14	Исплатени аконтации на личните доходи, со придонесите од личните доходи и спрема личните доходи (освен аконтациите за работа подолга од полното работно време и за дополнителна работа)		
15	Исплатени аконтации на личните доходи, со придонесите од личните доходи и спрема личните доходи, за работа подолга од полното работно време		
16	Исплатени лични доходи, со придонесите од личните доходи и спрема личните доходи, за дополнителна работа		
17	Исплатени лични примања, со придонесите од личните доходи и спрема личните доходи, по основ на граѓанскоправен однос		
18	Остварени а неисплатени лични доходи, со придонесите од личните доходи и спрема личните доходи		
19	Вкупно распоредено за лични доходи (15 до 18)		
20	За фондот на опремата		
21	За фондот на заедничката потрошувачка		
22	За резервниот фонд		
23	Вкупно за пренос во фондови (20 плус 21 плус 22)		
24	За пренос во наредната година		
25	За пренос во буџетот		
26	Вкупно распоредено (19 плус 23 до 25)		
Евидентни податоци			
27	Придонес за Скопје од личниот доход од работен однос (ред. бр. 14 до 18)		
28	Средства издвоени за станбена изградба:		
	а) за покрите на разликата во станарината		
	б) за фондот на заедничката потрошувачка		
На _____ 1969 година			
Раководител на сметководството,		Претседател на советот на работната заедница,	Старешина на органот на управата,

ОРГАН НА УПРАВАТА _____

Образец IV

ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

Реден број	О П И С	Износ
1	2	3
I. Средства		
1	Средства пренесени од претходната година	
2	Средства од буџетот (по позицијата број _____ на посебниот дел на буџетот)	
3	Средства од сопствени приходи	
4	Средства од други извори	
5	Вкупно средствата (1 до 4)	
II. Потрошок на средствата		
6	Лични расходи, со придонесите	
7	Придонес за Скопје од личниот доход од работен однос	
8	Надоместок на трошоци за службени патувања	
9	Интервенции во стопанството	
10	Плаќање услуги на здравствените установи за социјално неосигурените лица	
11	Социјални помошти	
12	Помош на жртвите на фашистичкиот терор	
13	Помош на семејствата чии хранители се на задолжителна воена вежба	
14	Предвојничка обука	

1	2	3
15	Стипендии	
16	Материјални расходи	
17	Инвестициони вложувања	
18	Друго	
19	Придонес за Скопје од средствата за материјални расходи од општа потрошувачка и придонес за Скопје од средствата наменети за инвестиции	
20	Вкупно потрошокот на средствата (6 до 19)	
21	Ненотрошени средства (5 минус 20) од тоа:	
22	За пренос во буџетот	
23	За пренос во наредната година	

На _____ 1969 година

Раководител на сметководството,

Претседател на советот на работната заедница,

Старешина на органот на управата,

ОРГАН НА УПРАВАТА _____

Образец V

ДВИЖЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ

Реден број	Група или konto				О П И С	Износ		
	фонд на опремата	фонд на заедничката потрошувачка	резервен фонд	фонд на опремата		фонд на заедничката потрошувачка	резервен фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Состојба на фондот на почетокот на годината								
1	021 900	048 940	080 980		Состојба на паричните средства на фондот			
2	021	045	080		Состојба на кредитите дадени од фондот			
3	021 или 108	048 или 108	080 или 108		Состојба на орочените средства на фондот			
4	021 или 108	048 или 108	080		Состојба на издвоените средства за исплати за инвестиции			
5	900	940	—		Вредност на подвижните предмети на опремата и подвижните и недвижните предмети на заедничката потрошувачка			
6	Вкупно состојбата на фондот на 1 јануари 1968 година							
II. Прилив на средствата на фондот во текот на годината								
7	021	048	080		Средства од буџетот (по позицијата бр. _____ од посебниот дел на буџетот)			
8	021	048	080		Средства од приходите или од дел од приходите што органот на управата ги остварил со својата дејност			
9	021	047	080		Пренос од фондот од друг орган на управата заради здружување средства			
10	021	048	080		Наплатени камати по кредитите и орочените средства дадени од фондот			
11	900	940	—		Вредност на средствата примени без надоместок			
12	021	048	080		Други парични средства			
13	900	940	980		Средства од распределбата според завршната сметка за текуштата година			

1	2	3	4	5	6	7	8
14				Вкупно приливот на средствата во текуштата година (7 до 13)			
15				Вкупно средствата на почетокот на годината и прилив на средствата во текот на годината (6 плус 14)			
III. Потрошок на средствата на фондот во текот на годината							
16	900	940	—	Книговодствени отписи			
17	900	940	—	Вредност на отстапените подвижни и недвижни предмети без надоместок			
18	900	940	—	Неотпишан дел од вредноста на продадените подвижни и недвижни предмети			
19	—	048	—	Стипендии			
		или 940					
20	—	048	—	Разни расходи за потребите на членовите на работната заедница			
		или 940					
21	021 или 900	048 или 940	080 или 980	Пренос во фондот на друг орган на управата заради здружување средства			
22	021 или 900	048 или 940	080 или 980	Друг потрошок			
23				Вкупно потрошокот на средствата во текот на годината (16 до 22)			
24				Состојба на средствата на фондот на 31 декември 1968 година (15 минус 23)			
				во тоа:			
25				Состојба на паричните средства на фондот			
26				Состојба на кредитите дадени од фондот			
27				Состојба на орочените средства на фондот			
28				Состојба на издвоените средства на фондот на исплати за инвестиции			
29				Вредност на предметите на опремата и подвижните и недвижните предмети на заедничката потрошувачка			
На _____ 1969 година							
Раководител на сметководството,			Претседател на советот на работната заедница,			Старешина на органот на управата,	

ОРГАН НА УПРАВАТА _____

Образец VI

ПРЕГЛЕД НА НЕНАМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА

Реден број	ВИД ОБВРСКИ	И з н о с						Вкупно обврските на фондовете
		Обврски од средствата						
		на редовната дејност	за посебни намени	на фондот на опремата	на фондот за заедничка потрошувачка	на резервниот фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	

I. Обврски по инвестиции

- 1 Обврски по инвестициите од поранешните години (освен обврските по набавките на предмети на опрема и предмети за заедничка потрошувачка)

